



Centar za nenasilnu akciju

?

?

AUSWÄRTIGES AMT

, 2001

## ЦЕНТАР ЗА НЕНАСИЛНА АКЦИЈА

[www.nenasilje.org](http://www.nenasilje.org)

КАНЦЕЛАРИЈАТА ВО БЕЛГРАД  
Улофа Палмеа 2а, 11000 Белград, Југославија  
Тел/Фах: +381 11 34-32-612  
cna.beograd@nenasilje.org

КАНЦЕЛАРИЈАТА ВО САРАЕВО  
Бентбаша 31, 71000 Сараево, БиХ  
Тел/Фах: +387 33 440-417  
cna.sarajevo@nenasilje.org

Автор  
*Ненад Вукосављевиќ*

Издавач  
*Центар за ненасилна акција*

Превод од српски / босански / хрватски јазик  
*Јасмина Тодоровска*

Лекторка  
*Николина Пойовска*

Графичка обработка, корици, избор на фотографии  
*Ивана Франовиќ*

Прелом на текст  
*Милош Марковиќ*

Фотографии  
*Ненад Вукосављевиќ*  
*Ивана Франовиќ*

Печати

Тираж: 500 примероци

*Оваа книга е замислена како прирачник во вид на постсептник за оние што работат на полето - тренинг од ненасилна разработка на конфликтите, или, так, сакаат да ги прорешат своите знаења со искуствата собрани во Центарот за ненасилна акција (ЦНА) - Сараево, во изминатите две и половина години, собрани и наведени во оваа книга. Покрај описот на работилниците и вежбите што можат да се користат за работа на различни теми од оваа област, книгата содржи филозофија за правување со конфликтите која тежи во својата работата ЦНА.*

*Се надевам дека овој прирачник ќе ги постигне оние кои би до читале, за во својата работата да бидат креативни и промислени, барајќи сопствени одговори на многу прашања кои ние, од ЦНА, сме ги спрекавале, барајќи наши одговори на нив со помалку или повеќе усилек. Процесот тој кој поминавме и поминуваме, ни се чини вредно искуство што сакаме да до поделиме со нашите сегашни и идни колеги, со активистите на мировните организации, наставнициите, новинарите и на сите они што сакаат да ја вложат својата енергија во изградба на траен мир и драчанско оружјество, тој ненасилен пат. Искуствата собрани ЦНА ни се чинат за релевантни, пред се, за работата на Балканот, или на слично културно окупирање, додека нивната примена на други месета би барала приспособување на методите и содржините. Тренинзите на ЦНА беа исклучиво со полнолетни лица, собирајќи се на едно месец, луѓе од различни земји/краеви од Југославија, освен Словенија.*

## БЛАГОДАРНОСТ

*Оваа книга не би ја видела светлината на денот, да не ми помогнаа во нејзината поддршка:*

*Ивана Франовик- на која дожам огромно благодарам, за целиот вложен труд, совети и поддршка*

*Д-р Мартина Фишер - која ја поддржуваше првобитната идеја и помогнаше во осигурување на*

*овој проект Berghof Stiftung на несебичната материјална поддршка*

*Berghof Forschungszentrum für konstruktive Konfliktbearbeitung на советите и на поддршката*

*Аднан Хасанбеговик, Јасмин Речетовик, Ана Рафаи, Ото Рафаи, Кара Гибни, Дејан Виденовиќи  
Дијана Франциќ који помогнуваа со своите критики и предлози*

*Другите многубројни колеги од кои учев и со кои работев, а посебно: Горан Божичевиќ,  
Јорѓ Рохведер, Штефан Вилмут, Аномари Мулер, Ева Марса Вилком, Дейлеф Бек,  
Крисиоф Беземер, Карл Хајнц Бишт, Габриел Кремер, Андреас Пицерс, Џејми Вокер*

*Учеснициите на тренинзите кои ги водев и на кои учествував*

*Посебно благодарам на*

*Јасмина Тодоровска, Сафет Балажи, Никола Чолаковски за помошта при изработка на  
македонското издание*

*Auswärtiges Amt (Министрството за надворешни работи на Германија) за несебичната материјална  
поддршка*

*Наслов на оригиналот*

**NENASILJE?**

Priručnik za treninge iz nenasilne razrade konflikata za rad sa odraslima

Centar za nenasilnu akciju  
Bentbaša 31, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
COBISS/BiH-ID 8471558  
© 2000

## ПРЕДГОВОР ЗА МАКЕДОНСКО ИЗДАНИЕ

Образовните системи на балканските земји, следствено и на Република Македонија, и покрај сета своја систематичност, имаат повеќе мани. Едната од нив се состои во недоволната застапеност на некои многу важни теми во постојните наставни курикулуми со што се доведува во прашање и остварувањето на некои цели на образованието. Такви теми би биле, *ненасилна комуникација, конструктивно справување со конфликтите, стереотипи и предрасуди* итн. Заеднички именител на сите овие теми, од каде што произлегува и нивната важност, би било тоа што нивното познавање и владеење претставува предуслов за изградување на здрави интерперсонални и интергруппни односи пришто би дошле до израз *меѓусебното разбирање, толеранцијата, взајемното почитување, соработката* итн.

Овој прирачник ги разработува токму овие теми. Иако првобитно замислен и наменет за работа со возрасни, сепак со известни модификации на описаните активности прирачникот може да се употреби и за работа со училишна популација, со групи со повеќе, но и со групи со помалку предзнаења. Предизвикот, но и одговорноста да содржините на овој прирачник се пренесат на повозрасните би се состоел во тоа што се работи за популација која и покрај својата интелектуална зрелост сепак не е така близка со темите содржани во прирачникот.

Од содржински аспект, она по што овој прирачник се издвојува би било тоа што покрај деталниот опис на активностите за повеќето од нив се дадени и изјави на учесници, добиени при спроведување на тие активности со некои групи. Тоа е особено важно за потенцијалните корисници на прирачникот кои првите чекори во работа со групи би ги правеле консултирај и се со овој прирачник, а во смисла на изградување на имагинарни репери за тоа како генерално би требало да тече работилницата. Не помалку важно е и за поискусните потенцијални корисници на прирачникот, кои преку описаните примери како течела работилницата со одредена група добиваат можност за процена на адекватноста на одредена активност на поставените цели, а со тоа и навремени модификации (доколку се процени дека се потребни) на активностите како би биле во склад со контекстот. Разните забелешки дадени во самиот прирачник во голема мера го олеснуваат тој процес. Содржините на прирачникот не се групирани во работилници, како што често се практикува, туку се составен дел на повеќе теми. При тоа, за секоја тема има повеќе активности на располагање така да корисникот на прирачникот постојано има избор помеѓу повеќе алтернативи за тоа како ќе се обработи некоја тема.

Преводот на овој прирачник на македонски јазик изгледа дека доаѓа во вистинскиот момент. Тргнувај и од тоа дека прирачникот настанал како резултат на потребата од постконфликтно делување со цел изградување на мир и јакнење на тие капацитети кои би го потпомогнале тој процес а имај и во предвид дека Република Македонија се наоѓа токму во еден таков постконфликтен период станува императив да се засилат сите оние активности кои се во насока на изградување на мирот како и промовирање на филозофијата на ненасилно делување.

Сафет Балажи  
асистент на проект, Проект за разрешување на етничките конфликти

# СОДРЖИНА

## ненасилна разработка на конфликти и изградба на мир 7

ПРИДОНЕСОТ НА ТРЕНИЗИТЕ ОД НЕНАСИЛНА РАЗРАБОТКА НА КОНФЛИКТИ И ИЗГРАДБА НА МИР	8
КОНФЛИКТИ И НАСИЛСТВО	8
Превенција на насилиство.	9
НЕНАСИЛСТВО И НАСИЛСТВО	11

## тренинг од ненасилна разработка на конфликти 13

ЦЕЛИ НА ТРЕНИНГОТ	14
ШТО Е ТРЕНИНГ? ПРИСТАП КОН РАБОТАТА И КОН МЕТОДИТЕ	15
ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЦЕСОТ НА РАЗРАБОТКА. ШТО Е КОНФЛИКТ? ЕЛЕМЕНТИ НА КОНФЛИКТОТ	16
УЛОГА НА ТРЕНЕРОТ	19
КОЈ Е ТРЕНЕР?	20
ШТО Е СЕ ДЕЛ ТРЕНЕРСКА РАБОТА	20
ПОДГОТОВКА НА РАБОТИЛНИЦИ/ТРЕНИНГ	21
Прашања во врска со изборот на тимот.	21
Прашања за тимот за подготвка.	21
Помошни прашања за подготвка на работилници.	21
Содржина на работилниците.	22
ПОДГОТОВКА, РАЗРАБОТКА И ИЗВЕДБА НА РАБОТИЛНИЦИ/ТРЕНИНГ	23
Тема и цели на работилницата.	23
Разработка на работилница и избор на методи.	23
Изведување.	24

## работилници / теми 27

ВОВЕД, ЗАПОЗНАВАЊЕ	29
Пример на работилница.	29
Примери на други вежби, игри и методи погодни за воведната работилница.	32
НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА	34
Пример на работилница.	34
Дополнителни вежби за JAC-говор.	39
Активно слушање.	40
Отворени прашања.	41
Дополнителни вежби.	41
ТИМСКА РАБОТА, ЗАЕДНИЧКО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ	43
Пример на работилница.	43
Дополнителни вежби на темата тимска работа.	52
ПЕРЦЕПЦИЈА, ГЛЕДАЊА	57
Пример на работилница.	57
Дополнителни вежби на темата перцепција.	64
РАЗБИРАЊЕ НА КОНФЛИКТИ	65
Пример на работилница.	65
Дополнителни вежби на темата разбирање на конфликти.	70

НАСИЛСТВО	72
Пример на работилница. 72	
Дополнителни вежби на темата насилиство. 74	
ПРЕДРАСУДИ	77
Пример на работилница. 77	
Дополнителни вежби на темата предрасуди. 83	
МО	86
Пример на работилница. 86	
Дополнителни вежби на темата мо . 91	
ЛИДЕРСТВО	92
Пример на работилница. 92	
Дополнителни вежби за обработка на темата лидерство. 95	
УЛОГА НА РОДОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВОТО - ГЕНДЕР	96
Пример на работилница. 96	
Дополнителни вежби на темата улога на родовите во општеството. 102	
ИЗГРАДБА НА ДОВЕРБА	105
Пример на работилница. 105	
Дополнителни вежби на темата изградба на доверба. 108	
ИДЕНТИТЕТ / НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ И РАЗЛИЧИТОСТИ	109
Пример на работилница на темата идентитет / национален идентитет. 109	
Дополнителни вежби на темата идентитет / национален идентитет и различности. 112	
КРЕАТИВНА РАЗРАБОТКА НА КОНФЛИКТИТЕ	116
Пример на работилница. 116	
Пример на работилница 2. 119	
НЕНАСИЛСТВО, НЕНАСИЛНА АКЦИЈА	121
Пример на работилница. 121	
Дополнителни вежби за темата ненасилство / ненасилна акција. 123	
МЕДИЈАЦИЈА / ПОСРЕДУВАЊЕ ВО КОНФЛИКТИ	127
Пример на работилница. 127	
ОДНОС КОН СТРАВОТ	132
Пример на работилница. 132	
Пример за долг role play. 135	
ЕВАЛУАЦИЈА НА ТРЕНИНГОТ	139
Пример на работилница. 139	
Дополнителни вежби за темата евалуација. 140	
Пример за евалуациски прашалник. 140	
ИГРИ	142
Игри за подобро памтење на имиња. 148	
Креативни поделби за мали групи или двојки. 148	
Воведни вежби за театар на угнетениите. 149	
ДРУГО	150
Некои правила за feedback. 152	
<b>потешкотии во работата</b>	<b>155</b>
<b>ЦНА</b>	<b>170</b>
<b>литература</b>	<b>171</b>



**ненасилна  
разработка на  
конфликти и  
изградба на мир**

# Придонесот на тренинзите од ненасилната разработка на конфликтите во изградба на мир

---

Онашто во недостаток на подобар термин го нарекувам тренинг од ненасилна разработка на конфликти, подразбира работа во форма на семинар во кој изворот на знаења претставуваат како учесниците и учесничките така и тренерите. Учество на тренингот би требало да биде сосема доброволно, мотивирано од личната желба и потреба. Темите на тренингот од ненасилна разработка на конфликтите се, пред се, конфликти на општествено ниво, конфликти во групи и во заедници. Внатрешните конфликти на поединците не се приоритет во процесот на учење, иако тренингот бара работа на себе, соочување и преиспитување на сопствените предрасуди, проблеми, слабости и јаки страни.

Општоприфатеното гледиште на конфликтот<sup>1</sup> како поим во кој по правило се појавува физичкото, директното насилиство е одраз на искуството што е собрано и истовремено е одраз на недостиг на вештини, знаење и на подготвеност конфликтот да се прифати како неизбежна појава во меѓучовечката интеракција, чие разрешување, или подобро кажано, кон трансформацијата може да се пријде со согласување во процесот на разработка, кој знае често да биде тежок и болен. Постоеените општества на Балканот оддаваат слика на немојна конфликтите да им се пријде на конструктивен начин, се влегуваше во спиралата на насилиството, чие моментално запирање беше постигнато со сила однадвор, додека конфликтите останаа да тлеат и понатаму резултираат во насилиство на едно поинакво ниво на ескалација, но и понатаму поддржувани од сличните општествени структури и нивните оправдувања беа вградувани во истите структури.

Ненасилната разработка на конфликтите ми се чини како главен елемент во процесот на изградбата на мирот, кој бара многу време, трпение, вештини и сили, но и материјални ресурси и поддршка.

Тренингот од ненасилна разработка на конфлиktи има за цел поттикнување на граѓаните и граѓанките за барање на патишта за изградба и заштита на општествените вредности, како на пример - човековите права. Моделот на активни граѓани кои се подгответи, горди и свесни за своите одговорности, со моќи сила да влијаат на општеството во кое живеат, е модел кон чие остварување ЦНА тежнее преку своите тренинзи.

## Конфликт и насилиство

---

Конфликтите се појава во меѓучовечките односи, кои можат да бидат резултат на: несогласување, различни духовни и културни вредности, спротивставени интереси, различни гледишта за сопствените или туѓите интереси, нездадоволени потреби или на пример неспособност во изразувањето на сопствените чувства и мислења. Конфликтите постојат и во соочувањата со блиските во секојдневниот живот, но и во/меѓу групи и заедници.

### Со насилиство може да се реши конфликт!

Страните во конфликтот на меѓучовечко или општествено ниво, го употребуваат насилиството, верувајќи дека нивните потреби и интереси се легитимни и на тој начин се оправдува насилиството што го прават (одбрана од нивна гледна точка), додека потребите и интересите на другите страни во конфликтот не се земаат предвид, туку уште повеќе се прават претпоставки кои подразбираат зли намери кои самите тие го немаат. Овој механизам може да се препознае во војните и предвоениот период на територијата на поранешна Југославија.

Општоприфатената теза дека со насилиството како краен начин може да се постигне јалово решение преку многубројните примери на овие простори, од Хрватска, па до Косово.

Претпоставката дека со насилиство може да се реши конфликт е точка доколку под решавање се подразбира уништување или отстранување на другата или другите страни во

1) Зборот "конфликт" има исто значење како зборот "судир" кое е од домашно јужнословенско јазикло. Терминот "конфликт" е одбран од прачина што во себе ја носи димезијата на траење, додека зборот "судир" повеќе наметнува влечачок за кус временски период.

конфликтот и ако се занемари фактот дека со користење насилен методи се воспоставува модел “решавање на конфликти” кој се применуваат и во други судири, на пример внатре во една од првобитните страни на конфликтот. Ситуацијата во која една или повеќе страни “решението” воспоставено по пат на насиљство го доживуваат како неправда и ускратување на своите легитимни интереси или можноста тие да се остварат (во сопствената перцепција), тешко може да се нарече решение, бидејќи желбата за задоволување на сопствените интереси и потреби останува, потпомогнато со желбата за задоволување на правдата по сопствено гледање и често желба за одмазда.

## Превенција на насиљство

**З**а почеток на конфликтот обично се сметаат моментите во кои е извршен првиот чин на физичко насиљство, додека се занемарува она што му претходело на ескалацијата на насиљство. Превенцијата на насиљство може да се постигне преку развој на начините за соочување со конфликтите на конструктивен, ненасилен начин, при што се развива разбирање, се создава доверба и во самиот тој процес често се разлагаат неосновани претпоставки за намерите, потребите и интересите на сите страни во конфликтот. Со остварување на комуникација, се создаваат претпоставки за почнување на процесот во кој доаѓа и до редефинирање на сопствените потреби и интереси, кои биле под влијание од/на сопственото гледање на интересите и потребите на другите страни во конфликтот. Конфликтите не можат да се спречат или избегнат, додека пак насиливото како можен одговор на конфликтот може и да се избегне и да се спречи.

**К**онфликтот може да се подразбере и како сигнал и како шанса за промена на односот меѓу групите, како (весник) почеток, предводник на развојот и напредокот. Страните во конфликтот истовремено се и неразделивиот дел на идниот процес на трансформација и решавање, и тие се тие што ќе воспостават нов однос.

**Н**ајчесто зад (навидум)неспојово спротивставените интереси на страните во конфликтот, кои иаку претставуваат замислено “единствено” решение на конфликтот, обично се кријат ставовите и потребите кои не се јасни и видливи на другата страна. На политичко ниво често и не се оди подалеку од површината на која доминираат барањата на политичките олигархии за повлекување на граница (лимит) на едно или друго место.

Прашањето, на пример, дали Косово треба да биде независно или не, може да биде ирелевантно, доколку суштината на барањата за независност кај многу луѓе од Косово претставува потреба за заштита на сопствените индивидуални и колективни права кои со години беа негирани. Таа потреба најверојатно е дел од заднината која бара независност, но таа и на големо “подразбира” да не се споменува како барање за решавање на конкретните проблеми. Од друга страна, малцинството луѓе на Косово перспективата за независност на Косово ја доживуваат како губење на своите права, почеток на обратниот вид угнетување. Ни едната ни другата страна, ако се навистина само две, не се расположени за барање модел со чија изградба би почнало решавање на проблемот од двете страни со заемна соработка во која би се изградила доверба и разбирање на стравовите и потребите на другите. Границата во ниеден случај не гарантира почитување на правата на граѓаните од односната територија, таа гаранција може да се постигне само со изградба на општествениот систем во процесот во кој сите спротивставени страни дале свој придонес во обликувањето на тој систем. Наметнатите решенија се доживуваат како неправда, бидејќи е прескокнат процесот на изградба на доверба и затоа што самите граѓани не биле вклучени во тој процес, кои мора да поминат за да се постигне само одржливото решение. Обично претставниците на автократските режими би биле тие кои со уцени и закани, принудат на согласност на наметнатото “решение”. Затоа и не треба нас да не чуди што продолжува и понатаму омразата и насиливото, што тој (секој)понатамошен факт дека степенот на насиљство во Србија, односно Косово го достигна застрашувачкото ниво.

Користејќи го насиливото само не оддалечува од точката од која би можел да почне еден таков процес.

## **Како да се запре појаката страна во конфликтот која одлучила да се служи со насиљство / да користи насиљство?**

**Н**е ми е познат ниеден модел или метод со кој насилството при својата кулминација моментално може да се запре преку насилен или ненасилен пат. Изградбата на комуникација, доверба и разбирање се процеси кои бараат време, и со почнувањето на тие процеси можеме да го спречиме насилството или првобитно да го сведеме на ниско ниво. Употребувајќи насиљство, во корист на спречување на насилството во својата кулминација, навистина може да дојде до смалување на нивото на насиљство наспроти воспоставување нов однос на сили. Примери за такво нешто се воените интервенции во Хрватска, БиХ и во Косово. Насилството, меѓутоа не е прекинато, туку се дојде до “нова” точка во циклусот, со различни нивоа на насиљство, но со идентични методи. Истовремено е постигната нова точка на

# Ненасилство и насилиство

---

*Постојат многу начини некој да се убие,  
Може некому да му се забие нож во стомак,  
Некому да му се одземе лебот од уста,  
Некого од болест да не го излекуваш,  
Некого да го ставиш да живее во лоша ку а,  
Некого да го убедиш да изврши самоубиство,  
Некого да го малтретираш со работа,  
Некого во војна да го однесеш итн.  
Само нешто од сето ова е забрането во нашава држава*

*Бертолт Брехт*

Горнаведениот цитат од Бертолт Брехт зборува за насилиство во општеството, што во крајна линија може да има и смртни последици, при што е тешко да се дефинира едно лице или институција која го применела (направила) и извршила насилиство. Со структурното насилиство се спрекаваме во секодневниот живот, почнувајќи од аптеката во која не може да се најде потребниот лек, па до луѓето кои питаат на улица, затоа што немаат друга можност за да преживеат, сè до дискриминацијата во автобусот или на шалтерот, затоа што се користи различен дијалект или јазик. Притоа каква одговорност имаат сограѓаните на оние луѓе врз кои се врши насилиство, а тие ништо не преземаат тоа да се спречи? Норвешкиот мировен истражувач Јохан Галтунг воведе поими на директно, структурно и на културно насилиство. Неговата категоризација за насилиството во скратена форма изгледа така:

## ПОИМ ЗА НАСИЛСТВО Јохан Галтунг

**Директно** или персонално **насилиство** е она кај кое го препознаваме извршителот. Насилството во кое нема препознатлив извршител го нарекуваме **структурно насилиство**.

**Културно насилиство** - ги нарекуваме оние аспекти од културата кои се искористуваат за оправдување или легитимирање на директното или културното насилиство. Не постојат насиленни култури, оние кои во сите свои аспекти би содржеле насилиство, но постојат култури на насилиство (угнетување преку идеологија, религија итн.)

## ДЕФИНИЦИЈА НА НАСИЛСТВО

Насилство е негативно влијание на основните човекови потреби (или на животот) што може да се избегне и што ја ограничува потенцијалната можност за задоволување на тие потреби. Заканата со насилиство е исто така насилиство.

Основни потреби на човекот се:

- опстанок,
- здравје и материјална благосостојба,
- идентитет,
- слобода.

*Дали е насилиство кога на некој му ја скратуваме можноста за работа и опстојување?*

*Дали е насилиство кога човекот се дискриминира затоа што е од друга националност, вера или пол?*

*Дали е насилиство кога се поставува минско поле како дел од одбраната?*

*Дали е насилиство кога на жената за истата работа ќе се плати помалку отколку на мажот?*

*Кој врши насилиство кога семејство-бегалци се исфрла од куќа за да се врати да живее семејството-сопственик на куќата таму од каде што била претерана?*

**К**омплексноста на општествените проблеми со кои често се среќаваме на овие простори од Централен Балкан, ја открива јасната форма на структурното насилиство, чиј почеток и крај тешко можат да се раздвојат. Потребна е голема храброст за соочување со болното прашање: "Која е мојата лична одговорност за таквиот облик на насилиство?". Тешко може да се најде брзо и едноставно решение на едно од горенаведените проблеми во форма на прашања. Заемната поврзаност на општествените структури кои овозможуваат неправда, кои сите луѓе сигурно би можеле да ја препознаат како таква, бара прифаќање на соодговорност од секој граѓанин и дејствување во овој круг во кој живееме и работиме. Активен/а граѓанин/ка кој/а јавно ги застапува ставовите со цел да реагира на неправда во општеството, има веродостојност ако тоа прави и во своето приватно опкружување, ако тоа го прави од своето лично чувствување за одговорност во заедницата во која живее.

Постоењето на законска рамка која ја делегализира формата на структурно насилиство може да биде важен чекор во процесот на разрешување на постојните конфликти кои се кријат зад структурното насилиство, но сама по себе, законската рамка не може да ги реши без соработка и иницијатива од граѓаните.

**М**ирот кој би бил дефиниран како стадиум од развојот на општеството различен од едноставно отсуство на војна е општествена вредност која ја посакуваат (сакаат) огромен број граѓани. Мирот како идеал, без угнетувања, дискриминации, злоупотреби и насилиства е вредност која поседува моќ зад неа да застане одлучувачко мнозинство на луѓе во секое општество. Барањето за успешни патишта кон тој идеал трае многу долго, испреплеткано со падови и подеми (удолнини и нагорнини) од кои може да се научи.

Легитимната потреба за заштита на мирот и степенот на кој сега постои, се канализира во поддршка од милитаризација на поединечни општества во изградба на јака војска која била во состојба да го заштити населението на територијата за која е задолжена (тука веќе настапуваат нејаснотии и различни гледишта). Парадоксот во кој војската служи како институција која е заснована на принципот на строга хиерархија и оттуѓување на индивидуалните права на граѓаните во воената служба (отслужување на воениот рок) е отелотворување на угнетување, служи како гарант за зачувања на општествените вредности, понатаму опстанува, поттикнат со силна пропаганда од интересните групи кои на тој начин се осигуруваат самите (себе) со моќ.

Ненасилството го гледам како активно дејствување за изградба на мирот во општеството во широка смисла на зборот, а против насилиството во директниот физички облик и во формата на структурното, односно културното насилиство. Притоа сакам да напоменам дека верувам во тежнеенето на тој идеал, патот како цел, свртеноста на процесот и постојано преиспитување на самиот себеси и општеството во кое живееме.

**Ненасилството не е пасивност туку активно, конструктивно, креативно соочување со конфликтите.**

**тренинг од  
ненасилна  
разработка  
на конфликти**

# Цели на тренингот

---

## Општи цели

### ***пошироко согледување на конфликтите, нивно подобро разбирање***

Анализата на конфликтот и разбирањето на механизмот на конфликтот на општествено ниво, ми изгледа за единствено можно ако се поврзани со разбирањето на судири на лично ниво. Сензибилизацијата за препознавање на формата на насиљство во општеството и во човековите односи и отворањето можности за акција за креативно и конструктивно спротивставување на постојните неправди и соочување со конфликтите е цел на тренингот од ненасилна разработка на конфликти.

### ***развој на вештини потребни во процесот на разработка, трансформација на конфликтите***

Развојот на способноста за комуникација, соработка, соочување со емоции, со предрасуди, со различности, со личната моќ и одговорност се важни вештини (способности) потребни за конструктивната разработка на конфликтите. Тренингот тежне да отвори процес на преиспитување преку активно учество и меѓусебна интеракција на учесниците, во кој тие се преиспитуваат и бараат модели на однесување кои би биле во согласност со нивните сопствени чувства за одговорност и нивниот сопствен систем на вредности, а нема за себе цел да ги преобликува учесниците и да ги приспособи на однапред одредени модели на однесување. Работилниците на тренингот имаат таква структура која овозможува и поттикнува отворање на процесот на разјаснување и преиспитување, наместо да нуди готови (подгответени) одговори на сите прашања преку знаењата на водителите на работилниците / тренери, која тогаш би била некритички прифатена од страна на учесниците. Тренингот бара и ги поттикнува учесниците на преиспитување на самите себе и другите, на процес на давање и примање конструктивни критики, кои се можни во атмосфера на доверба и чувство на одговорност за самиот тек на работа. Без активни учесници тренингот не би бил возможен.

## Конкретни цели на тренингот од ненасилна разработка на конфлиktи

### ***Создавање подлога за процес на помирување***

- запознавање со ставовите на другата страна;
- давање шанси (можност) да се дојде до дијалог;
- барање заеднички интереси и меѓусебно дефинирање на целите;
- соочување со различните гледишта на поновата и постарата историја;
- остварување соработка за остварување на иднината.

### ***Развивање на свеста за човековите права***

- развивање на свеста за структурно насиљство;
- развивање на свеста за правата на малцинствата;
- развој на свеста за улогата на родовите/полот во општеството;
- рефлексија на сопствената улога во општествените движења.

### ***Преиспитување на сопствените предрасуди***

- слушање, давање можност на другите да ги изнесат своите мислења;
- развивање на способност за набљудување на проблемот од различни аспекти;
- развивање толеранција спрема маргиналните општествени групи;
- развивање толеранција спрема другите култури;
- развивање толеранција спрема различните политички ставови;

### **Разбирање на емоциите и нивно прифаќање**

- поттикнување да учесниците ги разбираат чувствата на другите и сопствените во процесот на разрешување на конфлиktи;
- поттикнување за размислување за другите идеи и концепти од оние кои на нив не им се познати;
- развој на свеста за скриените, неискажани чувства кои се јавуваат во конфлиktите во општеството, на работа, меѓу пријателите и семејството, како и учење за соочување со нив;
- поддржување на процесот на учење еден од друг, преку размена на ставови и мислења;
- обид за менување на вкоренетите норми на однесување во конфлиktи

### **Изградба и охрабрување на личноста**

- вежбање на критика и самокритика;
- размислување за сопствените јаки и слаби страни;
- развој на свеста за потиснатите чувства;
- преиспитување на важечките општествени норми и сопствениот став за нив;
- развој на самодоверба, врз основа на почитување на личноста и правата на другите.

### **Размена на искуства**

- соочување со насиљство;
- соочување со судири;
- доживувања од различни форми на насиљство;
- успесите од стратегијата на ненасилна акција, дејствување против ненасилството и неправдата;
- однесување со децата;
- однесување со колегите;
- облици на дискриминација во општеството;
- тешкотии во комуникацијата со авторитетите.

### **Ефектот на мултипликација преку мотивацијата на учесниците наученото да го применат во своите средини**

- оспособување на луѓето принципите на ненасилната разработка на конфлиktи да ги применуваат во својата работа и во животот и во средините од кои доаѓаат;
- мотивирање стекнатите знаења да се пренесат на други;
- мотивирање за ангажман во процесот на демократизација, заштита на човековите права и под тешките општествени услови во кои тој ангажман го застапува малцинството;
- меѓусебна поддршка на учесниците и на тренерите и перспектива за отворање соработка преку постојните граници.

## **Што е тренинг? Пристап кон работата и кон методите**

---

**Т**ренингот отвора релевантни прашања за однесување (соочување) со судирите, создавајќи простор за изнаоѓање креативни начини за трансформација на конфлиktите и развој на вештините дефинирани од страна на учесниците што се потребни за успешен процес на разработка.

**М**етодите кои се користат на тренингот се од активен карактер и партиципатиски карактер, што истовремено ја отсликува тезата дека разликите во мислењата збогатуваат, со тоа што со нивното подобро познавање помагаат во разбирање и на тој начин влијаат и на нашето однесување во конфлиktните ситуации. Креативноста и сензibilitетот нё оспособуваат за комуникација и пристап кон конфлиktот на конструктивен начин. Важен елемент од тренингот е и моментот на пренесување на одговорноста на учесниците за текот на тренингот, додека истовремено тренерскиот тим ја има (задржува) одговорноста за структуирањето на процесот.

Самата динамика на процесот во голема мера ја одредуваат учесниците со својот ангажман, додека водителите се приспособуваат на потребите и интересите на групата. По правило, со ваквиот пристап и осигурување на простор за вклучување на сите присутни, се постигнува ефект на охрабрување на лубето да ги изнесат своите мислења и чувства, чувствувајќи притоа дека им се приоддава еднаква важност како и на другите, охрабрени се да преземат иницијатива и одговорност. Методите кои се користат во работилниците тежнеат кон учење преку искуство, бараат темелен ангажман на учесниците на интелектуален и емоционален план, дополнето со движења на телото.

Тренингот е збир на работилници со различни теми кои меѓусебно се надополнуваат и ја следат динамиката на работа на групата, како и енергијата во групата, како и подготвеноста за работа на темите кои знаат да бидат доста осетливи, односно да предизвикаат силни емоции.

Концептот на групната интеракција “тематски фокусирана интеракција”<sup>2</sup> кој ја опишува работата на работилниците зборува дека фокусот на работа во работилниците се движи во триаголник: тема (како заедничка задача на групата) -група - поединец (јас).

Додека во текот на една работилница, концентрацијата на учесниците може да се движи околу преиспитување на сопствените ставови, емоции, предрасуди и вредности, во некоја друга тоа може да биде прашање на групна интеракција (улогата на поединецот во групата, начинот на комуникација итн.) или релативно апстрактна тема (човекови права, насиљство во општество итн.). Секако дека притоа се говори за тешиштето на работата, а не за потполното отсуство на другите два елемента на кои не е воопшто фокусирано. Истовремено севкупната рамнотежа на фокусот на работа помеѓу сите три точки во целокупниот процес претпоставува успешност во учењето, втемелена во рамноправно и активно вклучување на човековиот ум, разум и срце.

Концептот на тренингот од ненасилна разработка на конфликти кој во оваа книга е описан и на кој е базирана досегашната работа на ЦНА, е заснован на принципот на тематски ориентирани интеракции.

### Што НЕ Е тренинг од ненасилна разработка на конфликти?

Тренингот од ненасилна разработка не е училиште во кое учениците некритички ги прифаќаат содржините кои им се пренесуваат. Тренингот не може да дава рецепти за решавање на конфликтите. Тренингот и тренерите не можат да дадат одговор на прашања кои се однесуваат за можностите на разрешување на конфликтите, тие се тука да го допрат и поддржат конструктивниот однос спрема конфликтите. Тренингот, исто така, нема сам за себе цел севкупно да ги допре само пријатните доживувања или хармонијата во групата, што по правило би значело површност во работата, туку и учесниците исклучено да поминат и ситуации со кои имаат тешкотии.


## Елементи на процесот на разработка. Што е конфликт? Елементи на конфликтот

---

Доколку ги занемариме т.н. внатрешни конфликти, елементите на конфликтот би можеле да се сведат на две групи поими: група елементи на конфликтот кои обично се видливи или очигледни и збир на нешта кои на прв поглед не се видливи.

Илустративно прикажано овие две групи на нешта би можеле да бидат претставени како целина на една санта лед, каде што постои помал видлив дел и скриен дел кој е неколку пати поголем и се наоѓа “под водата”. Учесниците на првиот дел на ЦНА- тренингот за тренери (Јабланица, октомври 1998) ја описаа “сантата лед” на следниов начин:

2), „Wie die Gruppe Laufen lernt”, Langmaack, Braune-Krickau, за ТЦИ моделот на психоаналитичарот Руѓ Кон.



Разработката на конфликти претпоставува комуникација, анализа и разбирање на сите или на најголемиот дел од претходно наведените елементи на конфликтот, при што посебно пристапот на т.н. долен дел на сантата лед бара многу трпение, вештини (способност), време, сила и храброст.

**Предусловите за ненасилно соочување/однесување со конфликти би можеле да се сведат на:**

- самопочит и почит кон другите;
- подготвеност за слушање и разбирање на другите;
- препознавање и задоволување на сопствените потреби, без загрозување на другите;
- соработка;
- отвореност и критика;
- подготвеност за преиспитување на сопственото однесување и сопствените ставови, работа на себе;
- истражност во процесот;
- имагинација, креативност, задоволство.

#### **Самопочит и почитување на другите**

Почитта и самопочитувањето се тесно поврзани една со друга. Самопочитувањето во контекст на ненасилство значи да се цениш самиот себе, без споредувања со другите и

мегусебно вреднување. Како што почитувањето во општеството обично се вреднува со истакнување на сопствените силни страни, процесот на разработка на судирите би требало да опфати и создавање простор за препознавање и почитување на силните страни, со воздржување од вреднувањето врз основа на слабите страни на сите вклучени. Со препознавање и прифаќање на разликите се отвора патот за јакнење на самопочитта и почитувањето на другите.

Почитувањето на другите опфаќа и почитување на личноста и чувство за другите без вреднување. Критиката за однесувањето на другите што ни пречи, е неопходна како израз на сопствените потреби, но не и критика на самата личност и вреднување на чувствата на другите. Истовремено е потребно да се биде подготвен да се прими критиката. Почитувањето на другите ја гради довербата.

#### **Подготвеност за слушање и разбирање на другите**

Искреното слушање, што подразбира обид да се разбере пораката од овој кој ни се обраќа, е едноставно допуштање некој да изговори нешто. Да слушаш некого не подразбира согласување со сé што е кажано. Со слушањето на другиот овозможуваме евентуална разградба на нашите сопствени идеи за потребите и намерите на другите, кои во конфликтот се најчесто погрешни. Заемното слушање е тешка задача чија корист е повеќекратна. На тој начин не само што се создава пореална слика за конфликтот, туку и се гради доверба и се отвораат канали на комуникацијата од чиј развој премногу зависи дефинирањето на нови перспективи во односите со другите.

#### **Препознавање и задоволување на сопствените потреби, без загрозување на другите**

Препознавањето на сопствените потреби не е секогашлесно. Често потребите се претставуваат во форма која бара и во која е формулирано можноото решение на конфликтот на начин како тоа лице го гледа во тој момент. Некои од најважните човечки потреби се мир, сигурност и почитување на идентитетот. Во процесот на разработка на конфликтите доаѓа и до препознавање на заедничките потреби и интереси, со тоа што се отвораат патишта на прифаќање на разликите кои не ги загрозуваат другите. Потребите на страните во конфликтот се менуваат додека трае разработката на судирот.

#### **Соработка**

Соработката претставува ниво на доверба при што е можно заеднички да се вложи напор во барање решение со кое би се задоволиле потребите на сите страни во конфликтот. Натпреварувањето како спротивност од соработката значи обид за остварување на сопствените цели, без оглед на потребите на другите. Соработката, за разлика од компромисот, нема цел двете страни во судирот да бидат еднакво половично задоволни-незадоволни, туку тежнее спрема тоа сите да бидат задоволни.

#### **Отвореност и критика**

Конструктивна критика би можеле да ја наречеме онаа која го има за цел однесување (цел, нишани), а не самата личност, таа нема за цел да повреди или понизи, туку да пренесе информација за чувствата предизвикани со одредено однесување. Конструктивната критика не е финален суд за другите, туку е ограничена и одредена со време на кое се однесува. Без конструктивна критика ненасилната разработка на конфликтите не би била можна. Отвореноста не подразбира само подготвеност да се искажат тешкотии предизвикани од однесувањата на другите, туку и да се прими критика, да се преиспита сопствениот став и однесување и можеби да дојде до промена.

#### **Подготвеност за преиспитување на сопственото однесување и на сопствените ставови, работа на себе**

Иако овој предуслов звучи многу незадолжително, многу често може да се препознае како недостаток на волја за преиспитување на сопствените ставови, или дури се идентификува како главен проблем, мислам дека неговото исполнување зависи, пред сé, од постоењето на сигурен

простор. Доколку некој се чувствува загрозено и несигурно, доколку се плаши од напади и осуди како личност, тоа лице нема да биде подготвено за отворено преиспитување на сопственото однесување и на сопствените ставови. Наспроти тоа, во процесот во кој е дадена важност на довербата и каде што постои чувство дека е “дозволено” да се греши и да се менува мислењето, овој предуслов многу лесно ќе се исполни.

### **Истрајност во процесот**

Процесот на ненасилна разработка на конфликтите не мора секогашда оди по нагорна линија. Подемите и падовите се составен дел од разработката на конфликтите. На секој од нас му е познато колку знае да биде болен и долг процесот на преиспитување на сопствените ставови, однесувања и одговорности. Истрајноста, притоа не значи трпење на своја штета, туку подготвеност за прифаќање на целокупниот процес и одлучност да се оди по тој пат.

### **Имагинација, креативност, задоволство**

Вкоренетите норми на однесување и веќе познатите модели на “решавање” на конфликтите често не ограничуваат во процесот на разработка на конфликтите. Имагинативноста во заедничкото креирање на промените со поделба на одговорноста, може да отвори сосема нови патишта и можности. Тешкотијата може да се замени со заедничко уживање, задоволство и гордост.

## **Улога на тренерот**

---

### *улогата на тренерот гледано од страната на ЦНА*

Тренинзите во одговорност на ЦНА ги води тим луѓе (до четири лица), а не само едно лице. Причина за тоа е потребата од давање и примање критики, рефлексии и саморефлексии внатре во тимот, кој има поинаква одговорност од самите учесници на тренингот. Освен тоа, разновидноста од стилови во работењето, искуството и динамичноста на тренерите придонесува во разложувањето на можниот воспоставен модел “каков тренер треба или мора да биде”.

Тренерите имаат улога на водители и насочувачи на процесот на учење. Притоа и самите тие учат, кои секогаше одново конфронтирани со тешките ситуации, кои бараат креативност и конструктивност за нивното преминување и/или прифаќање.

Тренерскиот тим има одговорност за темелна подготовка на програмата на тренингот, која не мора да претпостави секогаш премногу детален временски план во кој секоја минута е испланирана, туку подразбира, пред се, согледување на работните теми што е можно од повеќе страни. Таквиот пристап им дава слобода на учесниците да работат на оние прашања кои им се од интерес. Прашањето “Како се чувствувам во врска со темата? Дали се чувствувам добро или сигурно?” - ми се гледаат за премногу важни во подготовката на тренингот.

Одговорноста на тимот е во поставувањето (основата) на структурата на тренингот, која е флексибилна, а притоа ги поврзува темите една со друга создава почва за отворање тешки прашања на кое е невозможно да се покренат во самиот почеток, додека довербата и кохезијата на групата се уште не се создадени. Тренерскиот тим ја дели одговорноста за процесот со учесниците, додека е соодветна одговорноста за содржините на дискусиите, вежбите и останатото, на самата група.

Тренерскиот тим нема улога на терапевти, ниту пак одговорност да ги решава поединечните проблеми на учесниците, туку примарно да влијае за поттикнување на атмосфера за групна одговорност, како за текот на тренингот така и за поединци во групата.

Често очекување на учесниците од тренерскиот тим е дека тие треба да имаат одговор на сите прашања, да не покажуваат несигурност и во секој момент да владеат со ситуација по пат на својата “супериорност”. Тоа очекување ми се чини за неоправдано и за себе можам да кажам дека не можам да го исполнам, а она што очекувам од своите колеги во тимот и од самиот себе е транспарентноста во тешкотиите кои се јавуваат и на тој начин демонстрација наспроти групата, да на тој начин несигурноста и тешкотиите на поединците не би требале да водат кон негативен

суд за лицето за кое станува збор.

Тренерот би требало да биде искрен и транспарентен спрема учесниците. Тренерот не е тука да им држи лекции на учесниците, или пак со нив да манипулира. Доколку групата или поединци во групата осетат дека нивната доверба е злоупотребена, важно би било да се даде простор да се разговара за тоа. Една загубената доверба на групата тешко може да се стекне повторно. Во моментите кога во работилниците ќе се предизвикаат непријатни ситуации (доживувања), тренерот има важна улога да ја поддржи отворената конфронтација за тешкотите кои се доживеани, даги охрабри учесниците наместо повлекување да го изберат патот на соочување.

## Кој е тренер?

---

од лично искуство

**М**и се чини за важно за оние кои сакаат да се занимаваат со тренерска работа, водење работилници и тренинзи претходно да соберат многу искуства како учесници, а пред да почнат самостојно да водат работилници, да бидат подгответви за тоа преку улога на соработник во искусен тренерски тим. Тешко е дури и невозможно да се формулира некој вид стандард, бидејќи веднаш поставува прашањето кој има право да одредува такво нешто. Зборувајќи од сопственото искуство, можам да кажам дека ми беше важно да поминам како учесник на неколкумесечен тренинг, време во кое можев, пред се, лично да се конфронтирам со многубројни теми од областа на разработката на конфликти, со самиот себеси и со многубројни луѓе кои исто така учествувале на тие тренинзи.

Следниот важен чекор беше тренингот за тренери во чија рамка можев да подгтвам и да изведам работилница со учесници кои ги познавам, и од истата таа група луѓе да добијам и критика. Моето следно искуство беше како котренер во искусен тим на петдневен тренинг, потоа следуваше водење тридневен тренинг со колешка која имаше уште помало искуство од моето. Тие искуства ми отворија многу прашања во врска со мојата улога како тренер, наполно различни од оние, мене добро познати, искуства од улогата на учесник. Дури по неколку следни еднодневни работилници кои ги водев, се чувствувај способен да ги подгтвам и да ја преземам главната одговорност за водење тренинг од десет дена. Потсетувајќи се на тој тренинг, можам да кажам, дека бев на граница на проценување на сопствените сили и можности.

Во моментот кога стекнав доволно самодоверба да одлучувам спонтано за промени во работилниците и да ги приспособувам во текот на изведувањето, можев да се наречам самиот себе тренер.

## Што е се дел тренерска работа

---

- ▶ работа во тим;
- ▶ темелна подготовка на работилниците / тренингот (види ја следната глава);
- ▶ модерација на работилниците, давање прецизни упатства за вежбите, фасилитација на дикусиите, контрола на процесот;
- ▶ следење на тематскиот развој на работилниците/тренингот;
- ▶ следење на енергијата и интересирањата во групата;
- ▶ следење на нивото на вклученост на поединечни членови од групата;
- ▶ водење белешки, протокол на работилниците, запишување на важни прашања кои се јавуваат, а остануваат непродлабочени;
- ▶ набљудување на начинот на комуникација во групата, во тимот, и меѓусебно;
- ▶ ненаметнување на сопствените ставови во групата, стимулирање сите да го искажат сопственото мислење;
- ▶ приспособување на програмата на моменталниот процес на работа;
- ▶ дневна тимска евалуација, примање и давање критика;

- ▶ дневен преглед на припремениот материјал на следниве работилници
- ▶ поединечни разговори со учесниците, по потреба
- ▶ лична заштита, рационално однесвање со сопствената енергија, превенција на "согорување"
- ▶ евалуација на целиот тренинг
- ▶ изработка на документација од тренингот

## Подготовка на работилници/тренинг

---

### *помошни прашања и размислувања*

#### **Прашања во врска за изборот на ТИМОТ**

- Дали ми е потребен/а асистент/ка или котренер/ка или полноправен партнери/ партнерица?
- Жена или маж?
- Кои очекувања ги имам?
- Каков договор сакам во врска со работата?
- Колку го познавам лицето и колкава доверба имам во него?
- Колку време ни е потребно за договор и подготовките? Дали има време за тоа?

#### **Прашања за ТИМОТ ВО ПОДГОТОВКА**

- Какви лични и професионални предискуства постојат?
- На кои полиња се чувствува сигурна, а на кои не?
- Што сакам да работам, а што сакашти?
- Што не ми лежи, а што не ти лежи тебе?
- Кој дел од работилницата би го предал на партнериот (за подготовката и главното водење)?
- Ставовите на секој во врска со заедничката задача, содржина и цели.
- Размена на информации за проектот, организациските детали, за учесниците, спонзорите.
- Какви гледишта на соработка постојат (содржина и клима)?
- Што презема секој во рамките на подготовката - поделба на одговорност?
- Договор за размена на информации во подготовката.
- Поделба на организациските должности.

#### **Помошни прашања за подготовката на работилници**

##### *Група учесници*

- Колкава е големината на групата?
- Колкава е староста на групата?
- Каков е односот на мажи и на жени?
- Какви предискуства имаат учесниците?
- Од која средина доаѓаат?
- Кои се очекувањата на групата?
- Дали доаѓаат сите доброволно?
- По кои критериуми се избрани?
- Како и зошто се поставени критериуми за одбирање на учесниците?
- Кој одлучува за изборот на учесниците?

- Какви претподготовки се потребни?
- Дали познавам некој од учесниците, какво влијание може да има тоа?
- Има ли причини да се очекува неприфакање на тренерскиот тим од страна на групата (по основа на пол, род-гендер, старост, националност, вера итн.)?
- Какви информации им се дадени однапред?

### **Цели и методи**

- Која цел ја имам?
- Кои прашања сакам да ги покренам?
- На кој начин се надополнувам на веќе сработеното, односно на предискуството на учесниците?
- Што очекувам од групата?
- Кои методи би биле применети во однос на целта, предискуствата и очекувањата на учесниците и лично моите? Зошто?
- Дали изборот на методите упатува само на вербалната комуникација?
- Колку креативноста допуштаат избраните методи?
- Каков е односот меѓу индивидуалната работа, работата во мали групи и работата во пленум?
- Дали методите упатуваат на меѓусебна критика во групата или се базира на запазувањата на тренерите, кои тие/таа ги внесуваат преку поставување прашања (или директно)?
- Како составувам мали групи?
- Како ја организирам работата во целата група?
- Дали има време за отворени прашања?
- Колку сакам да дадам личен придонес (инфпут) и зошто?
- Каков е мојот став/искуство за прашањето на темата на работилницата?
- Под кои точки чувствуваам несигурност?
- Со кого можам да се консултирам околу програмата?
- Како изгледа временската структура на тренингот/работилниците, колку слободно време и зошто?
- Дали сум подготвен за промена на програмата?
- Колкава одговорност сакам да пренесам на групата?
- На кој начин сакам да го направам тоа за да биде можно и транспарентно?

### **Друго**

- На кое место се одржува тренингот и на какво влијание се изложени учесниците таму?
- Како изгледаат работните простории?
- Каков работен материјал е потребен?

### **Содржина на работилниците**

- Какви искуства сакам да поттикнам?
- Собирање на материјалот (текстови, вежби, игри, примери итн.).
- Каква реакција очекувам од групата? (будења болни искуства?)
- Колкав инпут сакам да дадам?
- Кои прашања сакам да се отворат преку интеракција на групата во вежбите?
- Дали очекувам емоционални реакции во групата, кои би бараат време за ослободување и така би одзеле многу време? Како можат да се отворат зацртаните прашања?
- Кои тешки теми ги допираат и во која фаза од работилницата?
- Дали се потребни дополнителни игри за релаксирање?
- Кога е потребна пауза?
- Колкав простор е даден за изнесување на предискуставата на групата на тема и за нивната обработка?

- Постои ли баланс меѓу "јас", "ние-група", "теми"?
- Кои прашања мене ми предизвикуваат тешкотија (тренер) и/или посебно ме погодуваат?
- Постои ли логичен тек за тоа кои прашања се отвораат?
- Ако очекувам тешки искуства, дали има доволно простор за нивна обработка и евентуално продолжување на работилницата?
- Дали е предвидено времето како реална рамка за покренување на сите прашања кои сакам да ги отворам?

## Подготовка, разработка и изведба на работилници/тренинг

---

### *предлози и размислувања*

#### Тема и цели на работилницата

- темата би требало да даде можност на личното доживување и да остави; можност на изнесувања на претходните искуства на учесниците и да остави простор за разговарање за нив?
- темата би требало да содржи нешта што на некој начин им се познати на сите;
- логичен тек на прашањата и нивните цели кои мора да им бидат јасни на тренерите.

#### Разработка на работилница и избор на методи

- начинот на поставување на темите би требало да даде шанса на сите за да се вклучат рамноправно - дури и за темите за кои вообично се расправа на академско ниво можат да бидат поставени на тој начин за да можат сите да ги внесат своите искуства и да го изнесат сопственото мислење;
- секој во групата има свој поглед на темата на која се работи, со тоа што би требало да биде поставена колку што е можно лично и колку што е потребно да биде генерализирано;
- поставувањето на темата не би требало да ги сугерира крајните резултати од работата, при што важна улога игра изборот на зборови на тренерот;
- воведниот дел на работилницата би требало да понуди доволен материјал за влез во групната работа, воведот истовремено силно ја одредува и длабочината која ќе биде достигната во групната работа;
- темата би требало да даде простор на учесниците да испробаат различни нешта и да експериментираат, без притисок дека мора да се пронајде "точно решение", истовремено нудејќи сигурен простор за изразување на чувствата;
- изборот на методите кои бараат невербална комуникација и креативност може да даде шанса на оние кои се воздржани да се изразат кај невербалната комуникација и на тој начин да "стекнат свое место" во групата;
- користењето на невербалните методи (на пр. Театарот на статуи) кои го вклучуваат "телото" преку движење и кои се концентрираат на изразот на чувствата, исто така го поттикнуваат развојот на свеста за групата и ги открива квалитетите кои во групната работа на прв поглед не биле уочливи;
- обработката на темите би требало да содржи елементи кои се занимаваат со можностите за промена на досегашните ставови или учени однесувања кај себе и кај другите и на тој начин да бидат ориентирани кон иднината. Важни прашања се: Што сакам? Како може да се постават поинаку?
- резултатите од обработката на темата зависат во голема мера од начинот на нивната обработка, дури и кога се поставуваат потполно исти прашања. Работата во мали групи овозможува полесно да се вклучат оние кои се водржуваат од зборување пред целата група, полесно се создава атмосфера на доверба, која е посебно потребна кај чувствителните теми. Работата во пленум дозволува вклучување на повеќе различни мислења кои може да

действуваат инхибициски на многу, од причина дека не се сака да се повторува "веке кажаното", или едноставно постои страв од зборување пред целата група од причина на недостаток на доверба, т.е. сопствено чувство на несигурност;

- поставувањето на темите само во вид на прашања чиј одговор не мора да содржи лично искуство, може да води на ниска интеракција на групата и ориентирање на интеракцијата тренер-група, во која лесно може да се помине на барање "точен одговор";
- поставените прашања би требало да се фокусираат на можноста за промена на состојбата кон она за што тежнее групата, а не само да се критикува она што ќе се искристализира како причина за состојбата на нештата кои ги карактеризираме како негативни;
- избраните вежби треба да бидат во служба на темата, а не цел сами за себе, тие служат за доживување на основата кон која се приближуваат на темата?, помагаат да ја разбереме (преку интеракција), анализираме, го дефинираме сопствениот став и од тоа извлекуваме можности за промена;
- процесот на обработка на темите се однесува-допира секогашна три нивоа, иако еден од нив притоа натлегнува? Тоа се:
  - ниво на минато (досегашни искуства, собрани надвор од тренингот);
  - ниво на сегашност (самиот тренинг);
  - ниво на иднина (искуства и откривања кои ќе влијаат на мојот иден став и однесување кога си одам од тренингот);
- преку интеракција во групата и во спроведувањето на вежбите, се будат искуства од минатото и ги освествуваат моделите на однесување кои се јавуваат и сега, истовремено барајќи нови форми на однесување кои би биле во иднина применливи;
- групниот процес во групата се одвива во триаголник меѓу лицата (јас- лично), групата (ние) и обработката на темата (заедничка групна задача). Успешниот групен процес по моделот на "тематски центрирана-фокусирана интеракција-ТЦИ" би требало да ја балансира и да ја држи рамнотежата меѓу тие три точки. Задачата на тренерскиот тим, пред се, е да внимава на таа рамнотежа и со свои интервенции да го сврти вниманието на аспектите на процесот кои се во тој момент занемарени.

## Изведување

- личниот придонес на тренерот по пат на лични изјави, може стимулативно да влијае на работата на групата, доколку остава доволно простор за други мислења и доколку нема сугестивна сила која би можела да ја задуши дискусијата на учесниците. Премногу лични изјави во групата во која се уште се нема стекнато доверба, може исто така да предизвика блокада на групата;
- жестокиот пристап спрема осетливите теми може да предизвика отпор во групата, при што би требало да се задржи флексибилноста во спроведувањето на работилницата и евентуално да се тематизира баштој отпор.
- провокативните прашања упатени на целата група, а поврзани за темата, можат да ја побудат групата на ангажирана работа и да поттикнат љубопитност;
- би требало да се направи обид да се анимира целата група на активна работа, но при тоа да се избегнува вршење притисок на поединци да се "изјаснат";
- молчењето во групата може да има свој квалитет и место во работилницата, тоа истовремено може да биде тематизирано од страна на тренерот. заместо "полнење" на тишината со зборови;
- јаснотијата во изразувањето и користењето на разбирлив, едноставен јазик го олеснува работењето на темата, истовремено избегнувајќи ја опасноста дека многумина не разбираат и немаат простор или волја да постават прашање заради разјаснување;
- поставување прашање што упатува на конкретна активна промена може да ја поддржи подготвеноста за акција, заместо релативизирање (што сакаш? заместо што би требало?)
- вербалниот вовед од страна на тренерот треба да биде концирен и евентуално визуелизиран преку користење сидни весници за да се фокусираат важните точки;
- кога ќе почувствуваш дека темата е фиксирана од страна на групата, добро е да се повтори темата и така дополнително да се нагласи тој момент;
- краткиот вовед во темата им помага на учесниците да се потсетат што во програмата, давајќи им дополнително објаснение зошто таа тема е релевантна и на кој начин се надополнува на дотогаш работеното (тренерскиот тим во самиот почеток е продлабочен во темата, додека на учесниците им е потребно време да ја прифатат).

## Вообичаена структура на работилница

- ▶ **Круг "како се чувствуваат?"**

(прашање во пленум на кое одговара секој што сака)

*Со овој круг обично се почнува и завршува денот. Во тие неколку минути им се дава можност на сите да кажат доколку се чувствуваат лошо од која било причина или посебно добро, што е важна информација за сите, за да нема наодување зошто е некој повлечен во работата и сл.*

- ▶ **Воведна игра**

*Воведната игра, посебно научарот служи за зголемување на енергијата и на концепцијата.*

- ▶ **Краток устен вовед, претставување на работната тема**

- ▶ **Разработка на темата (вежба)**

- ▶ **Евалуација на вежбата**

(веднашпо вежбата)

*која може да содржи емоционална евалуација и тематска евалуација (што значи тоа во контекст на темата?), од кои тематски може да биде на крајот на работилницата како вкупна евалуација*

- ▶ **Евалуација на целокупната работилница**

- ▶ **Излезна / завршна игра**



**работилници  
теми**

**P**рабо~~т~~илници~~т~~е описани во оваа книга, ионекогашбет обработени на разни ЦНА-~~т~~ренинзи и оформени во тимска работба во соработка со другите колеги. Потеклото на методите што се користат во работилниците шешко е да се потврди, бидејќи то е се, главно, адаптација на вежби и идри научени од разни страни, а некои од нив се и плод на креативноста од суштана на тимовите со кои сум работел досега. Многу работилници содржат елементи кои се применуваат и во работата на работилниците на различни теми од ненасилената разработка на конфлиktи, како на пример организиски идентитет или евалуација.

**За сите наведени вежби и идри важи тоа дека можат да се менуваат и приспособуваат. Уште повеќе преорачувам приспособување на методите според групата и штимот во кој се работи.**

ОСНОВНИ ТЕМИ / РАБОТИЛНИЦИ КОИ ЌЕ БИДАТ ПРЕТСТАВЕНИ ВО ОВА ПОГЛАВЈЕ СЕ:

- ВОВЕД, ЗАПОЗНАВАЊЕ
- НЕНАСИЛНА КОМУНИКАЦИЈА
- ТИМСКА РАБОТА, ЗАЕДНИЧКО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ
- ПЕРЦЕПЦИЈА, ГЛЕДИШТА
- РАЗБИРАЊЕ НА КОНФЛИКТИ
- НАСИЛСТВО
- ПРЕДРАСУДИ
- МОК
- ЛИДЕРСТВО
- УЛОГА НА РОДОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВОТО - "ГЕНДЕР"
- ГРАДЕЊЕ ДОВЕРБА
- ИДЕНТИТЕТ / НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ И РАЗЛИЧНОСТИ
- КРЕАТИВНА РАЗРАБОТКА НА КОНФЛИКТИ
- НЕНАСИЛСТВО / НЕНАСИЛНА АКЦИЈА
- МЕДИЈАЦИЈА - ПОСРЕДУВАЊЕ ВО КОНФЛИКТИ
- СООЧУВАЊЕ СО СТРАВОТ
- ЕВАЛУАЦИЈА НА ТРЕНИНГОТ

Наведените примери од работилниците се извадоци од документациите на ЦНА-~~т~~ренинзите, што се пренесени на јазикот на кој се напишани.

**Наведените описи на работилниците не содржат временска рамка, затоа што е невозможно сосема точно да се одредат. Појајќи од претпоставката дека овој прирачник ќе го користат луѓе што веќе се занимаваат со тренерска работба, верувам дека најдобратата проценка за должината на траење на вежбите и на работилниците ќе можат самиште да ја одредат врз основа на своето искуство и посакуванашта цел на работилницата.**

# Вовед, запознавање

Воведната работилница обично има за цел да воспостави основа за понатамошна работа, која ги содржи следните точки:

- претставување на тренерскиот тим;
- претставување на планот за работа;
- претставување на начинот на работа;
- запознавање на имињата на присутните;
- испитување на очекувањата на учесниците;
- воспоставување заеднички правила на работа.

## Пример на работилница

### ❖ Поздрав до учесниците и претставување на тимот

(малку за ЦНА и организацијата на тренингот, финансиери...)

Корисно е на учесниците веднашда им се подели хартија од планот за работата, за да знаат кога и која ќе се работи. Претставувањето на начинот на работата обично е сосема кратико, најласувајќи дека тренингот нема да биде во форма на лекции и на предавања, туку учење преку искуство.

### ❖ Претставување на учесниците

#### ☺ Моето име значи

Секој учесник/чка го кажува своето име и неговото значење

Оваа игра внесува многу енергија и ја оживува групата.

### ❖ Претставување на програмата и начинот на работа

#### ☺ Игра: Ветрот дува за сите тие што...

Столовите остануваат во кругот, но нивниот број е помал за еден од бројот на учесниците. Сите седат освен едно лице што стои во центарот. Тоа лице вели " Ветрот дува за сите тие..." (на пр. што живеат на Балканот), а сите што го исполнуваат тој "услов" треба да го сменат местото, односно да најдат нов стол. Лицето што ќе остане без стол стои во центарот на кругот и задава нов услов.

Целта на оваа вежба е да се ексционираат сопствените и надежите на учесниците пред целата група, што истовремено е и покана за помошдо другите за да го земат предвид исказанието. Пишувачката на очекувањата на хартија е корисна заради користење во крајната евалуација на тренингот и паѓа на споредување на добиеното со очекуваното, но и како посредник на тренерскиот штим и на учесниците во текот на целиот тренинг.

### ❖ Дрво на очекувања

Сите присутни добиваат ливчиња хартија во две бои. На тие ливчиња хартија можат да напишат:

Што би сакал-а да се случи?

Што не би сакал-а да се случи?

Секој помалку размислува за тоа и тогаш ќе напише на едната хартија едното, на другото, со друга боја, другото. Потоа тие очекувања се закачуваат на дрво што е нацртано на два хамера. Што не би сакала горе, а што би сакала доле.

## Дрво на очекувања:

### Што не би сакал-сакала да се случи?

- лажна хармонија, избегнување на конфликтот, непочитување на личности, настинка;
- молчење;
- не очекувам: караници, расправии, непријатни чувства, премногу напорно темпо на работа;
- темата на семинар-тренингот да не се обработува во целост;
- да не премине во досада;
- да се доцни;
- незаинтересираност, досада, јалови бескрајни разговори;
- конфликтни ситуации, стрес, лошо време;
- караница меѓу учесниците, неуспех;
- насилиство, меѓунационална нетреливост, проблеми во Тетово со вечерните излегувања;
- не знам...тишина, хомогеност, сите да се согласуваат;
- да се вратам без нови идеи и погледи;
- да не дојде до никакви расправии со екстремен личен национализам;
- непрекинато прекинување, неучтиво однесување, неработа во главите, лоши луѓе, лоша храна, малку кафе и караница

### Што би сакал-сакала да се случи?

- да поминам пријатни и возбудливи денови во Тетово, да слушнам и да кажам многу;
- би посакал убаво дружење, корисно учење, продолжување на пријателството и по завршувањето и убаво време, разбирање итн. (добра журка)
- да научиме многу корисни работи за решавање на конфликти, да размениме искуство, да се дружиме;
- пријателство, нови искуства, подобар превоз за сите;
- очекувам да: научам нешто ново, да разменам искуства, знаење и идеи, да се одморам од дневните обврски;
- да се зафркаваме, да не настинам, да ми се случат "убави" нешта! ДА УЧАМ;
- добро дружење, квалитетна работа, бескрајно задоволство, доживување, добри луѓе, добра храна, заврзлами;
- би сакал да поминеме многу радосни моменти, т.е. многу шеги и забави, да стекнам многу пријатели, да биде лудо и незaborавно, да стекнеме ново искуство;
- дружење, динамика, различност, добра забава и исполнет ден;
- многу роле-плас вежби (театарски);
- би сакал: интересни разговори и заклучоци, запознавање со проблемите на другите луѓе со поинакво размислување, изнесување на своите проблеми и обид за заедничко решавање;
- убаво дружење и забава;
- нов начин на разработка на конфликти (ненасилен), повеќе самодоверба;
- да доживеам нешто што ќе ми помогне да ја изградам мојата личност во позитивна смисла;
- да станеме сите добри пријатели и да го продолжиме дружењето и по семинарот
- би сакала: многу смеене, размена на искуства и на нежност, чоколадо за десерт;
- да научам што е можно повеќе практични вежби на овој тренинг;
- збогатување на знаењето, разменување на професионалните искуства, ТВ во собата;
- разбирање, стимуланс за работа и добар тренинг;
- искрено и конструктивно соочување, искажување на личните потреби, многу мотивација и енергија

Пауза

#### ☺ Игра: Барање раце на слепо

Сите учесници се делат на двојки и потоа ги затвораат очите. Секоја двојка се ракува и треба по ракувањето да ја пушти раката од својот партнер и да се прошета низ просторијата. Задачата на секој учесник е да го пронајде својот партнер, препознавајќи го со повторно ракување. Кога двојката повторно ќе се пронајде, може да се отворат очите. Важно упатство: цело време треба да е тишина.

Оваа вежба е невербална и со тоа на некој начин се подготвуваат учесниците за она што следува, т.е. дека тренингот не е заснован само на вербална комуникација, туку бара и повеќе од тоа.

### ❖ **Мојот пат дотука**

Секој за себе на еден лист хартија треба да нацрта една стрелка која го симулира текот на животот, "мојот пат дотука", и на неа да се обележат местата, односно точките кои му биле важни во животот (10 мин). Потоа следува претставување во пленум на своите стрелки (кој сака).

Оваа вежба јо тестикува изградба на доверба во групата, иако за некои тојединци оваа вежба бара времено во самиот почеток на тренингот.

Пожално е и самиот тренери да учествуваат во оваа вежба и на тој начин да се вклучат во процесот на меѓусебното запознавање.

### ☺ **Игра: Земјотрес**

Учесниците се делат во групи од по тројца, еден/една е "висок". Во секоја група двајца учесницички претставуваат кука (свртени еден кон други, се држат за раце, формирајќи пред себе затворен простор), а третиот/та учесник/чка е станар (се наоѓа во затворениот простор, "во куката"). Учесникот/чката кој/а е "вишок" дава една од трите наредби: "Куките ги менуваат станарите" (значи дека станарите остануваат на своето место, а куките бараат нов станар), "Станарите ги менуваат куките" (куките остануваат на истото место, а станарите бараат нови куки), и "Земјотрес" (сите "формации" се растураат и се формираат нови). При секоја наредба, "вишокот" учествува во играта, па може да дојде до промена на "вишокот", кој дава нова наредба.

Оваа игра е една од моите најомилени исти, употреблива е во секој сејменит од тренингот, лесно се прифаќа, ги окупшува луѓето, а не ги засилува. Можниот стапа од дойир со раце со другите, досега никогаш во моеот интерес не било пречка за учеството во игра.

Кај правилата е можно важно да бидат дефинирани од групата и одлучува да биде донесена тојат на консензус. Тренерите треба да објаснат дека правилата не се замислени како нешто нейроменилово, туку како тојсамоиник на стапа за начинот на заедничката работа кон која штешнееме заедно и сакаме да се придржувааме. Мислам дека тренерскиот стапа треба да го прикажи одлучувањето на учесниците, но да има право да се вклучи во донесувањето правила за некои клучни точки, кои директно се однесуваат на тренерската улога (на пр. правилошто на доброволност - секој може во кој било момент да не учествува во работата, доколку не го сака тоа, и правилошто конфликтите имаат предносот - кое е важно, бидејќи ја најгласува свртеноста? во процесот и во конкретниот носење? во групата), или ако чувствуваат дека некое правило е апсолутно неизходно веднашда го воведат.

Правилата им помагаат и на тренерите и на учесниците како тојсторач, за наведување критика за време на тренингот, доколку другите не се придржуваат на договореното, да биде како гарант за тојсторен сирурен простиор за работата.

Правилата не се тука за да се закануваат, туку за да ја тестикуваат одговорноста за нивно придржување. Правилата на работата можат да се применуваат во кој било момент, доколку групата се договори за тоа.

(Види шешкотии во врска со заедничките правила на работата, страница 162)

### ❖ **Воспоставување заеднички правила на работа**

Ова е многу важен елемент за почеток на тренингот, бидејќи може во голема мера да влијае на тоналитамошниот штек на тренингот.

Еден пример за заедничките правила би изгледал тако:

- активно слушање (додека еден зборува другите слушаат)
- да се зборува погласно
- јавување за збор
- ако нешто ти пречи - кажи
- секој е одговорен за своето однесување / емоции
- да не седишна своите потреби
- "јас" пораки - да зборувашво свое име
- почитување на твоото мислење
- доверба
- можност за промена на правилата
- право на реплика
- ништо не се подразбира
- конфликтите имаат предност

## Примери на други вежби, игри и методи поволни за водоведната работилница

### ❖ Браинсторминг - бура од идеи

Учесниците ги кажуваат на тренерот своите асоцијации за одредената зададена тема и се запишуваат на сидни весници.

Браинсторминг им дава важни информации на тренерите во групата каде што се (наоѓаат) останатите со своите мисли и чувствуваат при самото влегување во темата

### ☺ Имиња и придавки

Првото лице го кажува своето име и придавката која почнува на истата буква (како и неговото име), следното лице го повторува името и придавката на претходното лице и го кажува своето име и придавката која почнува на истата буква. Секој следен ги повторува по ред сите претходни имиња и придавки, а потоа го кажува и своето име и придавката.

### ☺ Поздравување

Сите се шетаат во просторијата, како што сакаат, а кога ќе се сртнат со некого се поздравуваат меѓусебно на начин на кој им одговара.

### ❖ Патна торба

Учесниците на лист хартија цртаат симболична патна торба која е поделена на приближно 2 еднакви дела, каде што на едниот дел пишува: Што сум донесол на овој тренинг?, а на другиот: Што сакам да "отпакувам", т.е. да поделам со оваа група? Следува презентација во пленум.

### ❖ Тебе те претставувам

Учесниците се делат во двојки (по можност во двојката да бидат со некого што не го познаваат отпорано), каде што секој од учесниците му кажува на својот партнер неколку збора за себе. Другото лице само слуша и се обидува да запамти колку што е можно повеќе информации. Потоа се менуваат улогите. Во пленум секој ја претставува својата двојка на другите учесници од групата.

❖ **Оваа слика зборува за мене...**

Во средина на кругот се наредени голем број слики / разгледници. Учесниците имаат 5 мин. да ги разгледаат и да се одлучат за една слика која би зборувала за нив, но да не ја земаат додека за тоа не се даде знак. Откако ќе поминат 5 минути, секој ја зема онаа слика што ја сака, па објаснува зошто ја одbral баштаа слика, односно како таа слика зборува за него / неа.

❖ **Местото во кое живеам**

На подот се наоѓа хартија која е доволно голема за да можат учесниците да се соберат околу неа и секој да има доволно простор и место за себе. Се замолуваат учесниците секој за себе на таа голема хартија да нацрта нешто што посебно не му се допаѓа, а се однесува на животот во нивните држави (региони, местото од каде што доаѓаат). Доколку сметаат дека немаат талент за цртање, можат да цртаат симболи и дијаграми. Кога се готови цртежите, секој го објаснува својот цртеж во пленум.

Следната голема хартија се става на под и се замолуваат учесниците да нацртаат, секој за себе, нешто што посебно им се допаѓа во врска со животот во нивните држави (региони, местото од каде што доаѓаат). Потоа, следува објаснување во пленум.

# Ненасилна комуникација

## Цели на работилницата

- Идентификација на обликот на комуникација кој на учесниците им пречи или не.
- Запознавање со техниките на ненасилна комуникација.
- Развој на вештините за ненасилна комуникација.

## Главни прашања

- Кои видови/облици комуникација се доживуваат како пријатни, кои како непријатни?
- Што е тоа во комуникацијата што предизвикува лутина / навреда / болка?
- Како да се соочиш со силни емоции, а да комуницираш ненасилно?
- Како да ги изразиш своите потреби кога се претпоставува дека се спротивставени од потребите на другите?
- Што е тоа "JAC-говор", "ТИ-говор", "НИЕ-говор"?
- Што е "активно слушање"?
- Што е "контролиран дијалог"?
- Каква е разликата меѓу критика на однесување и критика на личноста?

## Пример на работилница

### ❖ Брайнсторминг: Што ми се допаѓа / не ми се допаѓа во комуникацијата со другите?

Што ми се допаѓа во комуникацијата со другите?

Што не ми се допаѓа во комуникацијата со другите?

На подот се наоѓаат два хамера, секој од нив е насловен со по едно од претходните прашања, и многу фломастери. Учесниците ги пишуваат "одговорите" на хамерите.

### Што ми се допаѓа во комуникацијата со другите?

- сé;
- духовитоста;
- брзината на келнерот;
- опуштеноста во работата;
- реалноста;
- трпението;
- искреноста во своето излагање;
- кога некој сака да сослуша други лица;
- духовитоста;
- а групата баше складна, до сабјле се дружи, се разбира и ете
- духовитоста;
- искреноста;
- довербата;
- трпението;
- разговорите;
- хуморот;
- кога се обидуваме да се разбереме едни со други;
- вистината;
- глупирањето;
- чувството дека сме на иста фреквенција;
- спонтаноста;
- можноста да се разменат информации, да се запознаеш со некого;
- слушањето (а знак ми е дека поставува прашања);
- сочувителноста;
- кога не го пренесува на другите тоа за што сме разговарале;
- кога некој внимателно меслуша;
- духовитоста;
- кога некој и невербално ми покажува дека учествува во разговорот и дека му е пријатно;
- отвореноста за туѓо мислење;
- кога ме слушаат и кога сум подготвен да слушам;
- толеранцијата во разговорот;
- искреноста;
- смислата за хумор;
- позитивноста;
- отворениот дијалог и аргументација;
- ми се допаѓа кога соворникот е искрен и сака да ме сослуша;
- разбирањето;
- слушањето;
- гледањето в очи.

## Што не ми се допаѓа во комуникацијата со другите?

- надуеноста;
- лага без никаква потреба;
- егоизам;
- препотентноста;
- карикирање на случувањата или на доживувањата;
- тврдоглавоста;
- преголемата желба за комуникација;
- вревата;
- кога некој ми го кубе џемперот додека зборува;
- неискреноста;
- лагата;
- нема нешто такво!
- агресивноста;
- кога некој не разбира што сакам да кажам;
- кога некој не меслуша;
- не ми се допаѓа лагата, неискреноста;
- засега ништо;
- кога ме прекинува за време на разговорот;
- нејасноста;
- нервозата;
- кога ме прекинува за време на разговорот;
- ригидноста;
- кога некој умеје само да зборува, но не и да слуша;
- кога некој вика и ме навредува;
- лагата;
- кога разговорот ќе остане само на "дрдорење" на ниво на зборови и ставови, а нема емоционална размена;
- глумата;
- неискреноста;
- неслушањето;
- гледањето и сверенето на страна додека јас зборувам;
- агресивноста;
- упаѓањето во збор;
- кога некој константно ми упаѓа во збор;
- кога секогашме удира по рамо додека ми зборува;
- кога ме плутка додека зборува;
- нема да не ми се допадне.

### ❖ Заеднички правила на работа

Со осврт на претходниот браинсторминг, групата се договори за заедничките правила на работа.

- почитување на времето кај излагањата;
- директно обраќање;
- да се уважат некои сугестиии;
- активна работа;
- да нема упаѓања во збор;
- слушање;
- непрозвивање;
- можност да се одговори на прашање (пред утврдениот ред);
- толеранција;
- да не се доцни;
- утринско ;
- искреност;
- непроценување и непросудување за другите;
- секое мислење е еднакво важно;
- јавување за збор;
- доброволност;
- уважување на тоа што другите го зборуваат;
- ништо не се подразбира;
- да не се седи на своите потреби.

### ❖ Браинсторминг: Што е ненасилна комуникација?

- толеранција;
- ненаметнување;
- размислување;
- без закани и присила;
- анализа;
- сила;
- заеднички ставови;
- трпение да;
- сослушаш друг
- без навредување;
- еднаквост;
- рамноправност;
- разбирање;
- демократичност;
- дух;
- ненасилен човек;
- самоуверен човек;
- одговорност;
- различни мислења;
- без предрасуди.

### ❖ Контролиран дијалог

Со користење барометар (со полови "се согласувам" и "не се согласувам") се пронаоѓаат двојки што имаат различни мислења + еден набљудувач.

Метод на барометарот: Се одредуваат два пола во просторијата, на пр. еден ѕид претставува максимално согласување со одредена изјава, а спротивниот ѕид, максимално несогласување со изјавата. Кога тренерот ќе ја прочита изјавата, учесниците со своите тела се поставуваат во барометарот, така што секој ќе застане на местото што го изразува нејзиното /неговото согласување или несогласување (сите позиции помеѓу двета екстрема можат да се заземат).

Преку барометарот во еден здив може да се види приближно каде сите целија група, т.е. каков став имаат. Премногу јасније изјави, кои се користат во барометарот, го осликуваат ставот на личноста во него, додека со употребата на амбивалентните изјави, кои предизвикуваат различни асоцијации, можат да се покажат разлики во перцепцијата (личностите со слични мислења можат да сијаат на сопствените полови од барометарот, ако изјавите ги поврзат со различни нешта). - види пример на работилница на тема "насилиство".

Двојките имаат задача во рок од 10 минути да разменат мислења преку контролиран дијалог / повторување на исказите (ставовите на соговорникот, со парафразирање, сé додека тој/така не го потврди исказот, па потоа изнесување на сопственото мислење). Набљудувачите не се вклучуваат во разговорот, туку само го набљудуваат процесот, и бележат некои поединности поврзани за начинот на комуникација.

#### Изјави за барометарот:

- Во војска се станува човек
- Секое дете би требало да оди на училиште во кое било во мнозинство
- Перењето алишта е женска работа
- Подобро е да нема мешани бракови
- Владата би требало да има само една ТВ-станица.

Наредните две изјави покажаа видно различни мислења:  
"Перењето алишта е женска работа" и "Владата би требало да има само една ТВ-станица".

#### Евалуација на вежбата

Колку ти беше тешко да се придржувааш на правилата?  
Како ти беше кога го слушаш соговорникот, а да не го прекинуваш?

Дали истовремено, додека твојот партнёр зборуваше, си размисувал/ла за своите аргументи?

Колку имашвпечаток дека партнёрот ве разбраал и слушал?

Дали и двата соговорника имаа еднакво време да зборуваат?

Што забележаа набљудувачите?

Колку им беше тешко на набљудувачите само да слушаат?

Некои од изјавите во пленумот:

- Знам дека жената е рамноправна, но кога можам ја користам ситуацијата.
- Јас се плашам дека ја измалтретираш обидувајќи се да ја наведам на моето (мислење).
- Кога тој другиот ќе каже нешто со што не се согласувам, а морам да почекам тој да заврши, додека јас дојдам на ред, бесот на крај ми попушта.
- Многу е тешко да слушаш, а да не размислуваш за своите аргументи и ставови.
- Ние расправавме за перењето алишта. Таа е во право, а мене тие алишта никако не ми се перат.
- Можеме да ги слушнеме своите различни мислења, но не мораме да се усогласуваме, да бараме заеднички јазик.
- Набљудувачи:
- Во стартот екстреми. Пред крајот беше: "Па можеби и јас не сум во право".
- Тие требаше да го повторуваат мислењето на другиот, па на тоа ги натерав, еднаш, двапати, па веќе не вредеше.
- Не се придржуваа на правилото од почетокот.
- Имав ситуација и јас да додавам нешто тутка, а не само да набљудувам.

Барометарот обично не користи за предизвикување на дискусија, туку се замолуваат учесниците да ги објаснат причините зошто си тој се наоѓаат, без коментирање на изјавите на другите. Приштоа е важно енергично да се води работилница за да може секој да јочувствува дека има доволно простор да ја образложи својата позиција.



Забелешка: Во пленум најпрвин зборуваат двојките, па потоа набљудувачите.

Можна е варијација на оваа вежба, така што на тој едно лице од секоја двојка (одредено преку барометарот) му се даде утайство намерно да не се придржува на правила, односно да се поструди својот/а соговорник/чка да го/ја убеди дека неговото/нејзиното мислење е погрешно, а сопственото правило. Во тој случај, евалуацијата би требало да се фокусира околу реакцијата што ја предизвикува поединечно однесување. На пример: "Колку беше лесно или тешко да не се слуша, туку само да се поструди другото лице да се убеди, без оглед на неговото внимателно слушање"; "Каква реакција предизвикува конфронтацијата со лицето кое не слуша и се обидува да ти убеди во искривноста за сопственото мислење?"

### ❖ Вежба за комуникација, "Јас-говор"

Учесниците се делат во 4 групи. Им се дава по 10 минути да сmisлват сцена (конфликтна), по можност од лично искуство, во која им пречел начинот на комуникација. Потоа се прикажуваат 4 сцени по ред пред другите. Дискусија: Што не ви се допадна во овие сцени? Промена на сцена/сцени: по претставувањето на секоја сцена се замолуваат лицата што набљудувале да размислат во чија улога би можеле да влезат и со новиот облик на комуникација да ја сменат ситуацијата.

Прашања во евалуацијата за смената на сцените:  
Што се смени во држењето на вклучените лица? Што видоа набљудувачите?  
На кој начин промената на однесувањето влијаела на лицата чија комуникација била непријатна?  
Како им беше на другите вклучени во менувањето на сцената?

Јас-говорот се претставува или како инпут во дискусијата ако групата запне со идеи како би можеле да се сменат сцените, или на крај само да се спомне.

Прикажани се четири сцени, едната за позајмување пари, втората за конфликт во кафуле во Црна Гора, третата за натпревар-кино-доцнење и четвртата за враќањето од тренингот во Требиње и средбата со своите колеги/пријатели

Некои од изјавите во пленумот при анализата на сцените:

- Мислам дека другата ситуација е баш конфликтна.
- Некои од тие сцени не беа баш толку конфликтни.
- Никој никого не слуша, така што нема комуникација, туку се задоволува потребата да се истури бесот на другиот.
- Мислам дека тоа е прашање на лична одговорност, секој да си се врати себеси.
- Во секоја ситуација каде што нешто не е во ред, каде што е конфликтот, не може само една страна да е виновна.
- Зависи каков е човекот, колку вреди, за другите да го слушаат.
- Секој има свој дел вина.

Кои се причините на неслушање?

- Неслушање проследено заедно со незаинтересирањост;
- Лицето што не е слушано не мора за тоа да носи дел од одговорноста;
- Начинот на изложување може да влијае на слушањето;
- Човек може да не го слушаат кога е здодевен;
- Влијание на невербалната комуникација на интересноста на излагањето;
- Неслушањето е знак на потценување;

Коментар: Иако горенаведената работилница беше многу активна и искуствена, во наредните денови се почувствува во работата на групата дека темата не е доволно обработена, така што програмата на тренингот беше сменета и уште еднаш беше продлабочена темата "ненасилна комуникација".

*Секоја сцена може да се испроба неколку пати, со различни идеи и со различни улоги, кои беа заменувани (само една во исто време). Доколку сцената содржи само една улога која не иријајќи комуницира, тогаш би требало да се менуваат сите други улоги, освен таа.*



## JAC-говор

JAC-говорот е техника на ненасилната комуникација, што дава можност за исказување на потребите и желбите, конструктивен е, конкретен и концентриран на специфичен проблем. JAC-говорот јасно зборува за однесувањето и предизвиканите чувства, без вреднување на личноста/лицето.

JAC-говорот не води кон избегнување на конфликтот, туку кон отворање на комуникација околу причината на конфликтот. Тој ја отвора комуникацијата, ја покажува нашата подготвеност за разговор и за барање на заемно прифатливо решавање на ситуацијата. Со него се концентрираме на себе, на тоа кои се нашите вистински потреби, желби и права.

Честопати во судирите се исцрпуваме со меѓусебно обвинување, со лутина, навредување, со муртење, што лесно доведува до ескалација и оддалечување од она што нас навистина нé погодило, што нас навистина нé иритира, што нам ни е потребно и што навистина сакаме.

JAC-говорот нé враќа на почетокот на конфликтот, на она што нам ни е навистина потребно, што сакаме или што ни пречи, при што не ја предизвикуваме одбранбената реакција на другата страна.

Со JAC-говорот се критикува однесувањето, а не личноста/лицето.

### Структура на JAC-говорот:

1. "Кога гледам дека..."  
зборуваме за постапката на другата личност;  
опис кој не е вреднување ниту оценување.
2. "...јас чувствувам"... или ..."посакувам да..."  
зборуваме за својата реакција без самообвинување и  
оправдување.
3. "Би посакал/а да..." или "би сакал/а..."  
зборуваме за посакуваниот исход без наредби и уцени

### Примери:

*Кога ќе ми кажешда закутам, се чувствувам повредено и како воопшто да не ти е гајле за мене и моето мислење. Би сакал-а да можеме да разговараме и да ми кажешшто, всушност тебе ти пречи.*

*Кога вака уморен-а ќе се вратам од работа и го најдам садоперот полн со садови, се чувствувам лошо, а би сакал-а да ја поделиме одговорноста.*

## Дополнителни вежби за ЈАС-говор

### ЈАС-ПОРАКИ

#### **проблематизирање на однесувањето, а не на личноста**

Систем:

- однесување што ми пречи
- тоа во мене предизвикува чувство на....
- затоа што....
- би сакал-а да....(мојата желба е ...)

#### **Пример за "ТИ-говор":**

Тренерот се обраќа на учесникот што шепоти, додека тој зборува, со зборовите:  
"Добро Милане, ќе престанешли да мелеш, ти си навистина безобразен!"

#### **Пример за "НИЕ-говор":**

"Ние сите овде знаеме дека Милан е безобразен и дека никогашне слуша додека другите зборуваат!"

#### **Пример за "ЈАС-говор":**

"Милане, мене ми пречи кога ми упаѓашво збор, па имам впечаток дека моето мислење не ти е важно, дека не ме почитуваш, а би сакал да ме сослушаш, бидејќи ми е важно твоето мислење."

Со вакво обраќање лицето директно се најага и се вреднува, реакција која таа би предизвикала е йонижување, повлекување или притиснатад.

Со овој говор се претпоставува однапред дека сите се сложуваат со исказот, што одзема простор за йонакво мислење и освен тоа се тврди дека Милан секогаш се однесува. НИЕ-говорот посебно често се јавува во дискусиите што се однесуваат на политичките прашања и каде што има претпоставка дека сите имаат исто мнозинско мислење, што одразува нейочишување српето оние што йонаку мислат и им се одзема просторот тоа йонакво мислење да го изнесат.

Истовремено со НИЕ-говорот се дејтерсонализира тојединично то мислење и тешкоте кон ослободување од тојединичната одговорност за сопствениот став и однесување. Врежан став е дека секоја постапка која го поддржува мнозинството од групата е оправдано за тоа што е "демократско", го изразува ставот дека демократијата е диктатура на мнозинството во која одговорноста за постапките треба да ги сноси и обесправеното малцинство.

#### **❖ Ситуација во која сум се најтил-а**

Поделба во двојки. Размислете за некоја ситуација во која сте се најтиле, објаснете ги околностите на вашата партнерка и одиграјте ја вашата првобитна реакција- вашата партнерка треба спонтано изреагира. Потоа обидете се вашата луттина да ја формулирате во ЈАС-порака.

#### **❖ Не сакам кога некој...**

Круг во пленум: "Во комуникацијата со луѓето не сакам кога некој"..., па потоа "Во таква ситуација реагирам така..."

#### **❖ Поделба на пофалба**

Учесниците на една хартија запишуваат по некоја пофалба што би ја упатиле на она лице што го познаваат. Сите пораки се ставаат "во шапка". Фацилитаторот извлекува една порака и ја чита на глас. Прашање до групата: "Дали оваа порака е формулirана во ЈАС-говор?" Ако сметаат дека не е - како би ја формулirале? Се поминува низ 3-4 пораки.

Потоа следува поделба во мали групи (останатите пораки кои не се прочитани се даваат во мали групи, по неколку). Во малите групи задачата е иста: Дали оваа порака е формулirана во Јас-говор? Ако не е, како може да се формулira?

## Активно слушање

### ❖ Вежба за активно слушање

Поделба на групата во двојки.

Задача: Кажи му на својот партнери во рок од 5 минути што последно те најтило, или ти било тешко. Твојот партнери би требало да се увери дека навистина разбрал-а она што слушнал, поставувајќи прашања и повторувајќи го раскажаното.

Евалуциски прашања за во пленум

Дали почувствуваат дека ве сослушаа и разбраа? Колку често имате чувство дека другите навистина ве слушаат? Колку ви е тешко (или лесно) да ги слушате другите? Дали имаше упаѓања во зборувањето?

Во евалуацијата учесниците спомнаа дека гледањето в очи е важно поради чувството дека си навистина слушан и дека интонацијата и мимиката играат важна улога. Имаше и изјави како "очекувам од некој луѓе навистина да ме слушаат", "некои навистина ме слушаат", "само со блиските пријатели имам впечаток дека навистина ме слушаат" и слично.

Следува браинсторминг:

### ❖ Браинсторминг: Што е неопходно за активно слушање?

- |  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| - да покажеш разбирање за она што го слушаш;                         | - содржина;               | - без прекинување;                     |
| - кога, што, како и кому му се зборува;                              | - искреност;              | - воздржување од сопствените интереси; |
| - поставување објаснувачки прашања со цел што подобро да се разбере; | - почитување на личноста; | - говор на телото, боја на гласот.     |
|  | - волја;                  |  |
|  | - атмосфера;              |  |
|  | - изградба на доверба;    |  |

Коментар:

Обработката на темата "активно слушање" дава можност за подобро запознавање на учесниците. Една можност би била во двојките наизменично да се зборува и да се слуша, а потоа секој да ја претстави својата двојка во плленум (наместо секој да зборува за себе).

Коментар: Следната описаната работилница "активно слушање" е класична во смисла дека многу често се работи на таков начин. Избегната е во горенаведената работилница од причина дека може да биде доживеана како неизродна ситуација. Се постапува прашањето: "Зошто бараат од мене да зборувам за нешките ситуации од моите животи на некој што виоријат го гледам во животот?" Наспроти тој ризик, работилницата нуди доволно материјал за дејтална обработка на темата слушање иколку гореопишаната.

## Отворени прашања

Отворени прашања ги нарекуваме оние прашања кои се формулирани на таков начин што нивниот одговор не подразбира само едноставно "да" или "не", туку оние кои овозможуваат слобода во изразувањето надвор од тесниот контекст на фокусираното прашање. Доколку поставуваме прашања со "Дали...?" или "Дали си...?", тие во себе ја содржат претпоставката дека постојат само многу ограничени можности на нив да се одговори. Доколку прашањето го формулираме со "Како...?" или "Што е...?" на нив може да се одговори од агол од кој лицето гледа на темата.

### Примери за затворени прашања:

Дали ти беше тешко или лесно во текот на оваа вежба?

Колку ти се допадна оваа вежба?

Дали комуникацијата во групата беше добра или лоша?

### Примери за отворени прашања:

Како се чувствуваше во текот на оваа вежба?

Што ти беше тешко, а што лесно и зошто?

Што ти годеше во комуникацијата во група, а што ти создаваше тешкотија?

## Дополнителни вежби

### ❖ Рунда на права

Столовите се поставуваат во два круга, надворешен и внатрешен, свртени една спроти друга, така што секој стол има своја двојка. Учесниците седнуваат на столови. Оние лица кои седат една наспроти друга се двојка.

Лицата кои седат во надворешниот круг извлекуваат од "шапка" една од претходно подгответните картички на коишто се напишани изјави во врска со правата на некои лица или групи.

На пример:

- Жените би требале да имаат право да се породат во сопствената куќа доколку така сакаат.
- Родителите би требало да имаат право да го удрат своето дете доколку тоа лошо се однесува.
- Пушењето во која било затворена просторија би требало да биде забрането, доколку во таа просторија има непушачи.
- Луѓето не би требало да имаат право да ги сечат дрвјата што се наоѓаат на нивната земја поради еколошки последици.
- Луѓето би требало да имаат право да набавуваат порнографија, доколку тие то го сакаат.
- На луѓето би требало да им биде дозволено на својата куќа да закачат знаме какво што сакаат тие.
- Малцинските национални групи би требало да бидат позитивно дискриминирани на конкурсите за вработување.
- Доколку мнозинството на луѓе од еден регион во државата сака тој регион да се стане посебна држава, тоа треба да им се одобри.
- На хомосексуалците би требало да им биде дозволено да посвојуваат деца.

Оваа вежба може да се користи во рамки на работилница на тема Насилство или Човекови права

Лицето што ја извлекло картичката има улога на застапник на таа изјава и нејзината/неговата задача е да ја придобие својата двојка по тоа прашање, додека другото лице има задача да ги формулира причините зошто тоа право би требало да биде забрането.

По 3 минути дискусија се прекинува и лицата кои седат во надворешниот круг се поместуваат за едно место на десно. Сега имаат нов партнер и вежбата се повторува. Вежбата може да се повторува неколку пати.

Потоа учесниците/чките што седат во внатрешниот круг, извлекуваат од шапката нови изјави и заземаат улога на застапник на таа изјава (тоа право) чијашто задача е да го придобие својот партнер. Лицата кои седат во внатрешниот круг сега ги формулираат причините зошто тоа право би требало да биде забрането. (Ова, низ поместување на внатрешниот круг налево, се повторува уште неколку пати).

По тоа дискусија во пленум:

Кои права (изјави) ви беше тешко да ги браните, или да им се спротивставите? Зошто?

Кога ги претставивте своите аргументи, кој вид опозиција влијаеше на преиспитување на вашиот став?

Дали чувствуваат дека сте сослушани?

Дали луѓето ви се спротивставуваа на различен начин?

Како?

Дали притисокот на времето (ограниченото време) беше препрека или помош?

# Тимска работа, заедничко донесување одлуки

## Целите на работилницата

- Вежбање на моделот заедничко работење во група.
- Анализа на компонентите кои го одредуваат квалитетот на тимската работа.
- Испробување на донесување одлуки по пат на консензус.
- Преиспитување на сопствената улога во тимска работа / сопствени модели на однесување.

## Главни прашања

- Која е разликата меѓу одлучување со гласање и консензус?
- Што и помага, а што и пречи на тимската работа?
- Што е за мене тимска работа?
- Кои предуслови треба да бидат исполнети за тимската работа да се доживее како успешна?
- Какви поделба на улогите постои внатре во тимската работа?
- Кoj ја сноси одговорноста за квалитетот на тимската работа?
- Која е разликата меѓу консензус и компромис?
- Какви предности и недостатоци може да има консензусот?
- Какви последици има ориентираноста за постигнување резултати во тимската работа?
- Какви последици има ориентираноста на процесот во тимската работа?

## Пример на работилница

### ☺ Игра за загревање

#### ❖ До мојот сид

Поделба во две групи. Двете групи стојат во редица една наспроти друга, така што секое лице од едната група има своја двојка од другата. Двојките стојат со испружени раце пред себе, но така што дланките не им се допираат, туку постои одреден мал простор меѓу нив. Упатство: "Оваа е невербална вежба. Задача на секој е да дојде до својот сид (твој сид е оној во кој моментално гледаш), но така што растојанието меѓу твоите дланки и оние на твојот партнёр nonstop треба да биде исто. Времето е десет минути."

Евалуација: Што се случи?

● Коментар: Оваа вежба, главно, се одвива така што некои двојки се спуштаат во средина на една и друга страна, а другите двојки или доаѓаат до едниот сид и стапаат на едниот сид, или се шетаат од едниот до другиот сид. Вежбата нуди материјал за докажување на вообичаениот начин на размислување дека исполнувањето на сопствената желба колидира со исполнувањето на желбата на другите лица, така што тие се наоѓаат во конкуренција - често дури и не размислуваме како би можеле да ги исполниме желбите на другите страни.

Некои од изјавите:

- Ајдовме заеднички јазик, иако воопшто не зборувавме.
  - Говор со очите!
  - Мислев дека ќе ме победам.
  - По лицето се познава што сакаш.
  - Го оставам да видам што сака, па кога ќе видам дека многу сака, тогашто враќам назад.
  - Да ми кажеа дека имате 3 минути, тогашможеби би побрзала да стигнам прва до мојот сид.
  - Ние не се расправавме.
  - Го сфатив ова како заедничка цел. Бидејќи имавме доволно време, не беше битно до чиј сид најпрво ќе дојдеме.
  - Ми беше важно да се реализира и едното и другото.
- Набљудувач:
- Јас никаде не забележив натпреварувачки дух.

### ❖ Сложувалка

1. Учесниците се поделени во групи од по 5 члена (останатите можат да бидат набљудувачи). За секоја група е подготвен комплет од квадратчиња. Секој комплет се состои од 5 коверти што содржат делови од кои можат да се направат квадрати. Секој член од групата добива по еден коверт, и се замолуваат да ги отворат тогашкога ќе добијат знак.

#### Инструкции

Секое лице има коверт кој содржи делови за формирање на квадрати. На даден знак, задачата на групата е да формира 5 квадрати со иста големина. Задачата е готова кога сите членови од групата имаат правилен квадрат пред себе.

#### Правила

- Во текот на играта не смее да се зборува или комуницира на кој бил друг начин.
- Не смеат да се земаат делови од другите членови на групата.
- Деловите можат да се додадат само на лицето од вашата десна страна или да се стават на средина.
- Деловите што се на средината можат да се земаат.

### 2. Евалуација на вежбата

#### Како се чувствуваате?

Дали се придржуваате кон правилата? Што работите? Некои од вас имаа само еден дел од сложувалката. Дали некој тоа го забележи?

#### Како се чувствуваат тие?

Како се чувствуваате кога некој задржуваше некој дел, а не го видел решението?

Како се чувствуваате кога веќе сте формирале квадрат и потоа сте сфатиле дека морате да го трансформирате за да дадете некој свој дел?

#### Што забележи набљудувачите?

Како беше да соработувате без вербална комуникација?



Коментар: Сложувалката е што е можно квадратот да се направи на овој начин што оневозможува другите да ги состават своите квадрати. Посетои само една можност да се направат сите 5 квадрати. Во процесот на работата обично се случува некој набрзина да го сложи својот квадрат и да не обрнува внимание на останатите, а то некое време да сфаќа дека е неизходно да го расклопи својот квадрат и да го скlopи од другите делови, со штоа што истовремено би овозможил-а и останатите да го направат. Фрустрациите што се јавуваат при недостапок на тројение, како и најтреварувањето што често се јавува меѓу групите се извонредна можност за анализа на штимската работа.

Некои од изјавите

- Двајца веќе го направија, па подоцна се растирија.
  - Не се придржував кон правилата поради солидарност, за да им помогнам на другите во групата.
  - Поминавме низ три фази: себичност, солидарност и стававме на средина- па што сака нека биде.
- Набљудувачи
- Во почетокот никој на никого не ги даваше своите делови. Па тогаш почнаа да си ги одземаат.
  - Не може само еден да соработува.

### ❖ Вежба кооперација со гласање за вина

1. Опис: поделени се во две групи по 7 луѓе, (подоцна одвоени просторно). Останатите се набљудувачи.

Приказна: "Вие сте две конкурентски хуманитарни организации што се занимавате со хуманитарна работа со деца. И двете ваши организации моментално работат на повеќе важни проекти, планирани за следните 2 години. Од двете организации е уапсен по еден соработник заради користење бенефиции кои ги имаат хуманитарните организации за своја лична корист (затајување на царински данок). Станува збор за увоз на техничка стока. Сите вработени (вие) сте знаеле за тоа, но сте го толерирале тоа. Јавниот обвинител се сомнева во тоа дека овие двајцата соработувале во тие нелегални работи.

Вас ви се поставува прашање: Дали сте вие како организација виновни?

Одлуката се донесува со просто мнозинство и тајно гласање во рамки на вашите мали групи ( 5 луѓе)."

- Ако двете организации ја признаат вината, добиваат казна од по 7 месеци забрана за работа на организацијата.
- Ако двете организации не ја признаат вината, добиваат казна од по 2 месеца забрана за работа на организацијата.
- Ако едната организација ја признае вината, а другата не, онаа која ја признала добива казна од 1 месец, а онаа која не признала, 10 месеци забрана за работа на организацијата. (Погледајте го прилогот)

#### План на гласање

1. Круг: без договор во групите само гласање. Тренерот врз основа на резултатите од гласањето на двете групи ја соопштува доделената казна (на двете групи), како и конкретниот резултат од гласањето на другата група.

2. Круг: повторно се гласа без договорање и повторно се објавуваат резултатите на двете групи.

Секоја група има 5 минути да поразговара за одредување преговарач и да го прати на преговор со другата група, по преговорите имаат кратко време повторно да се договорат и да гласаат. Ако од овој момент 3 пати по ред се гласа со истиот краен резултат-иста "казна", без оглед на односот на гласови, играта завршува.

#### 2. Евалуација

Како гласавте?

Како сте задоволни со резултатот, со процесот?




Што забележаа набљудувачите?





Коментар: Оваа вежба е мојата омилена вежба за обработка на тематичка работна и начинот на комуникација во групата. Самата приказна во вежбата може да се менува и да се приспособува на групата учесници, но ми изгледа за важно дека таа иницира дилеми на различни морални нивоа, како би ја поларизила групата и би ги остворила прашањата за групен пријател, лична и групна одговорност и т.н. Самата вежба вообичаено донесува најпреварување и поларизација помеѓу двете групи, додека се однесува во йоединечниот групи кои ја занемаруваат заработката на "заедничката" цел да се "победат" другите. На тренериите често им се поставува прашањето дали на крајот ќе се собира бројот на месеците или не (што е критериум за победа), обично темите не би одговорил на тоа прашање. Вежбата знае да предизвика силни емоционални реакции, за што е потребна голема сигурност и искуство за модерирање на евалуацијата.

## СЛОЖУВАЛКА

Материјал за вежба



Да се исече секој квадрат на обележаните делови А-С. Потоа одредени делови да се стават во посебни плиоа:



Плико 1: А, В, Ж, С  
Плико 2: А, А, А, Д  
Плико 3: С  
Плико 4: Г, Г  
Плико 5: Б, В, Г, Е

		ДА	НЕ
ДА	7	10	
НЕ	10	2	


Табелата за гласање за  
Вежбата кооперација  
со гласање за вината

Некои од изјавите во евалуацијата на вежбата  
Како гласавте?

- Одлучувавме, пред се, врз основа на моралот.
- Првите 2 пати секој за себе гласаше, а потоа почнавме тимска работа.
- Прво, тие се плашеа од права конкуренција. Со аргументи го победив таму во преговорите, само што тој не сакаше да признае.
- Имавме план да ве наговориме да го промените мислењето, па потоа да ве излажеме.
- Сакавме да бидеме солидарни, да двете организации добијат по 2 месеца казна.
- Од почетокот мислев дека е најдобра комбинацијата 2:2, бидејќи само со таа варијанта можат да се сложат двете страни. Но, не инсистирав на тоа за да не го минирам мнозинското мислење од групата.

Процес, простор

- Па одлично, имавме место, убаво се договоравме.
  - Мислам дека бashi не се договоравме убаво, туку викавме, секој зборуваше за себе.
  - Ја намерно гласав против, бидејќи ми недостасуваше внатрешна комуникација во групата.
  - Ние во групата бевме повеќе оптоварени со убедување, отколку концентрирани на комуникацијата.
  - Комуникацискиот канал беше нарушен и прекинат со убедувањето. На крајот тоа ме доведе до рамнодушност.
  - Не можам да сфатам дека двете хуманитарни организации се конкурентски и ме збуни тоа што се гласаше, а не се одеше до одлуката по пат на консензус.
- Набљудувачи:
- Група Б: викање, конфузно. Борба за опстанок.
  - Нема никаква демократија.
  - Причина за лоша комуникација натпреварувачки дух; не би сакал така да се случува и во реалноста.
- Преговарачи:
- Мене ме избраа како преговарач затоа што ја повеќе зборувам.
  - Штом него го видов, веднаш добив впечаток дека е некоја измама во прашање.
  - Јас од морални причинине можев да бидам преговарач, бидејќи имав идеја како да ги измамиме, па не можев да отидам таму, да го гледам в очи и да лажам.



### ☺ Игра: Змеј

Сите се редат како во вовче, држејќи го лицето пред себе околу половината и претставуваат Змеј. Първиот во редот е Глава, последниот Опашка. На даден знак Главата има задача да ја фати Опашка, додека останатите помагаат на некој од нив.

### ❖ Евалуација на денот

Што добивте од овој ден? Како излегувате од него?

Некои од изјавите

- Од "гласањето научив многу". Сфатив дека обично се обидувам да го наметнам своето мислење и дека би било добро да го сослушам и уважам туѓото.
- Навистина сум воодушевена.
- Работилниците посебно ми се допаѓаат. Забележив истакнување на лидер во групата, во смисла дека некои

повеќе се слушаат.

- Големо открытие: преку "јас-говорот" развивме демократско сетило, преку "квадратите" несебичност, а преку третата игра сето тоа падна во вода.
- Оваа последната работилница е наше секојдневие.
- Денот беше исклучително динамичен. Многу добивме едни од други.
- "Ќој молчи, тоа е негов избор."
- Денес научив дека многу знаеме за ненасилната комуникација, а кога тоа треба да се примени, забораваме.
- Ми се допаѓа тоа што нема теорија, туку се се работи практично и преку игра.
- Заборавам на замор, бидејќи морам да сmisлам како да ја измамам другата група.
- Научив дека не секогашво животот е потребно сам да се качишна врвот за да им помогнеш на другите, туку и тоа е можно и ти да се спуштиш, па така да го потурниш другиот.

*Крај на йолудневниот дел на работилницата*

#### Втор йолудневен дел на работилницата

Утрински поздрав, технички прашања

##### ❖ Вежба за консензус: Планета

Приказна: Откриена е нова планета, што има одлични услови за живот. Треба да се насели. Вие сте членови на комисијата чија задача е да се насели планетата. Треба да одредите 3 особини и 3 вештини кои би требало да ги имаат луѓето кои ќе ја населат планетата. Имате 5 минути да размислите и да ги запишете тие особини и вештини.

##### Процес

Потоа секој ја пронаоѓа својата двојка и заедно донесуваат одлука (3 вештини и 3 особини). -7 мин.  
Потоа во група од четворица (2 двојки) -12 мин.  
Групи од 8 (по две претходни групи од четворица) -15 мин.  
Потоа пленум (две осумчленни групи) -20 мин.

Некои од изјавите во последниот чекор (две осумчленни групи)

- Тоа беше мој предлог, повторно се обидов да го наметнам.
- Па не можешдебил да пратишгоре.
- Човек треба да биде психички и физички здрав за да ги задоволува сите овие вештини и особини.
- Немој сега ти "Се подразбира...!"
- А интелигенција, луѓе? Малку ни недостасува интелигенција!
- Тишина!
- Извинете, вие две!
- Не може, сите ваши предлози веќе ги усвоивме.
- Употребувате изрази наша група и ваша група. Не е работата во групите, туку сите заедно да се договориме.
- Па што сакашсега? Сите да тргнат од она од каде што почнаа, да ги изнесат своите предлози?
- Можеме ли ние да изнесуваме лични предлози? -Тогаш не знам зошто досега се собирараме.
- Дали се согласувате?
- Од каде знаешти дека се согласуваме? - Па ништо не кажа!
- Мислам дека не е битно тоа што зборуваш, затоа што немаме време.

Во последниот чекор резултатот беше три особини: алtruизам, психо-физичко здравје и креативност, додека за вештините немаше повеќе време.

Коментар: Скоро секогашнекој би ги прашал тренериште да ги разјаснати нејаснотишите што се јавуваат при дефинирањето на особините и вештините.  
Сличноста на овие два поима е намерна за да го направи поштежок процесот на донесување одлуки. Тимој не би требало да одговара на шакавите прашања, туку да претпостави на самата група да го оправди процесот на дефинирање на поимите.



## Евалуациски прашања

Што се случи? Колку сте задоволни со резултатот? Колку сте задоволни со процесот? Дали одлуката е донесена со консензус? Дали ви беше полесно да донесете одлука во двојките, во групите од четворица или во пленумот? Како и зошто?

Што ви беше тешко?

Некои од изјавите

- Задоволен сум затоа што не дојдовме до крајот.
  - Ќе дојдеме до крајот ако имавме повеќе време.
  - Да имаше повеќе време ќе дојдеше до поголема конфузија.
  - Сум и не сум задоволна.
  - Задоволно донекаде.
  - Барем нешто направивме. Па задоволни сме.
  - Задоволен. Чудно брзо некако се договоривме околу особините. Задоволен сум дека комуникацискот дух беше тука.
  - Потполно незадоволен што не ја завршивме задачата.
  - Бев повеќе задоволен во малата група, ние четворица.
  - Јас сум лут. Наместо да се договориме околу основните работи...
  - Делумно задоволна. Мислам дека вештините требаа да бидат основни, кои подоцна би се развиле.
  - Да имаше повеќе време ќе беше катастрофа.
  - Пративме човек кој има добри особини, а вештините ќе ги стекне таму.
- Каков беше процесот?
- Како што групата стануваше поголема, се стеснуваше просторот за лично мислење, па мораща се наметнеш.
  - Јас сум задоволен со процесот.
  - Задоволен сум со комуникацијата, затоа што сите учествуваа, кој колку се изборил.
  - Војвојката навистина беше добро. Во групата од 8...беше кажано "е па не сакам, мора и една наша".
  - Задоволна сум со комуникацијата. Ми се допаѓаше што таа со прашањата ги вклучуваше и другите.
  - Имаше и "повредена гордост", исмејување.
  - Многу сум задоволен од процесот.
  - Подобро ништо, отколку само поединците да се задоволни. Ако еден каже не, тогаше не.
  - Мислам дека сите знаеме каков човек треба да пратиме таму, дека тоа беше прашање само на термин. Потполно сум задоволен со процесот.
  - Не молчев поради јазикот, туку заради заедничкото време.
  - Создавањето лидер настанува при зголемувањето на групата, што негативно влијае на останатите.
  - Мораше некој да зборува. Не значи тоа башлидер.
  - Можеби очекував поголема агресивност од неа, во двојката. Во малата група од 4 почнува дифузија, се појави "наш" и "ваш". Во групата од 8 ми недостасуваше да го слушнам мислењето на сите. Дали сум задоволен? Збунет сум. Ми беше интересно.

Дали одлуката е донесена со консензус?

- Па да, се договоривме.
- Мислам дека не постигнавме консензус, бидејќи некои луѓе попуштија пред силата од изјаснувањето на некои други луѓе. Пред се, беше "неколку поединци на о-рук".
- Беше доцна да почнеме сите да разговараме на големата маса (пленарен договор), ако тоа не се случувало во помалите групи.
- Сметам дека каков било резултат мораме да изнесеме на крај и тоа ми е важно.
- Повеќе се гледаше на резултатот отколку на процесот.

Коментар: Оваа вежба со голема сигурносноста оѓвора судири внатре во групите и силен емоционален андажман, со тоа што истиот потребител на учесниците е голема да го прераскажаат секој дејташ од она истиот го поминале, истиот модерацијата ја прави шешка. Потребно е да им се даде на луѓето можност да кажат како се чувствуваат со сетот она истиот било, а истиото да се сврти фокусот на работата за самиот процес. Често се случува поради временскиот притисок да дојде до гласање за да се донесе каква било одлука и таака да биде "исполнета задачата". Евалуацијата нуди можност за укажување на различните ориентации на иоединиците, додека на некои им е најважно да се постигне резултат, на другите им е важен процесот на донесување одлуки, односно таа да одредува нивното задоволство или незадоволство.



## КОЈА Е РАЗЛИКАТА МЕЃУ КОМПРОМИСОТ И КОНСЕНЗУСОТ?

**Компромисно решение** е она со кое сите вмешани страни се подеднакво незадоволни и во кое постои рамнотежа на незадоволство. Не се задоволени сите потреби на заинтересираните страни, туку сите страни приближно во еднаква мера го прифатиле незадоволувањето на своите потреби. Компромисот не подразбира разбирање на потребите на другите и постои ориентација за постигнување на резултат.

**Консензус** е начин на донесување одлуки во која сите вклучени имаат можност да ги изнесат своите погледи, ставови и потреби. Во тој процес се става акцент на разбирањето на потребите на другите и преку соработка се бара пат што би ги задоволил сите. Консензусот не значи право на вето на донесување на одлуки без образложение - зошто страната се противи на одлуката. Одбивањето да се образложи значи одбивање на соработка, со тоа што би било важно да се испитаат причините кои довеле до таков став, без обвинувања и притисок. Вредноста на консензусот е како во заедничкиот резултат, така и во самиот процес.

### ❖ Поделба на хартија

Седум учесници имаат за задача да замислат некој облик од хартија. Важно е бројот на учесниците во вежбата да не биде лесно делив (на пр. 8 или 9, за да не дојде до геометричка поделба на парчињата хартија). Потоа добиваат голема парче хартија, едни ножици и следното упатство:

најпрвин сите нека размислат какво парче хартијата сакаат да исечат за себе. Секој за себе треба да исече парче хартија во величина и облик каков што го/ја замислил, а при тоа да не остане ниеден излишно парче хартија на крајот. Останатите од групата го набљудуваат процесот. Комуникацијата е дозволена. Време 20 минути.

Некој од изјавите во текот на процесот

- Дали ќе го менуваме она што сме го замислиле или не?
- Тоа останува на вас.
- Ајде тогашнешто друго.
- Некој сака круг.
- Па не мора да биде прав круг.
- Да го наречеме така.
- Ти земи го ова...
- Дали го сакаше тоа?
- Јас сум последна. Она што ќе остане, ќе го земам јас.

Евалуациски прашања:

Колку сте задоволни со своето парче хартија, дали сте го оствариле својот интерес?

Кој каква улога имаше?

Дали имате впечататок дека имаше доминација?

Како се договоривте за системот на распределба?

Коментар: Оваа вежба содржи три фази во процесот на заедничкото донесување на одлуки: договор за процесот, самоото донесување на одлука и спроведување на договореното. Понекогаш се случува договорот за процесот, за начинот на кој одлука ќе биде донесена наполно да се прескокне. Вежбата нуди можност за постапување прашања во врска со одговорноста за одлука и за процесот, па осветување за постоењето на три фази на процесот кои се нераскинливо поврзани, што со тоа и одговорноста важи за сите три фази. Недостатокот на простиор за вклучување во процесот во почетокот ќе води, со голема веројатност, кон незадоволство на неговиот крај. Основеното од енергично прашување за одреден предлог или недостатокот на други предлози често ја имаат се толкува како прифаќање, што не мора да биде точно. Недостатокот од простиор за изнесување на сопственото мислење е честа причина за крајното незадоволство со штимската работна и донесената одлука.

#### Некои од изјавите

- Јас сум задоволен, но повеќе би сакал да го имам овој нејзин дел.
- Бидејќи во почетокот си кажа дека продолжуваме со консензус, си замислив правилен облик, бидејќи мислев дека ќе биде полесно потоа се тоа да се вклопи.
- Ова е далеку од она што јас си замислив... Имав фин облик во главата... али се ограбија, дури не се ни бунев. И на крајот - промена на планот- "е сега ти земи", а не знам кој викаше "Супер ти е ова".
- Не беше ти принуден да го земештој дел.
- Не сфатив впрочем каков облик сакаш, па ти го понудив овој.
- Па можеше да го земешовој дел ако си сакал.
- Ти не ни кажа дека тебе не ти одговарал тој дел.
- Ти сам си го исече својот дел.
- Мислев дека беше генерален договор, дека се сложивме. А тогаштргна импровизацијата.
- Јас сум задоволна, си замислив срце и си го добив.
- Јас исто така сакав срце, но се откажав кога таа рече дека сака. Би бил задоволен и вака и така ако би постигнале цел.
- За него...гледам дека нешто не е в ред, ама не можев јас да реагирам наместо тебе.  
Дали ова беше компромис, консензус или нешто трето?
- Во почетокот беше консензус, а тогаштргна компромисот.
- Жал ми беше кога таа рече дека ќе земе она што ќе остане. Преголемиот компромис ја слабееше мотивацијата.
- Ми изгледа дека тој преголем компромис и не е башнекое најсрекно решение.
- Проблемот е во тоа што не знаев што сакам.
- Ако никој не би попуштил консензусот не би постоел.
- Мислам дека ова беше некоја мешавина од компромис и консензус.
- Не ми беше важно каков облик ќе добијам, туку да се договориме. И мислам дека ова не беше компромис, туку консензус.
- Мешавина на консензус и своја волја. Требаше да останешна своето, но сепак тутка малку.....

Набљудувачи:

- Се одвиваат паралели разговори, не упаѓање во збор, туку паралелни разговори каде што повеќе од нив предлагаат и се договораат, а другите не слушаат бидејќи и тие имаат паралелни разговори.  
Дали оние облици што ги замисливте ги добивте на крајот?  
Како одлучивте за приоритетот што прво ќе сечете и по кој редослед?
- Ми недостасуваше договорање во почетокот.
- Без компромис тешко дека ова ќе се завршише. Имаше консензус, но компромисот е најважен.
- Не го исековте она за што се договоривте, а на крајот имаше незадоволни.
- Мислам дека во тимската работа сите треба да бидат задоволни. Ако еден е незадоволен, тогаштоа не е тимска работа.
- Зошто јас да ја преземам одговорноста за потребите на другите?
- Таа најмногу потегна за таа група, откажувајќи се од своите првобитни идеи.
- Не станува збор само за тоа дали сум задоволна со својот дел, туку и со деловите и одлуките на другите. Колку ми е мене грижа за тоа што другите добиле и колку се тие задоволни?



## Дополнителни вежби на темата тимска работа

### ❖ Стоногалка

Учесниците се поделени во две групи и стојат едни зад други со затворени очи и со рацете на рамениците на оној пред себе. Последното лице во редот е единствено што има отворени очи и гледа. Тоа управува со стоногалката, притискајќи лево, десно, односно на двете раменици на својот претходник (стоп или напред) кој треба да ги проследи командите. Стоногалката така почнува да се движи и треба да го избегне судирањето со другата која истовремено се движи, и од останатите препреки во просторијата (сидови, столови и сл). Улогата на оној кој ја управува стоногалката се менува во круг, така што на секои 1-2 минути лицето што било на чело на колоната доаѓа на второто место, а лицето што водело во претходниот период, доаѓа на чело. Кога сите ќе ги поминат сите улоги, вежбата е завршена.

Коментар: Оваа вежба може да се користи и во рамките на работилницаата на тема Лидерство



### ❖ Fish bowl (аквариум)

Опис на вежбата: Во аквариумот има 5 столови. Само оние кои седат на столовите во центарот на просторијата се вклучени во дискусијата, додека набљудувачите можат да се вклучат така што би го потчукнува по рамото (од оние кои се во аквариумот) и оди на неговото / нејзиното место.

Приказна: Сите учесници од тренингот одат од Теслиќво Осиек, на вториот дел од семинарот. Сите имаат нови босански пасоши со кој на никој не му е потребна виза за влез во Хрватска. Хрватските граничари на преминот Орашје одбиваат да ги пуштат учесниците од Република Српска (4 од вкупно 24). За 20 минути оди последната скела преку Сава (следната оди дури за 3 дена), а останатите премини се затворени. Тренерите се веќе во Осиек и го чекаат доаѓањето на учесниците. Што ќе сторите?

Процес: Првите идеи беа да се повикаат тренерите да го решат случајот (префрлување на одговорност), потоа се појавија разни методи за решавање на проблемот (извадете хрватски пасошна некој сомнителен начин, подмитете ги цариниците, заведете го цариникот итн.), па предлози да се повика СФОР, па дипломатијата. Потоа се свртеа на главното прашање, т.е. дали другите треба да одат без оние од РС или не?

Главните дилеми беа: Треба ли мнозинството да биде солидарно со малцинството и да не оди на тренингот? Треба ли сите да го пропуштат тренингот само заради 4 учесници? Треба ли тие 4 лица од РС да се чувствуваат виновни ако заради нив никој не оди на тренингот? Треба ли некој со нив да остане или сите да одат понатаму без нив? Чуму би бил семинарот ако нема учесници од РС, а целата идеја се темели на тој собир луѓе од различни ентитети? Треба ли мнозинството да донесе одлука, што останатите треба да ја почитуваат?



#### Евалуациски прашања:

Што беше напорно?

Колку сте задоволни со резултатот и со процесот?

Дали сите имаа доволно простор да се вклучат во процесот на одлучување и ако не, зошто?

#### ❖ Вежба за цртање

Поделба во мали групи од по четворица. Учесниците избираат по една боја (восочни бои, фломастери, боички....). Секоја мала група има задача да нацрта заеднички цртеж, но без вербална комуникација. Откако ќе помине предвиденото време за цртање, секој учесник пополнува прашалник, во тишина.

#### Прашања за вежбата за цртање

- Кои чувства ги забележувам кај себе на крајот на оваа вежба?
- Кои желби, потреби ги препознавам зад тие чувства?
- Со кои мисли се занимавав во текот на оваа вежба?
- Кога ја набљудувам готовата слика:
  - Колку е силна мојата боја на неа?
  - Како изгледа во споредба со другите бои?
  - По што се разликува мојот цртеж од другите, во смисла на распространетост и облик?
- Кога го набљудувам текот на цртањето (почеток, насоки, темпо, избор на бои, нагласување, уочливи реакции, соработка, пречки, водење или следење, однесување, атмосфера итн.):
  - Како го доживеав процесот?
  - Која улога ја имав?
- Кои реакции за време на вежбата ги забележив во себе?
  - Што ме радуваше, а што ме лутеше?
  - Што чувствувај, а што мислев?
  - Што можеше да ми помогне тогаш?
  - Што би направил/а најмногу тогаш?
- Колку моето однесување во текот на вежбата е типично за мене, дали го познавам од некои други ситуации?
- Има ли некои прашања кои би сакал/а да ги разјаснам со некој/а од групата?

#### Евалуација на вежбата во пленум

Едно прашање од прашалникот (по желба).

Дали сум открил-ла нешто ново во кооперијата?

Некои од изјавите во пленум

- *Ми недостасуваше вербална комуникација, бидејќи во почетокот не можев да сфатам што се обидува некој да нацрта, за да можам да го продолжам цртежот.*
- *Ме израдува што се потврди дека со луѓето може да се комуницира и без зборови.*
- *Во моментот кога препознавме што цртаме почна смеа.*
- *Откритие во тимската работа - има смисла ако се води сметка за тоа што другиот мисли и која идеја ја има (што сака да каже).*

- Можеби сум сакал да направам нешто што никој друг не би го направил. Открытие: одам кон иновација, а може да се случи да ја изгубам почвата под нозете, реалноста, па морам напаназад.
- За кооперија не е неопходна љубовта.
- Извонредно добра групна интеракција, разбирање.

### ❖ Бродолом

Опис: Тренерот чита текст (приспособен на групата) во кој се известуваат тренерите и учесниците дека од страна на некоја фондација добиле посебна награда со цел да се "поддржат на мировните напори" која содржи платено крстосување по Јадранското Море, со сите неопходни детали, термин на тргнување, хотели, одредиште на патувањето итн. Во текот на читањето учесниците се известуваат дека всушност "наишле на подводен гребен и бродот почнува да тоне". Следува поделба во мали групи (4-5 лица) што имаат задача да напишат на сидни весници, што секој од групата, вклучувајќи ги тренерите, работи во таква ситуација, кој каква улога има, какви предлози се јавуваат и на тоа слично.

### ❖ Модел на одлучување

Опис: Учесниците се делат во две групи со задача да донесат одлука за одредено прашање. Во двете групи 1-2 лица имаат улога на набљудувачи на процесот на одлучување (доброволци). Најдобро е да изберете некое конкретно отворено прашање што се појавило во текот на тренингот.

На едната група се дава инструкција дека имаат 30 минути да донесат одлука, а на другата група со помошда смислат структуирање на процес на следниот начин:

- 1 мин одредување на фасилитатор на дискусијата и лица кои ќе внимаваат на времето;
- 7 мин изразување на гледањата на сите членови од групата посебно;
- 4 мин собирање предлози за решението;
- 2 мин блиц-испитување на ставовите во врска со предложените решенија;
- 14 мин дискусија за предложените решенија;
- 1 мин финална проверка дали е најдено решение, што за сите е прифатливо

Во пленум двете групи го претставуваат својот резултат и се испитува задоволството од резултатот и процесот на одлучување, а потоа набљудувачите ги изнесуваат своите забелешки.

*Коментар: На сидни весници можат да се забележат важниште точки кои придонеле до јадобрување на процесот на одлучување.*

Оваа вежба може да се изведе така што тренерите се доѓовараат однапред за улогите, односно еден тренер намерно малку доцни во работилницата, носејќи факс со горенаведениот текст, на некој српски јазик. На тој начин обично се постигнува учесниците барем во првите моменти да поверијаат во тоа дека се добитници на вредна награда. Овој начин на изведување на вежбата го претворачувам за самиот крај на тренингот, каде што шегата може да се претвори, а истовремено ги постигнува учесниците да видат духовите во своите сидни весници. Иако дојдоват најмногу читање на сидни весници е проследено со смеа, описан на улогата на јединецот во моментот на бродоломот, обично претставува нивната шегична улога во групата.

На шеговит начин во рамки на оваа вежба доаѓа до израз и гледањата на јединиците од групата, така што секој има можност да добие еден вид површина информација од групата. Доколку вежбата се работи на самиот крај од тренингот, евалуацијата не е неизходна-често самите учесници воопшто не ја сакаат.

Доколку се работи во рамките на темата "тимска работба", можните евалуациски прашања би биле:

- Како се чувствуваат како слушачи како група тие гледаат во екстремната ситуација на бродоломот?
- Каква врска има приказ на улогата во бродоломот со улогата во која се гледаш во секојдневниот живот?
- Дали и врз која основа се претпоставуваат улогите на лидерите внатре во групата?

### ❖ Вежба на делегирање

Опис на роле плас (игроказ)

Задача: "Младинскиот центар во малото босанско гратче кој има само една просторија, за сите прилики наизменично ја користат два пати неделно три групи. Групите се "Театар", "Музика" и "Компјутер/Англиски". На сите три групи им треба оваа просторија и во сабота, кој е единствен ден за располагање."

Секоја група дополнително ја добива следната информација:

о Театарската група смета дека музичарите се некултурни, груби селани. Тие веќе најавија една претстава за следната сабота и сакаат да пробаат во текот на денот и да го одиграат тоа навечер

о Групата Компјутер/Англиски смета за театралската група дека се наркомани и го делат нивното мислење за музичката група. Го сакаат саботното попладне за свои потреби.

о Музичката група за театралската дека се педери и не е резервирана спрема компјутерската група. За следните 3 саботи тие веќе јавно ги најавија постерите за концертите и потребни им се саботните попладневни часови за вежбање, а вечерите за концерти.

Секоја од трите групи има 10 минути време да се одлучи за претставник и да се сложи околу стратегијата за преговори.

Потоа следи:

- Претставниците имаат 10 минути да преговараат со другите претставници;
- 5 мин повторен договор со својата група;
- 5 мин преговори;
- 5 мин повторен договор со својата група;
- 10 мин последни преговори.

Евалуациски прашања во пленум

Дали сите сметате дека сте добро претставени?

Како се чувствуваа претставниците во своите улоги?

Како се одвиваше интеракцијата во групата?

Повторно беше тешко да се одвојат учесниците од потполното практично решение на дадениот проблем и да се насочат на анализа за сопственото однесување.



### ❖ Smartie игра

Опис: Целата група седнува во полукруг и секој зема еден помал сад пред себе. Водителот/ката има поголем број бомбончиња кои ги пушта во оптек така што додава околу 20-ина бомбончиња на првото лице во полукругот. Тоа лице може да ги задржи колку сака бомбончиња (а не мора ниедно), а остатокот го проследува на лицето до себе, што го има истото право на задржување на бомбончињата по свој избор? (може сите да ги задржи), а остатокот го проследува понатаму. Последното лице во полукругот, исто така, постапува по свој избор, но бројот на бомбончиња што се проследува назад до водителот/ката, од негова/нејзина страна двојно се зголемува и повторно се дава на првото лице.

Комуникацијата во групата е дозволена во текот на вежбата. Но редоследот на седење и редоследот на додавање не смее да се менува.

**Евалуациски прашања**

Колку сте задоволни со процесот, што ви пречеше и зошто?

Како се чувствуваа оние што имаа најмалку бомбончиња, а како оние со најмногу?

**❖ Кула**


Учесниците се делат во неколку групи од по 4-5 лица, секоја група добива ножици, куп весници и селотејп.

Задача: Вашата цел е да направите од материјалите што ги имате што е можно поголема кула. Имате 3 минути да се договорите како ќе го направите тоа, а по тоа 5 минути да го спроведете.

**Евалуациски прашања:**

Како ви беше да ја работите оваа вежба?

Колку ви беше важно што се случува во другите групи и зошто?



# Перцепција, гледања

## Целите на работилницата

- Освестување за факторите кои влијаат на перцепцијата (доживување).
- Освестување на важноста за прифаќање на различните перцепции.

## Главни прашања

- Колку е релативна личната перцепција?
- Колку ја земам предвид можноста на различните перцепции на другите луѓе?

## Пример на работилница

### ❖ 5 минути тишина

Концентрација на звуковите надвор од просторијата, а потоа на звуковите во просторијата, во тишина.

Во оваа кратка вежба секогашкé има звукови кои некои ѝ слушнале, а некои не, и што сликото претставува колку перцепцијата се разликува и кај наједнославниште нешта.

### ❖ Цртежи

Што гледате?

На цртежите можат да се видат различни нешта, па споредувањето со виденото служи за освестување на различностите во перцепцијата.

Видете го прилогот на сèтр 60 и 61-63.

### ❖ Приказна Црвенкапа

Приказна од аголот на волкот, прочитана во пленум.

Евалуациско прашање

Што мислите за оваа приказна, што ви зборува таа?

Видете го прилогот на сèтр 59

### ❖ Цртање по упатство

Тренерот дава инструкции за цртање на геометриски облици што содржат конкретен цртеж (на пр. куќа: еден поголем квадрат на средина на листот, два помали квадрати внатре во поголемиот, правоаголник на дното на поголемиот квадрат, триаголник на врвот). На крајот се споредува нацртаното.

### ❖ Цртање по упатство, 2

Секој има по 5 минути да нацрта некоја едноставна слика на која има барем 5 елемента. Поделба на двојки, партнерот црта слика по упатство од другиот.

### ❖ Цртање по грбот во круг

Сите стојат во круг. Едно лице почнува така што црта нешто едноставно на грбот на соседот (сами одбираат што ќе биде тоа и не кажуваат што цртаат), потоа тој/тая го црта на следниот во кругот оној цртеж кој/а го примил/а итн. Кога ќе се обиколи цел круг, секој на хартија го црта она што го нацртал на грбот на соседот, со тоа што секој го става својот цртеж пред себе.

### ❖ Приказна Маж, жена, компот

Учесниците се делат во 2-3 групи. Од секој група се јавува еден доброволец, тие се издвојуваат од групата и им се чита долунаведената приказна. Потоа тие ја раскажуваат таа приказна на второто лице од својата група (останатите да не слушаат), второто лице на третото итн... Последното лице има задача да го запише она што го слушнало и да го претстави во пленум.

● Коментар: Важно е да се ограничи времето за прераскажување (на џр. 3 минуити) за да не дојде до големи разлики во брзината на работата во различните групи.

#### Приказна

Замислете што слушнав вчера. Некои луѓе, маж и жена, познајници на кумовите од моите родители, по ручекот јаделе компот од јаболки. На мажот му застанало парче јаболко во грлото. Жената го удрила по грбот. Мажот помислил дека сака да се тела. Влегла сосетката без тропање. Ја оставила врата отворена. По неа дошла и циганката. Во тој момент на телевизија почнал извештајот за земјотресот во Измир. Циганката тргнала да ја заузда жената, а сосетката мажот. На мажот му паднал паричникот. По кошкањето сосетката отишла во својот стан, а по неа и циганката. Од телевизијата се слушнало дека повеќе од 3000 луѓе останале без покрив над главата, а и дека пристигнал контингент со брашно во пристаништето Измир и не се знаело колку ќе остане таму, бидејќи царинските одредби не се сосема регулирани. Се појавил поштарот. Мажот се фатил за паричникот да ја плати сметката за ТВ. Паричникот го немало. Сите тргнале во полициската станица. Таму долго се задржале, бидејќи циганката им гледала на раце.

Секако дека двете верзии од приказната се разликуваат кај последните лица, додека важните детали од оригиналната приказна едноставно изчезнаа во синцирот на прераскажување.

### ❖ Сидни весници: Од што зависи перцепцијата?

Учесниците ги наведоа следните:

- способност за уочување и за пренесување важни факти;
- моментална психофизичка состојба;
- цел / очекувања;
- внимание;
- способност за слушање;
- интересност на приказната;
- острота на сетилото;
- искуства;
- лична емоционална вмешаност.

#### Забелешка:

Работилница на тема Јерцијција не претставува голем најор, а е неопходна заради освеснување за јоспоенењето на јавените висини во зависност од аголот од кој се гледа. Во рамки на тренингот, работилница најоради својата леснотија има и функција на одмор.

## Приказна за Црвенката од аспект на волкот

Живеев во шумата. Тоа беше мој дом за кој се грижев и секогаш се трудев да биде чист и уреден.

Еден сончев ден, додека ги собираше остатоците од храна што луѓето ги беа оставиле, слушнав чекори. Гледајќи зад дрвото, видов едно девојче со кошница како оди по патот. Веднаш се виде сомнителна, затоа што беше така чудно облечена, целата во црвено, со марама на главата, како да сакаше да не ја препознаат.

Иако знам дека не треба за луѓето да се суди врз основа на нивниот изглед, таа беше во мојата шума и ми беше сосема нормално да дознам малку повеќе за неа. Ја прашав која е, од каде доаѓа и некои други нешта. Најпрво безобразно ми одговори дека не разговара со непознати. Јас непознат? Јас кој со целото свое семејство живеам во оваа шума сум непознат? Потоа, малку се смири и ми ја раскажа приказната за нејzinата баба. Бабата била болна и затоа таа и носела ручек. Всушност, некако ми се причини дека девојчето е искрено и помислив дека би било добро да се придржува кон редот и да научи дека не е убаво да се плетка низ туѓи куки така сомнително облечена.

Ја пуштил да оди по својот пат, но побрзав да стигнам до куката на нејzinата баба по пократкиот пат. Кога ја сретнав бабата, и ја објаснил целата ситуација, на што таа се сложи со мене дека би било добро нејzinата внука да се научи малку повнимателно да се однесува спрема другите. Се договоривме таа да се скрие под креветот, сè додека не ја повикам.

Кога дојде девојчето, ја повикав во спалната соба, каде што лежев облечен во облеката на нејzinата баба. Влезе во собата со заруменети образи и веднаш направи една навредлива забелешка на сметка на моите уши. И порано ми се случувало некој да ме навреди, но се обидував да не давам важност на тоа и едноставно прокоментирај дека моите големи уши служат за да слушам подобро. Она што сакам да кажам со тоа е дека таа ми е симпатична и дека би требало да внимава како се изразува. Но, таа веднаш потоа направи уште една смешна забелешка на сметка на моите очи. Но, вам ви е сигурно јасно дека моите чувства за малото девојче нагло почнаа да се менуваат, односно од симпатична личност во моите очи, одеднаш се стана едно многу непријатно суштество. Меѓутоа, бидејќи бев искусен во воздржување од бес, јас само и реков како моите очи служат за да гледам подобро.

Нејzinата следна навреда навистина ја помина секоја можна граница. Инаку, јас навистина имам проблем со моите големи заби и тоа девојче немаше навистина ништо попаметно да ми каже, а да не ме потсети на моите големи заби. Знам дека не требаше толку импулсивно да реагирам, па скокнав од креветот и и за'ржав, велејќи и како моите големи заби ќе ми послужат ако ја изедам!


Но, морам веднашјасно да ви кажам дека еден волк никогашне би изел едно девојче. Тоа секој го знае. Но, на мое изненадување, тоа глупаво девојче почна да трча низ куката и да вреска. Потрчав по неа, обидувајќи се да ја смирам, со тоа што ја соблеков облеката на бабата од себе. Но, одеднаш се слушна чук-чук на вратата и се појави шумарот, висок два метра, со секира во рацете. Кога го погледнав, сфатив дека се наоѓам во голема неволја. Брзо скокнав преку прозорецот и побегнав.

Ќе беше убаво кога тука би бил крајот на приказната, но бабата никогаш, на никој не ја раскажа приказната од моја страна. Наскоро се рашири глас како сум јас едно ужасно суштество на кое не може да му се верува. Не знам навистина што се случи подоцна со девојчето, но можам само да ви кажам дека јас останав несреќен до крајот на мојот живот.


Материјал за вежба *Цртежи*



(a)



(6)



(4)



## Дополнителни вежби на темата Перцепција

### ❖ Опис на слика

Учесниците се делат во три групи. Водителот покажува една слика со многу детали на едно лице од секоја група, а потоа тие ја описуваат сликата на следното лице од својата група. Второто лице ја описува на третото итн. Трите лица од секоја група кои последни го слушнале описот на сликата, го изнесуваат својот опис на сликата во пленум.

Евалуациско прашање: Што се случи?

### ❖ Кoj е овој?

Во "шапката" се наоѓаат хартички со имињата на сите учесници. Секој извлекува по една хартичка (доколку го извлече своето име го враќа назад и повторно извлекува). Нивната задача е да нацртаат своја асоцијација на тоа лице чие име го извлекле. Откако ќе завршат, имаат можност да погледаат што се е нацртано и доколку цртежот ги потсетува на некој можат покрај цртежот да го напишат името на тоа лице.

Евалуација: Какви асоцијации имавте?

# Разбирање на конфликти

## Целите на работилницата се:

- Разбирање на разликите меѓу конфликт и насилиство.
- Анализа на конфликтите.
- Отворање можности за сфаќање на конфликтот како сигнал и шанса за промена.
- Разбирање за важните фактори кои влијаат на разработката на конфликтите.

## Главни прашања

- Какви поимања на конфликтот постојат?
- Каква е врската меѓу конфликтот и насилиството?
- Кои модели на однесување во конфликтот можат да се препознаат?
- Што сé е вткаено во конфликтот, заради што настапува конфликтот?
- Какви вообичаени улоги на страните во судирот се препознаваат?
- Што не ми се допира во моето однесување во конфликтите и како можам да го променам тоа?

## Пример на работилница

☺ Игра: Ловец, баба, лав

(види под "Изри" на стр.144)

## ❖ Брайнсторминг: Конфликт (асоцијации)

- караница	- сид	- класни разлики	- профит	- одбрана
- неслушање	- војна	- предрасуди	- недоследност	- расизам
- неразбирање	- брат	- скршено шише	- договор	- потреба
- убиство	- сестра	- месечна плата	- недоразбирање	- две страни
- омраза	- изопачена	- секојдневие	- фолирање	- регресија
- полиција	- вистина	- зависност	- омбуцман	- неизбежно
- близкост	- обид	- религиска	- задоволство	- недостаток на време
- политика	- манипулација со луѓе	- припадност	- открытие	- несигурност
- граници		- одговорност	- алкохол	- оправдување
- лидерство	- насилиство	- рефундирање	- самопочитување	- цени
- крими-серии	- манијак	на трошоците	- различности	- доминација
- неправда	- агресивност	- револуција	- бакнеж	- родители
- различни ставови	- демонстрации	- личност	- изборни резултати	- потиснување
- навивачки групи	- избор	- поделба	- предавство	- потсвест
- солзи	- страв	- однесување	- некултура	- воспитување
- БановиќСтрахиња	- избори	- радост	- сукоб	- анархија
- гордост	- бои	- тензија	- поткултура	- механизми на одбрана
- дисхармонија	- љубов	- мир	- култура	- репресија
- војска	- закана	- фудбал	- его	
	- национална припадност	- промени	- прст	
		- оружје		

### ❖ Барометар

Учесниците врз основа на прочитаните изјави се поставуваат (физички) во барометарот на половите "Се сложувам" и "Не се сложувам" со изјавата. По поставувањето сите имаат ожност да го образложат своето мислење (зошто стојат таму каде што се застанати), не коментирајќи ги мислењата и изјавите на другите.

Изјави:

- Лошо е да имаш судири.
- Ако интересите се спротивставени, судирите не може да се решат.
- Моќта го одредува решението за судирот.
- И жртвата е одговорна за судирот.

Некои коментари / изјави од учесниците:

Лошо е да имаш судири.

- Судирот е проблем. Зошто да го имам? Не носи ништо добро, по мене. Јас судирот го гледам како нешто најцрно. Тоа е само зло.
- Подобро да нема судири, но каков би бил животот доколку ги нема судирите?
- Понекогашсе неизбежни. Не добри, туку неизбежни.
- Јас сум против, но кога се мора - се мора.
- Мислам дека судирот е добра работа. Преку секој судир можеме многу нешта да научиме за себе и за другите. Преку нив се учиме на разбирање.
- Не можам да ги прифатам сите видови судири. Без некои се може, но ако нема судири не би имало храброст, добри и лоши луѓе,...
- Ако судирот се случи, тогашмораме да дејствуваме.
- Да нема судири би умреле од досада.
- Судир на мислења е потребен и корисен.
- Не мора судирот веднашда биде негативен (со пушки).
- Преку него можешда се запознаеш себеси. А може да се научи како да се дојде до решение. Копнеам за судир.
- Судирот по мене не може да донесе ништо добро. Војната не може да донесе ништо добро. За мене не е судир ако имаме различни мислења.

Ако интересите се спротивставени, судирот не може да се реши.

- Може да се реши. Може да се обидеш.
- Мислам дека секоја ситуација е решлива, без оглед на спротивствените интереси.
- Можеме да ги менуваме начините. Ништо не ми изгледа нерешливо.
- Иако не може да се реши конфликтот, ќе дојде третата страна и ќе реши.
- Јас верувам во компромис и посредување. Верувам дека секој конфликт е решлив.
- Ако интересите се спротивни, судирот не може да се реши. А ако еден повлече, тогаштоа веќе не е судир.
- Решението на секој судир мора да содржи компромис.
- Ако интересите се исти, тогаш нема што да се решава.
- Судирот се решава кога еднат астрана ќе се натера да попушти.
- Попуштањето не е решение на судирот.



Моќта го одредува решението за судирот

- *Мислам дека моќта не е решавање на конфликтот, туку присилување.*
- *Не одредува. Тоа не е демонстрација за решавање конфликти, туку демонстрација на надреденост и подреденост. Ја негирам моќта како одредница за решавање на судирите.*
- *Зависи од која позиција влегувашто тоа. Доколку влегуваш со "моќна" позиција во самиот почеток не одишна решение туку на надвладување.*
- *Моќта може да влијае, но не мора нужно да го одредува решението на судирот. Ако е едната страна многу силна, тоа може да влијае на решението на судирот.*
- *Моќта е само насиљство.*
- *Јас сум за ДА. Сум видела во животот како моќта ги разрешува судирите. Тој кој има моќке го реши судирот, а јас не можев ништо да направам. Помоќната страна го диктира решението.*
- *Доколку тоа не се судира од големи размери, големи последици - моќта не го одредува решението.*
- *За да биде решен судирот, треба двете страни да бидат задоволени, инаку тоа не е решение.*

И жртвата е одговорна за судирот.

- *Во судирот сите се подеднакво одговорни.*
- *За судир се потребни двајца.*
- *Секој е одговорен за себе: дали ќе си отиде од судирот или на кој начин ќе му пристапи на судирот.*
- *И жртвата и насилинкот се подеднакво за судирот. Релативна е улогата на жртвата, бидејќи е подложна на манипулации.*
- *Жртвата не е одговорна колку насилинкот.*
- *Која е жртвата, зависи и од перцепцијата.*
- *Жртвата може да провоцира и тогаше одговорна.*
- *Ниедна жртва не сака да биде жртва.*
- *Не може некој да се судри со некого, а овој другиот да не се судри.*

#### ❖ Санта лед

1. Водител/ката го воведува значењето на сантата лед. Сантата лед е симболично прикажана на она што го покажуваме, односно го криеме во еден судир - она што го покажуваме е над водената површина, а она што го криеме е под водената површина.

Учесниците се делат во 3 помали групи. Секоја група добива инструкција да ги разграничи по принципот на "санта лед", емоциите и останатите елементи кои се јавуваат во судирот. Потоа во пленум малите групи ги презентираат своите хамери со "сантата лед". Следуваат осврти и коментари.



Некои од изјавите:

- Како се топи тоа одозгора, тоа одоздола излегува.
- Важни се предрасудите во сите судири.
- Во секој конфликт е присутна извесна доза на страв од понатамошна конфронтација, од последици, од физичка пресметка....
- Важен е и мојот пристап кон другото лице, нејзината подобра страна.
- Љубовта е на дното на сантата лед, во средината, е опкружена со лед. Е, тука љубовта треба да ја извлечеме.
- Нештата што би било добро да се покажат, не ги покажуваме, бидејќи сме така научени. Да ги покажуваме малку повеќе, можеби полесно би го решиле судирот, или воопшто не би бил.

2. Учесниците се враќаат во малите групи, каде што секој поединечно се осврнува на прашањата:

Како пристапувам на долниот дел од сантата лед (скриениот) кај себе?

Како пристапувам кон тоа кај другите?

Што влијае за подобрување на комуникацијата во судирот?


#### ❖ Браинсторминг: Конфликтот/судирот настанува заради....

- |                 |                  |                 |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| - несогласувања | - неуплатеност   | - измами        | - тенденции      | - прикривање на |
| - интерес       | - различности    | - различни      | - стрес          | чуства          |
| - потреби       | - необразованост | - мисленја      | - луттина        | - комплекси     |
| - љубомора      | - изневерени и   | - нееднаквости  | - желба за власт | - менталитет    |
| - љубов         | неискажани       | - нерамноправно | (доминација)     | - недоверба     |
| - недостаток на | очекувања        | - необраќање    | - дискриминација | - култура       |
| комуникација    | - навредувања    | - внимание на   | - потценување    | - попустливост  |
| - нетolerанција | - традиција      | друг            | - авторитет      | - глобализација |
| - страв         | - суети          | - глупости      | - слобода        | на проблемите   |
| - вера          | - предрасуди     | - материјални   | - непочитување   | - влада         |
| - неразбирање   | иintrиги, лаги и |                 | на избор         |                 |

### ❖ Браинсторминг: Кои се видовите на однесување во судирот

- |                              |                                     |                    |                               |                         |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| - несогласувања              | - неупатеност                       | - измами           | - тенденции                   | - Прикривање на чувства |
| - интерес                    | - различности                       | - различни мислења | - стрес                       | - комплекси             |
| - потреби                    | - необразованост                    | - нееднаквости     | - путина                      | - менталитет            |
| - љубомора                   | - изневерени и неискажани очекувања | - нерамноправно ст | - желба за власт (доминација) | - недоверба             |
| - љубов                      | - навредувања                       | - необраќање       | - дискриминација              | - култура               |
| - недостаток на комуникација | - традиција                         | - внимание на друг | - авторитет                   | - попустливост          |
| - нетолеранција              | - суети                             | - глупости         | - слобода                     | - глобализација         |
| - страв                      | - предрасуди                        | - материјални      | - непочитување на избор       | - влада                 |
| - вера                       | - интриги, лаги и                   |                    |                               |                         |
| - неразбирање                |                                     |                    |                               |                         |

Претставување на моделот за категоризација на однесувањата во судирот  
(погледнете на срп. 50)



### ❖ Евалуацијата на денот

Разбирањето на конфликтите е клучен предуслов за нивната разработка. Во рамките на тренингот, оваа работилница треба да доврзе сè што е изработено и да изврши надградба врз основа на постигнените теми, како што се ненасилна комуникација, тимска работба и терицијција. Посебно е важно да се посвети много време на оваа тема во подготвоката, со тоа што самиот тренерски тим треба детално да помогне преку главниште прашања кои сака да ги постави во обработката на оваа тема.

## Дополнителни вежби на темата разбирање на конфликти

### ❖ Тврдина

Опис: Учесниците се делат во две групи. Едната група ќе биде во "тврдината", а другата ќе биде надвор од тврдината и ќе се обидува да влезе во неа. Двете групи имаат по 15 минути за подготвка и договор, кои се обавуваат во две одвоени простории.

За групата во тврдината:

Сами одредувате каде ви е тврдината и како таа изгледа. Целта ви е да не и дозволите на другата група да влезе во тврдината во првите 3 минути. После тоа време другата група може да влезе во тврдината доколку ги исполните условите кои вие сами ќе ги утврдите.

За групата надвор од тврдината:

Вие се наоѓате во голема нужда и неопходно ви е да влезете во тврдината. Имате 10 минути време тоа д аго постигнете.



Напомена: Оваа вежба е  
времено<sup>н</sup>о<sup>з</sup>у осетлива.

Конфронтацијата помеѓу двете групи во текот на вежбата, знае да земе многу големи размери, со штоа што треба да се даде простор за емоционална евалуација веднаш после вежбата и на тој начин да се посвети<sup>н</sup>е излегување од улогите, за да се овозможи анализа на случувањата. Наведени<sup>н</sup>е временски рамки, различни за двете групи, тој правило не се почитуваат и често доаѓа до полесни физички пресметки.

### ❖ Цртачка битка

Сите од групата се делат во двојки, така што во секоја двојка едно лице ќе биде "А", а другото лице ќе биде "Б". Учесниците се замолуваат да не разговараат во текот на вежбата. Лицата "А" се повикуваат и им се кажува дека нивната задача е да нацртаат град во мирно доба. На лицата "Б" им се кажува дека задачата им е да нацртаат пляжа со капачи. Времетраењето на вежбата е 5 минути.

Потоа двојките седнуваат заедно и им се дава едно пенкало, со упатство: држејќи го пенкалото заедно да нацртаат слика.

Евалуациски прашања:

Како ви беше додека цртавте?

Што чувствуваате и размислуваате?

Како се однесувавте кога ви стана јасно дека задачите ви се спротивставуваат?



### ❖ Живот на остров

Учесниците се делат во мали групи (5-6 лица). Им се кажува дека се наоѓаат на пуст остров и дека нема начин да го напуштат. Заради организирање на заедничкиот живот треба да се договорат и да воспостават заеднички систем на правила. Секоја мала група има 10 минути време да се договори за своите правила, кои потоа се презентираат пред сите.

Во следниот чекор се замолува по едно лице од секоја група да волонтира. Волонтерите се излегуваат надвор од просторијата и им се кажува дека секој од нив ќе биде пратен на некој нов остров, со упатство веднашпо нивното доаѓање на островот да се однесуваат во потполна нехармоничност со правилата на живеење на тој остров, со тоа што се обидуваат или да ги променат или да ги бојкотираат.

По 10 минути престој на "дојденците" на своите нови острови вежбата се завршува и се евалуира.

### ❖ Работа во мали групи и поединечно

*Продлабочувањето на оваа тема може да се работи и како склой на деловите кои се обработуваат во малиите групи, поединечно и во иленум. Поврзувањето на оваа тема со евентуално претходно обработението работилници на тема ненасилна комуникација или тимска работба, се нуди само од себе во облик на преиспитување на начинот на однесување кои се доживеани како конструтивни или деструктивни во процесот на решавање на конфликтот.*

Предлози за можни работни теми:

Однесување во комуникацијата со другите (во групата, во текот на тренингот) што ми се допаѓаше.

Однесувањето што го доживеав како она што создава плодна почва за конфликт.

Однесување што не придонесува за решавање на конфликтот.

Како јас реагирам кога ми пречи начинот на комуникација (во конкретен пример)?

Реакција која ја сметам за добра.

Мислам дека луѓето се однесуваат така, затоа што....



# Насилство

## Целите на работилницата

- Разработка на поимот насилиство во општеството.
- Развој на свеста за различните поимања за насилиство.
- Отворање на прашања за одговорноста за насилиството во општеството.

## Главни прашања

- Какви се видови на насилиство постојат?
- Кој носи одговорност за насилиството во општеството?
- Какви улоги постојат во ситуации на насилиство?
- Како реагирам на насилиството во општеството?

## Пример на работилница

### ☺ Игра

#### ❖ Брайнсторминг: *Насилство, ненасилство*

На два хамера поставени долу на подот на средина на просторијата, учесниците пишуваат асоцијации за насилиство, односно ненасилство.

#### Асоцијации за насилиство:

- |                |                   |                      |                     |                |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| - моќ,         | - оружје,         | - шовинизам,         | - стадион,          | - плачење,     |
| - контрола,    | - принуда,        | - поделеност,        | - недостаток на     | - криминал,    |
| - агресија,    | - дискриминација, | - пасош,             | - простор,          | - бегалци,     |
| - омраза,      | - неконтрола,     | - масакр,            | - полиција          | - трауми,      |
| - гнаснење,    | - Слабост,        | - градски превоз Бг, | (српска),           | - жртва,       |
| - надреденост, | - Страв,          | - крв,               | - геноцид,          | - зоо-градина, |
| - сила,        | - Ксенофобија,    | - фудбалски          | - полиција (тајна), | - осаменост.   |

#### Асоцијации за ненасилство:

- |                 |                 |                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| - пријателство, | - свест,        | - хармонија,    | - пат,          | - самодоверба, |
| - љубов,        | - толеранција,  | - слобода,      | - движење,      | - простор,     |
| - разборитост,  | - комуникација, | - наслевка,     | - бакнек,       | - избор,       |
| - смиреност,    | - еднаквост за  | - вештина,      | - автентичност, | - енергија,    |
| - мир,          | сите,           | - самоконтрола, | - помрднување,  | - фантазија,   |
| - сила,         | - разговор,     | - состојба,     | - непопуштање,  | - одлука.      |

#### ❖ Барометар: *Е насилиство - Не е насилиство*

Долу на подот се наоѓаат 34 хартии со по една од долунаведените изјави. Секој-ја учесник-чка зема по две изјави и ги става во барометарот со половите Е насилиство - Не е насилиство. Откако ќе бидат поставени изјавите, следува дискусија: Дали некој би ја променил положбата на изјавите во барометарот, зошто, како тоа другите го гледаат....

## Изјави

1. Црнечките народи се заостанати народи.
2. Директорот на фирмата упорно бара од своите соработнички, и покрај нивното одбивање, да излезат со него навечер.
3. Фабрика испушта отровни отпадни води во реката.
4. Фармацевска фирма од Западна Европа праќа неупотребливи лекови во странство како хуманитарна помош.
5. Група млади во едно кафуле гласно го исмејуваат човекот во едноставен костум и со калливи чевли, кој седи на масата веднашдо нивната.
6. На патот кон дома, полицаецот го запира возачот и го прашува: "А каде си тргнал ти?"
7. Германскиот народ ја почна Првата светска војна.
8. Оправдано е да се користат противпешадиски мини за одбрамбени цели.
9. Полицаецот му удира шлаканици на лицето што нема лични исправи со себе.
10. Полицајците со шмрк ги растеруваат собраниите работници пред седиштето на владата.
11. По завршувањето на религиозниот обред, свештеникот ги повикува присутните на следниот партиски состанок.
12. При конкурирањето за работа, лицето е прашано за партишка припадност.
13. Родителите им забрануваат на своите деца да се играат со децата на соседот кој е бегалски повратник.
14. Директорот ја вработува својата роднина на конкурсот.
15. Наставникот го казнува ученикот затоа што овој не сака да каже кој го скршил прозорецот.
16. Наставникот ги испрашува учениците доколку користат изрази од другите краишта на земјата.
17. Мајката го удира детето што плаче, затоа што мајката одбива да му купи играчка.
18. Нигерија е држава на сите Нигеријци.
19. Полицајците одбиваат да извршат судски налог за деложација.
20. Право на земја има оној кој на неа прв дошол.
21. Просјакот ги влече минувачите за ракав.
22. Машките мора да служат војска.
23. Тој е лојален граѓанин на оваа држава.
24. На невработените бегалци им е исклучена струјата затоа што не ја платиле сметката.
25. Бегалците се избркани од куката за да би можеле првобитните станари, кои претходно избегале, да се вселат.
26. Перењето облека е женска работа.
27. Во војна секогашедна страна е виновна.
28. НАТО-државите ја бомбардираа Југославија за да спречат хуманитарна катастрофа.
29. Сите кои служеле војска во текот на војна - биле за таа војна.
30. Жените се помирољубиви од мажите.
31. По разводот, децата би требало да и припаднат на мајката.
32. Група луѓе кои работат заедно му забрануваат на еден колега да пуши во канцеларија.
33. Доколку луѓето не можат да живеат заедно, подобро е да се разделат.
34. Би требало на Африка да и се помогне да се цивилизира.

Некои од изјавите на учесниците кои се однесуваат на наведените изјави:

- По разводот децата би требало да и припаднат на мајката.
  - *Насилство е поради зборот треба.*
  - *Насилство е затоа што на стартот исклучува, а приори дава предност.*
- Тој е лојален граѓанин на оваа држава.
  - *Не е насиленство затоа што тоа е слободен избор на поединецот. Никој не го присилил на тоа...освен државата!*
  - *Зависи од државата.*
  - *Оваа изјава можеме да ја набљудуваме во светлината на демократски и антидемократски општества. Кога властта се однесува спрема народот нелојално, а од народот бара нелојалност - тоа е насиленство.*

- Кога владетелот ќе каже: "Држава тоа сум јас", да бидешлојален на државата значи да бидешлојален на властта, обратно не може.
- И во Швајцарија и тута ако не платам данок, одам право во затвор. Од тие причини, јас би го ставила тоа во насилиство.
- Да бидешлојален на државата не значи само да плаќашданок, туку и да се согласуваш со политиката на таа држава.
- Германскиот народ ја почна Втората светска војна.
- Насилство е поради генерализација - си почнал војна со самото тоа што си германец, без оглед на тоа дали си бил за, или си бил против војна.
- Наставникот ги испрашува учениците доколку користат изрази од другите краишта на земјата.
- Зависи дали тоа го прави тенденциозно, или од добра намера, во смисла употреба на литературниот јазик.
- Константните исправки создаваат притисок и страв кај децата.
- Зависи од начинот на кој детето се коригира. Насилство е кога ќе се каже: "Слушај ти, не се зборува така!"
- Нигерија е држава на сите Нигеријци.
- Што ќе правам јас таму како Бошњак? Не би се чувствувал пријатно. Се чувствува исключено.
- Ги опфаќа сите граѓани на таа земја, без оглед на вероисповест, нација... Со тоа не е насилиство.
- Што би било ако пишуваше "Србија е земја на сите Србите?"



#### ❖ Брайнсторминг: Видови насилиство

Кои видови насилиство ги препознавате (осврт на претходната дискусија)?

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискриминација</li> <li>- физичко насилиство</li> <li>- психичко насилиство</li> <li>- злоупотреба на положбата</li> <li>- нетреливост</li> <li>- национална исклученост</li> <li>- генерализација</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- закана</li> <li>- насилиство меѓу половите</li> <li>- правно насилиство</li> <li>- традиција</li> <li>- (не)еднаквост пред законот</li> <li>- авторитет (структура)</li> <li>- стравопочитување</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мешање на насилиство со ненасилство за да се добие уште поголемо насилиство</li> <li>- конструктивна нејаснотија</li> <li>- убедување (да бидешист како јас)</li> <li>- сексуална злоупотреба</li> <li>- религија</li> </ul> |
|--|---|---|

#### ❖ Кратко претставување на дефиницијата за поимот насилиство?

По гледајќи на стр. 11

## Дополнителни вежби на темата насилиство

#### ❖ Барометар на тема насилиство / ненасилство

Кога би бил загрозен, јас под дадените околности би применил насилиство.

Подобро насилиство отколку страшливост.

Насилството е спротивно од ненасилството.

Ненасилството не ја искористува слабоста на противникот.

Принцип на ненасилната акција е кон противникот да се пристапува со доверба.

## Некои од изјавите на учесниците

- Кога би бил загрозен, јас во дадените околности би применил насилиство.
  - Преферирам ненасилство, но во граници; ако мене некој ме загрози ќе применам насилиство.
  - Практично во самоодбрана би применил насилиство.
  - Не го оправдувам насилиството, но не треба тоа стриктно да се набљудува. Во зависност од ситуацијата, некогаше неопходно да се примени насилиство.
  - Не мислам дека примената на самоодбрана е насилиство.
  - Верувам дека сé е можно да се реши со ненасилство.  
*Идеалист сум, оптимист.*
  - Не прави на другите она што не сакашда ти го прават тебе.  
*Поради ова сум умерен. Стојам на средината затоа што доволно не сум созреал да застанам на "не се сложувам".*
  - Кога преживувашгрозни работи, и ти го прифаќаштоа што ти го прават, по некое време престануваат да ти го прават тоа.
  - Во природата на секој човек е самоодбраната.  
*Некогашнасилиството не е само физичко. Постојат различни видови насилиство.*
  - Не знам како би реагирала. Сепак, носам нешто насилено во себе.
  - *Мојот заштитнички инстинкт дејствува агресивно.*
- Подобро насилиство отколку страшливост.
  - Страшливоста е широк поим. Некогаше тоа избегнување судири.
  - Не ме интересира кој што ќе каже. Мене совеста би ме гризела кога би применил насилиство.
  - Страшливоста е недефиниран поим.
  - Насилството е слабост, така јас тоа го гледам.
  - И страшливоста е подобра од насилиството. Но прадедовските пориви ме влечат кон средина.
  - Некогашми е положо да не реагирам отколку страшливоста.
  - Многу зависи од ситуацијата. Некогаше потребно да ја наведнешглавата за да се избегнат некои поголеми последици.
  - Стојам на становиште - се сложувам, а чувствува дека прадедо ми ми зборува каде бре синко..."
- Насилството е спротивно од ненасилството.
  - Оваа изјава може да се толкува на повеќе начини, но во принцип се сложувам.
  - Овие два метода се ставаат на исто рамниште. Мислам дека се спротивни, но паралелни.
  - Кога се навраќам на браинсторминготне, повеќе сум сигурна.
  - Човек кој не е насилен, не значи дека е ненасилен.
- Ненасилството не ја искористува слабоста на противникот.
  - Не се сложувам. Прва асоцијација ми е Ганди. Со миротија да ги победишоние кои тоа ги нервира.
  - За да се одбранам од насилиството, можеби би требало со лукавство да ја совладам силата за да го искористам тоа во своја полза.
  - Не знам. Во судирите со луѓето за кои сметам дека се ненасилни, забележувам насилиство спакувано во некои ненасилни методи.
  - Се прашувам како изгледа судир на две ненасилни лица.
  - Човечкиот фактор можеби искористува и злоупотребува.  
*Ненасилството како такво сигурно не.*

- Принцип на ненасилната акција е кон противникот да пристапуваш со доверба.
  - *Не се согласувам. Не морам кон противникот да пристапам со доверба.*
  - *Се сложувам само со пола изјава.*
  - *Дали некој пристапува со доверба или не, не ми е тоа важен облик на ненасилство.*
  - *Ако кон некој пристапуваш со доверба, веројатно е дека ќе ја постигнеш својата цел.*
  - *Ненасилната акција ми е поврзана со позитивен пристап кон проблемот.*
  - *Почитување мора да постои за да се разберат луѓето, а оној кој нема доверба нема ни пријатели.*
  - *Пола од работите во бизнисот се одвиваат со доверба. Ако може во бизнисот, може и во ненасилството.*
  - *Судирот е шанса за промена.*

# Предрасуди

## Целите на работилницата

- Соочување со сопствените и туѓите стереотипи и предрасуди.
- Освестување за улогата на предрасудите при изградба за сопственото мислење.

## Главни прашања

- Од каде потекнуваат предрасудите и стереотипите?
- Како да се соочиш со сопствените и со туѓите предрасуди?
- Каква врска постои меѓу предрасудите и дискриминациите?

## Пример на работилница

☺ Игра: Здраво пријателе/пријателке

(види под "Изри" на стр. 143)

### ❖ Асоцијации

Секој учесник-чка има околу 30 сек. да напише неколку асоцијации на зададените теми. По секоја тема, ливчињата со испишаните асоцијации се лепат на сидни весници, додека учесниците пишуваат асоцијации на следната тема. По завршеното пишување сите одат до сидот и во тишина го читаат она што е напишано.  
Теми: луѓе, политичари, селани, мировни трупи, НВО-активисти, Балканци, бегалци, ослободители, полицајци, Французи, жртви.



Оваа вежба по потреба може да се евалуира.

Евалуациски прашања:

Колку самите себеси се цензурираат? Зошто? Дали сте изненадени со тоа што го запишавте? Зошто? Кои се разликите меѓу предрасудите и стереотипите?

### Политичари

- лаги, власт (борба), ограничена слобода, ограничувања, "затвор", војна;
- судир, демагогија, парламент, власт;
- крви, крадци, лидери, сопствени интереси, без срца;
- лукавство, одбрана, лага, егзбиционизам, маска;
- измамници, лажливи, вили и автомобили, мафија;
- дволични, опасни, лукави, паметни, измамници;
- омраза, интерес, "нечистотија", говорништво, богатник;
- лажливец, манијак, некултурен, парламент, влада, партија, комунизам, избори;
- измама и влада, власт, досада, безобразност, необразованост;
- луѓе, прагматични, досадни, "мерцедеси", канцеларии;
- собрание, партии, одбор, претседател, држава;
- измама, кражба на избори, промена, демократија;
- лидерство, амбиции, углед, одговорност, стручност, манипулација, помпезност; гламур, добри плати.

## Селани

- макотрпна работа, раце и лице, ливада, папок;
- земјоделец, некултура, шанери, работни, луѓе;
- ливада, бели кошули, бели волнени чорапи, стока, зелено;
- нива, сонце, утро, музика/народна, озборување;
- наивни, работници, добри, традиција;
- храна, луѓе за манипулација, обработување земја;
- сиромаштија, работа, испукани раце, старост, мирис на сено;
- полјоделство, сила, љубов спрема природата, сиромаштија;
- работа, мириси, рано станување, вреден живот, крави и овци, кал;
- (не)едуцирани, добрина, наивност;
- работници, дружење, сиромашен народ, поле, широкоградост;
- работа, поле(нива), сиромаштија, дружење, широкоградост;
- земјоделски работи, избори, граѓани, услови за живот, акцент.

## Балканци

- традиционалност, тврдоглавост, воинственост, нетолерантност;
- заостанати, агресивни, тврдоглави;
- луѓе на Балканот, романтично тврдоглави, помалку примитивни, налутени;
- глупаци, идиоти, простаци без елементарна култура, уникати, несреќни луѓе
- зборлив народ, срдечни, солидарност;
- музика, различност, став, песна, географија;
- караници, неразумност, национализам, потиснатост на сите оние кои сакаат подобрување, недостаток;
- најсрдечни луѓе на светот, лесно е да ги скараши, идиоти, шегобијци, весели;

- воинственост, крв, социјализам, сиромаштија;
- заостанатост, нетолеранција, караница, примитивност, некултура, веселба;
- влакнести гради, пиво, чест, тепачка, смеа;
- необразованост, сиромаштија, војни, тврдоглавост, незнаење, упорност;
- војни;
- темперамент, тврдоглавост, заостанатост, баксузлак, завист;
- љубомора, гурманство, национализам, его;
- географски аспект, агресивност, топлина, комуникативност, предрасуда, изолираност, лицемерност, поделба;
- исток.

## Бегалци

- бедници, омраза (другите спрема нив), немаштија, болест, караници
- сироти, нечисти, добри, трауматизирани, болни
- болка, очај, тага, немир, солзи
- казна, неправда, што понатаму?, незавидна положба, дом
- јад и беда, марами, плач, срушени и запалени куки, нездадоволство
- јас, тага, јад, отфрленост, добрина
- судир, војна, полиција, војска
- луѓе, војна, проблеми со храна и со останатите најважни потреби, враќање, пасош

- страв, тага, сиромаштија, без надеж, сепарација, раздвоеност, војна, бомби, солзи, манипулација;
- војна, тежок живот, бегалски дом, без пријатели;
- насиљство, плач, несреќа, судир, крв;
- куки, орган, колона, плач, деца;
- другар, повлечени се;
- тага, неприпаѓање, тропаница, тишина, деца;
- болка, страдање, разурнати домови, смрт, хуманост;
- молчење, невидливост, плач, помош, (не)разбирање, страв;
- војна, несреќа, шатор, хуманитарна помош, солзи, надеж за иднината.

## Французи

- мировни сили, војна, вино, Париз;
- луѓе, вино, храна, француски леб, жени (не е последно);
- Французинки, шансони, Жан, додворување;
- бакнеки, Париз, слики, музика, копнек;
- вино, мода, кан-кан, Ајфелова кула, кујна;
- љубов, река, појадок кај Тифани, Ајфелова кула, снег;
- романтичност, богатство, поголема демократија;

- кроасан, "наполеон" коњак, Ајфелова кула, љубов на француски, прваци во светот;
- шармери, Париз, светлост, Миреј Матје, дрога/проститутки;
- нација, јазик и култура, Шагал, Ајфелова кула, гурмани, традиција, вино, Париз;
- префинети, софицираност, брзи, убави, дотерани.

## Полицајци

- глупост, насиљство, ригидност, ограниченост, оддалеченост;
- нехуманост, малтретирање, глупост, идиотизам, убивање;
- власт, гордост(надуеност), работа, контрола, страв;
- пендрек, болка, страв, (не)ред, бес;
- строгост, должност, учтивост, рицинус, униформа;
- луѓе во сино, акредитација, документи, "колега пиши";
- пендрек, глупост, удирање, затвор, голф 4;
- униформи, држава, тепачка, арганција, незаштитеност
- страв, омраза, лојалност, пендрек, сини кучиња, физичко насиљство;
- пендрек, син костум, лична карта;
- пендрек, демонстрации, солзавец, некултурни;
- насиљство, демонстрации, тепачки, затвор, придушување;
- контрола, насиљство, страв, власт, војна;
- агресија, камен, глупост, оклоп, бес, омраза, притисок;
- глупаци, необразовани селани, предмет на искористување, кркање, закржалавени мозоци.

## Жртви

- масакр, крв, масовни гробници, напатеност, случајност, невиност, вина;
- жртвено јагне, невиност, случајност, болка, трауми;
- немоќ, страдање, откажување, нехуманост;
- деца, деца, деца, деца, деца;
- несреќа, омраза, плач, насиљство, крв;
- војна, убиство, силување, автомобилска несреќа;
- секојдневие, неразбирање, живот;
- сиромаштија, тага, слабост, селидба, плач;
- согласување, несогласување, болка, плач, продолжение;
- купишта, униформи, чевли без врвки, молчење, плач;
- војна, крв, насиљство, трауми, СФРЈ;
- беспомошност, страв, гордост, принципијелност, смрт, рани, крв;
- осуда, број на жртви, насиљство, судбина, дали е можно да се избегне;
- луѓе, војна, животни, војска, тага, не се броеви;
- крв, масовни гробишта, судир, провокација;
- повреденост, напуштеност, вина, Балканци, млади луѓе

### ❖ Барометар

#### Изјави

- Јас имам предрасуди.
- Јас имам право на мои предрасуди.
- Мислам дека постојат корисни предрасуди.
- Предрасудите секогашводат кон дискриминација.

Прочитани изјави за барометарот и некои од коментарите/изјавите на учесниците

- Јас имам предрасуди.
- Многу работев на предрасудите. Мислам дека ги немам.
- Колку и да работам на предрасудите, секогашстануваат, барем, оние внатрешните.
- Колку да работам на нив, препознавам дека по некој пат одам со предрасуда.
- Јас, страшливец, се трудам да ги немам, но пак... Кога ќе признаеш, половина ти се простува-затоа застанав тuka.
- Јас имам право на мои предрасуди.
- Никој не може да ми забрани. Значи, имам право.
- Јас имам право на сé, додека не му штети на друг.
- Бидејќи предрасудите знаат да бидат лоши, си ги забранувам себеси. Бидејќи за тоа нема никаков надворешен закон, јас тоа го одредувам со сопствениот закон.
- Имам право да изберам.
- Никој не може да ги забрани, но не би требало да ги има.



- Мислам дека постојат корисни предрасуди.
- Бидејќи предрасудите носат генерализација и етикетирања, без оглед на тоа дали се позитивни или негативни, ја замаглуваат мојата индивидуа и моето спознание.
- Предрасудите секогашводат кон дискриминација.  
(Без коментар, прашање само за размислување)

#### ❖ Работа во мали групи на тема предрасуди

1. Учесниците се делат во мали групи. Во малата група секој од учесниците раскажува или опишува едно искуство кога некој настапил спрема нив со предрасуди. Секое лице има 5 минути да ја раскаже својата приказна.
2. Секој учесник во малите групи ја раскажува и ја опишува ситуацијата кога тој или таа настапил спрема некое друго лице со предрасуда.
3. Дискусија во пленум: Што ми беше тешко да раскажам и доживеам од тие две ситуации? Зошто? (Кога се менуваат предрасудите?, Како сте се однесувале подоцна во слични ситуации...)

Некои од изјавите во пленум

- *Најпрвин се сетив на сопствените предрасуди, поради тоа што работам на тоа да се ослободам од нив.*
- *Ми беше пријатно да разговарам со некој што имал предрасуда спрема мене. Да, јас имам право на предрасуди, но многу се путам на себеси кога ќе ги препознаам.*
- *Мислам дека е лесно да ја пронајдешличната предрасуда.*
- *Се подразбира дека ми беше лесно да ја најдам својата предрасуда, бидејќи туѓата спрема себе можам да ја препознаам тогашако дојде евентуално до судир, тој ќе се реши, па предрасудата ќе исплива.*
- *Мислев дека ги немам, а разговарав за оние кои сум ги имал.*
- *Дали е предрасуда реченицата: "Јас немам предрасуди?"*
- *Малку ми значи што другите ќе кажат, додека јас не се уверам во тоа.*

#### ❖ Предрасуди / стереотипи за жителите на одредени региони (држави)

**A** Се формираат мали групи по региони (држави), од каде што учесниците доаѓаат. Во малите групи учесниците на голема хартија запишуваат 5-10 важни нешта, обележја или особини за жителите на регионот (државата) од каде што доаѓаат.

**B** Секој учесник избира двојка од некоја друга мала група. Заедно избираат една од останатите групи од која не е ниеден од нив. Потоа ги наведуваат и ги запишуваат сите стереотипи и предрасуди што ги слушнале за таа група, вклучувајќи ги и нештата за кои лично не веруваат.

Заминување во пленум каде што се читаат записите од малите групи и двојките (прво се читаат записите од работата во двојките B, а потоа од малите групи A). Листовите со белешките се лепат на сид на видно место и потоа се дискутира.

Забелешка: Важно е да им се остави можност на луѓето сами да одлучат во која група сакаат да работат, па дури иако доаѓаат од месина кој чувствуваат припадност



Прашања за дискусија: Кои се сличностите и разликите меѓу записите на А и на Б? Како се чувствуваат кога ги слушавате другите за вас? Каква врска постои меѓу дискриминација и предрасуда?..

### **Б: за "другите"**

за Хрватска	за Србија!	за Косово	за Македонија	за Црна Гора
- господа	- наивност	- традиционалост	- нема проблем	- мрзливи
- одлучни	- љубезност	- упорност и тврдоглавост	- 'ќе биде се во ред"	- горди
- горди	- тврдоглавост	- бурекчи и слаткари	- земјоделци	- тврдоглави
- премногу ја сакаат својата држава	- нељубезност	- меѓусебна поврзаност	- скромни	- храбри
- "демократија"	- музикалност	- кровна освета	- пилеркари	- егоцентрични (ултра)
- освојувачки претензии	- гурманство (на пр. округ Лесковец)	- крадци	- мирољубиви	- духовити
- пијат добри вина	- алкохолизам	- омраза	- сакаат да пеат	- националисти
- религиозни	- нетрпеливост	- загрозеност	- несигурни	- фотелјции (без школи)
- западна смисла за хумор	- несложност		- притиснати	- патријархални
- воздржани при комуникации (без мрсни вицови)	- навредливост		- проблеми	- "независни"
	- нерелигиознос т		- омаловажувани	- преубава земја
	- некултура		- живеат "пред дождот"	- житеа
	- култура		- добри музичари	- синцирчиња
	- ...		- скржавци	- осветољубиви
	- згодни момчиња			
	- згодни девојки			

за Црна Гора	за Србија	за Србија	Хрватска и Македонија за Србија
- духовити	- оние преку Дрина	- весели	- воинствени
- тврдоглави	- осветољубиви	- горди	- нетолерантни
- горди	- верни	- шегобијци (смешни)	- за
- цоол	- пријатели	- алкохоличари	хомосексуалци
- убави мажи	- сливка	- луди возачи	и лезбијки
- досадно упорни	- зборувај	- патриоти	- темпераменти
- мрзливци	- српски за да те разбере цел	- пријатели	- религиозни (нагло станаа)
- спори	- свет	- политичко неединство	- распеани
- патриоти	- приврзани кон татковината	- храбри	- заводници
- ОД ЗБОР!!!	- Југославија, а тоа не е тоа	- утописти за идејата за југ	- намигнувачи
	- слобода(н)	- добри филмови и музика	
	- народна музика (турбофолк)	- злопамтила	
	- оружје	- "националисти"	
	- ние и Руси 300 милиони		

A: за "себе"

ЦРНОГОРЦИ	РЕПУБЛИКА СРПСКА	СРБИЈА
- горди	- опуштени	- алкохолизам
- галантни	- трпеливи	- локал патриотизам
- мрзливи	- добронамерни	- духовитост
- високи	- збунети	- горди
- пробивни	- корумпирали	- добри ёб...и
- способни	- сакаат песна	- мува(чки)
- елоквентни	- слепи	- будали
- патриоти	- пресретливи	- добри луѓе
- нестрпливи	- разочарани	- срдечни
- заштитнички расположени спрема девојките	- приспособливи	- гурмани
- не даваат на себе		- добри националисти
		- луди и брзи
		- хипнотизирана маса
ФЕДЕРАЦИЈА БИХ	МАКЕДОНИЈА	ХРВАТСКА
- срдечност	- срдечност	- агресивни
- комуникативност	- гостопримливост	- срдечни
- хуманост	- наивност	- музикални
- излез на море	- помирливост	- плашливи
- подобар стандард во однос на РС	- дружелъбивост	- религиозни
- брзање	- миролъбиви	- недоверливи
- заебанција	- слатки	- гурмани
- лажна мултиетничност (на алкални батерии 1,5 В)	- весели (оро, храна и пијалаци)	- вредни
- крадење	- толерантни	- работливи
- завист	- попустливи	- темпераментни
- лажни верници	- конзервативни	- комуникативни
- притисок од раселени лица	- комуникативни	- конзервативни
- нетрпеливост за странци	- "секогашна услуга"	- снаодливи
- комшилук	- завидливи	- мрзливи
- од кај си?...од Босна "Сарајлија"	- носталгични	- интерес
- бели чорапи и мобител	- топли	- носталгични
- севдах		
- "сараевски пива"		
КОСОВО		

Некои од изјавите подоцна во пленум:

- Ако и другите го кажат она што ние сме го напишале, тогаш значи дека е тоа вистина.
- Со стереотипите и предрасудите создаваме селекција на информации.
- Доколку предрасудата е придружена со емоција, често пати доведува до дискриминација.
- Во текот на војната, медиумите премногу ги искористуваа предрасудите за народите, регионите.

### ❖ Браинсторминг: Од каде потекнуваат предрасудите?

- од приказни;
- недоволно информации;
- вера;
- медиуми;
- различни системи на вредности;
- семејство;
- училиште;
- од истакување;
- од тужба истиот за нејзината група во другите средини. Самите тренери, пред да почне обработката на оваа тема, треба да ја проценат подготвеноста на групата да се справува со тоа, така што евентуално може да се приспособи обработката на темата спрема групата.
- заслепеност;
- медиумска блокада;
- култура;
- црква;
- религија;
- идеологија;
- пропаганда;
- генерализација;
- страв;
- историја (толкување);
- заблуда.

Коментар: Работата на националните предрасуди може да предизвика чувство на повреденост кај поединци предизвикано со соочување со сликата којашто постои за нејзината / нејзината група во другите средини. Самите тренери, пред да почне обработката на оваа тема, треба да ја проценат подготвеноста на групата да се справува со тоа, така што евентуално може да се приспособи обработката на темата спрема групата.

## Дополнителни вежби на темата предрасуди

### ❖ Музички столчиња

Неколку дена порано учесниците се делат во 4 групи. Тренерскиот тим прави листа кој е во која група. Секоја група има боја што ја одредува (на пр. сина, виолетова, зелена и црвена). Тренерскиот тим однапред одредува упатства кои ќе ги дискриминираат двете групи: сината да изгуби, а виолетовата да победи.

Кога вежбата ќе почне, сите членови на групата мора да имаат на себе некоја ознака за припадност на одредената група (на пр. можат на градите да залепат хартија во онаа боја на која група припаѓаат).

Се поставуваат два реда на столови, потпирач со потпирач. Бројот на столови е барем за еден помалку од бројот на учесници во вежбата.

Упатство за учесниците: "Вие се движите околу столовите, додека се слуша музиката. Кога музиката ќе престане секој треба да се обиде да седне на некој стол. Кој ќе заземе стол добива поен за својата група. Победник е онаа група која има најмногу поени."

Секоја група добива дополнителни тајни упатства:  
**зелена група:** да и помогне на виолетовата група да победи;  
**црвена група:** да се потруди сината да изгуби, а да се обидат да остварат што е можно повеќе поени;  
**сина:** да следат дали некој лаже;  
**виолетова:** да внимаваат да не се повредат.

Како вежбата одминува, така е бројот на столови се помал во редот (тренерскиот тим ги трга по еден, два, неколку). Она лице што нема да успее да седне на столот учествува во продолжението на вежбата, но не освојува поен за својата група.



Примери на упатства кои однапред се подготвени од страна на тренерскиот тим, знаејќи кој е во која група:  
*Лицата чие име почнува на буквите A, D и H ќе стојат пред некој стол, додека останатите се движат.*

Оние кои се родени во 1975 година треба да избројат до 5 пред да седнат на некој стол..

*Ќе стоите во два круга околу столовите: надворешен и внатрешен. Сите кои се родени меѓу мај и август ќе бидат во внатрешниот круг.*

Водителот-ката чита едно од претходно подготвените упатства и пушта музика. Учесниците се движат околу столовите, понекогаш со играње, се додека музиката не престане. Доколку се случи две или повеќе лица да седнат на еден стол во моментот кога музиката ќе престане, тренерскиот тим "пресудува" чиј стол би требал да биде, а ако на неа се наоѓа некој од сината група (во овој случај), тој би требало да стане.

Тренерскиот тим очигледно би требало да ја дискриминира сината група, секогаш одземајќи им ги столовите, обвинувајќи ги дека лажат и да запишуваат на таблата дека добиле помалку поени од оние што навистина ги освоиле.

Ова трае околу 15 минути, или се додека водителот-ката мисли дека треба. Од атмосферата во групата зависи колку може да се потенцираат дискриминаторските постапки.

### Евалуација

На секоја група, една по една (прво на победниците, на крајот на оние што загубиле), има се поставуваат прашања:

Какви инструкции добивте?

Како се чувствуваше во својата група?

Дали забележавте некаква дискриминација?

*Тогаш им се кажува за однапред подготвените упатства.*

Како се чувствуваат сега?

Дали тоа го забележавте?

Што можеше да се направи тоа да се спречи/запре?

Каква врска има ова доживување со реалниот живот?

### ❖ Инсајдер / Аутсајдер

Учесниците се делат во две групи со приближно ист број членови. Една група се праќа надвор од просторијата и се замолуваат да останат се додека не бидат повикани да се вратат. Со другата група фасилитаторот продолжува со некоја стимулативна и забавна вежба (раскажување приказни, вицеви итн.) По 20 минути учесниците што останале во просторијата се замолуваат да не кажат на првата група што се случувало во просторијата, а потоа првата група се повикува да влезе внатре.

Кога ќе се вратат, работилницата продолжува на која било тема која одговара на тренинг/семинарот, а која е од интерес за сите учесници.

По 20 минути се прекинува развиената дискусија, а учесниците што биле надвор од просторијата се прашуваат:

Како се чувствувате сега - дали се чувствувате како да сте вклучени во групата или се чувствувате навредено?  
Како се чувствуваате кога бевте исклучени (или испратени надвор)?

Што правеате надвор од просторијата?

Што чувствуваате спрема групата кога се вративте?

Што мислевте, зошто бевте исклучени?

## Цели на работилницата

- Дефиниција на поимот моќ.
- Анализа на врската меѓу моќта (индивидуална или институционална) и насилиство / ненасилиство во општеството.
- Анализа на институционална моќ.
- Препознавање на сопствените потенцијали / моќ.

## Главни прашања

- Што се може да е моќ?
- Кој има моќ?
- На кој начин моќта влијае на процесот на разработка на судири?
- Како да се соочиш со стравот од поседување на моќ?

## Пример на работилница

☺ Игра: *Леден чичко*

(види под "Изри" на стр. 144)

### ❖ Статуи со столчиња на тема моќ

Упатство: Со помошна 6-7 столчиња, направете статуа која симболизира моќ. По поставувањето на поединечната статуа, таа е коментирана од страна на набљудувачите, за на крајот креаторот-ката на статуата да објасни што имал-а на ум. Потоа следува следното поставување....



● Коментар: Често се случува сите се спуштију да симболизираат моќкото е злоупотребена за уживање, моќкото е смисла. Тренерите трука можат да се вклучат и со прашање или како тоинаку да се добије групата да размисли и за некои други видови моќ. Доколку пред самото поставување на стапуваат се најправи браинсторминг на тема моќ, тоа може да се праша групата дали моќта може и тоинаку да се прикаже и да и се укаже браинсторминг-от, кој обично има наведени облици на моќкои не се доживуваат негативно.

## ❖ Браинсторминг: Мок

- политика	- Бог	- манипулација	- природа	- дон	- храна
- атомско оружје	- физичка	- вода	- срце	- книги	- алкохол
- јас	- пари	- музика	- училиште	- непослушност	- знак/символ
- љубов	- маса	- медиуми	(директор)	- Универзум	- маѓија
- говор	- контрола	- униформа	- авторитет	- пријателство	- тренер
- сонце	- поединец	- закон	- семејство	- омраза	- метла
- жени	- диригентска палка	- оружје	- болест, смрт	- сол и злато	- родители
- танц	- орган	- страв	- владетел	- казино	- меѓународна заедница
- супермен	- група	- убедување	- живот		
		- допир	- макро		

## ❖ Авион

### 1. Избор на групи / појаси за спасување.

На учесниците им е понудено да изберат по еден појас за спасување / групи (на појасите го пишува името на групите):

- млади
- војска
- мултинационални компании (на пр. "Мекдоналс", "Кока-Кола")
- мировници
- стари луѓе
- луѓе со ментални нарушувања и физички недостатоци
- црнци
- медиуми
- влада
- жени



Беа 10 групи, со по два појаси за спасување, што значи дека двајца/две учесници/чки можат да претставуваат една група - вкупно 20 појаси за спасување.

Бидејќи беа 17 учесници, мораа да останат 3 појаси за спасување. Интересно е дека сите групи беа застапени, а по еден појас за спасување остана од следните групи: мултинационални компании, стари луѓе, мировници.

### 2. Објаснување на задачата

Учесниците седат во круг со појасите за спасување.

Кажано им е следното:

"Учесниците што претставуваат една група се една двојка. Секоја двојка претставува еден глас. Двојките не можат да се раздвојат.

"Сите заедно летате со авион на конференција. Темата на конференцијата е конфликт и насилиство во светот и можности за дејствување. Вие на таа конференција би ја претставувале групата која претходно сте ја избрале.

"Одеднаш, пилотот ве предупредува дека, со оглед на техничките проблеми, сите мораат да го напуштат авионот за помалку од еден час. Меѓутоа, бројот на падобраните зборува дека нема доволно за сите - 3 двојки ќе останат без нив. Пилотот има свој личен падобран и не е подготвен да го отстапи на кој било.



### **3. Време за размислување**

"Секоја двојка треба да ги напише причините зошто сметаат дека тие би требало да добијат падобран и со тоа да го обезбедат и продолжат патот на конференцијата и работата со конфликти и насилиството во светот. Потоа секоја двојка ќе избере свој претставник. Имате 5 минути тоа да го направите."

### **4. Презентација на групите**

Откако групите завршиле со претходната задача се замолуваат да се претстават пред сите, по ред, и да ги објаснат причините зошто е важно тие да бидат спасени. Имаат по 3 минути за презентација.



### **5. Донесување одлуки по двојки**

По презентацијата, двојките имаат по 5 минути да разговараат за тоа кој треба да добие падобран и да се одлучат за 5 групи за кои ќе го дадат својот глас, но не смеат да гласаат за себе. Гласањето е тајно - двојките пишуваат на хартија листа од 5 групи.

### **6. Гласање**

На голема хартија стои листа на сите групи што се наоѓаат во авионот. Фацилитаторот ги пишува гласовите покрај секоја група. З двојки што ќе имаат најмалку гласови не добиваат падобрани и мораат да ги соблечат појасите за спасување. Доколку резултатот биде нерешен, пилотот изјавува дека не сака да чека на нивната преспора одлука, дека имаат 5 мин. да одлучат, инаку би се катапултирали од авионот за да го спаси сопствениот живот и ќе го оставили авионот да се урне заедно со нив. Затоа мораат повторно да гласаат.

По гласањето немаше нерешен резултат, така не се одеше на втор круг. Резултатот од гласањето (број гласови) беше таков: млади - 9, жени - 8, црнци - 7, луѓе со ментални нарушувања и физички недостатоци - 7, медиуми - 6, мултинационални компанија - 5, мировници - 4, стари луѓе - 2, војска - 1, влада - 1. Стари луѓе, војска и влада останаа без падобран

Пауза (10 мин.)

### **7. Дискусија**

Како избраавте која група ќе ја претставувате?  
Колку сте задоволни од групата која ја презентираате?  
Колку ви беше тешко да го оправдате личното преживување?  
Како ви беше да се одлучите за тоа кому ќе го дадете својот глас?  
Како избраавте кому ќе го дадете својот глас?  
Како се чувствуваат претставниците на неизбраните групи?  
Што добивте / научивте од оваа вежба?

Некои од изјавите

- Многу сум задоволна, најдобри сме (млади).
- Се плашев да не останеме без ништо.
- Мене луѓето со нарушувања, како и старите луѓе ми се нешто страшно.

- Мене мултинационалните компании ми се посимпатични од останатите. Како сум успеал да ве уценам!
- Сметам дека црнците се најдискримирирани.
- Се двоумев меѓу жени и црнци. Мислев дека немам баш право "да бидам жена".
- Тешко ми беше да ја оправдувам нашата група, бидејќи чувствуваа одговорност спрема другите групи.
- Очекував дека ќе сmisлиме како да ги поделиме падобраните.
- Ги претставуваваа црнците, па тогаш сфатив дека многу малку ги познавам нивните проблеми. Јас се сложувам со се што тие тврдат, иако не знам точно што е тоа.
- "Претставник на војската": Се чувствуваа како адвокат кој ги брани злонамерниците и знае дека злонамерникот сака само да добие падобран, не како војска, туку како јас. Ми беше тешко.
- Многу тешко се почувствуваа кога, образложувајќи ја својата потреба да преживеам. Имав чувство на вина.
- Војската и владата е најлесно да се деперсонализираат.
- Тргнав од тоа што е потребно за решавање на конфликтот и за опстанок на државата.
- Лесно ми беше да отфрлам владата и војската, бидејќи имам аверзија спрема нив. Имав впечаток дека сега можам да ги вратам со иста мерка.
- Можеби има некоја потреба да постои војска.
- Без размислување ставив (гласав) за жени и стари луѓе, па потоа ги додадов и младите. Зошто јас би спасувал некој друг?
- Сега се прашувам: Зошто јас морав да гласам?
- Гласав според корисност, кој група е покорисна... На пр. жените се корисни за продолжување на родот, да обезбедат потомство.
- Од почетокот сакав да се жртвуваа, бидејќи војската може повторно да се состави од млади. Се жртвуваа и корисен сум.
- Старите луѓе некако поминале, покажале што можат, па во некоја рака треба да им се даде шанса на младите за живот - иако и тоа е страшно.
- Оние кои одлучуваат кој ќе отиде имаат голема одговорност и не можам добро да се чувствуваа потоа.
- Дојдов во "Божја позиција" да одлучувам кој ќе умре, а кој не. Што добивте со оваа вежба?
- Научив дека сите мразиме некој да владее над нас, но секогашво нашата средина владата и војската ја претставуваат таа моќ.
- Многу ми е тешко, бидејќи сега се остварува поговорката "Додека на едниот не му се стемни, на другиот нема да му се раздени".
- Јас сум занемена колку го заборавивме човечкиот живот. И во животот ни се случува да го заборавиме човечкиот живот, да сmisлиме нешто поважно.
- Во нас се уште постои, таканаречен животински нагон на опстанок. Во тој нагон ја изгубивме хуманоста.
- Мене ми се допаѓа мојата моќ, тоа што ги убедив другите да гласаат за мене (мултинационални компании), иако јас прв не би гласал за нив.
- Сфатив сега колку е големо моето разочарување од владата и војската. Заборавив дека тоа не е само институција, туку исто така и човечки суштества.
- Сега ми е срам.
- Тоа е една трауматична ситуација: и самото тоа одлучување кој ќе добие појас, а траума е и за оние што ќе преживеат, поради тоа што ги оставиле тие горе.
- Да било ова реалност би отпаднала некоја група како ментално ретардирани, старци, а владата би добила.
- Дојдов до заклучок дека не сакам моќ над мене, а ни обратно, да имам моќ над некои други.
- Не сум по природа лицекоје управува.
- Видов одеднашколку е евтин човечкиот живот.



## Пауза

### ❖ **Оди ми - дојди ми**

Поделени во двојки, учесниците се поставуваат во два реда еден наспроти друг, така што секој има своя двојка пред себе на оддалеченост од околу 5-10 метри. Во текот на првите 2 минути сите лица од едниот ред имаат задача / можност на лицето спроти себе да му/и даде невербални упатства во кој правец тој/така треба да се движи. Лицето спроти него/неа треба да ги прати упатствата. По 1 минута лицата кои примаат упатства ротираат за едно место и на тој начин имаат ново лице на кое му даваат упатства. По 5-6 промени се менуваат улогите, така што оние што примале упатства добиваат улога тие да даваат и обратно. По извршувањето на следните 5-6 круга, вежбата се завршува.

### Евалуациско прашање

Како ви беше во која улога и зошто? Дали воведувавте нови правила? Колку одржувавте контакт со очи (со оние кои ги "водеат", односно со оние кои вас ве "водеат")?....

### Некои од изјавите

- Добив мокда го мрдам лево-десно, но некако тоа не ми одговараше. А кога бев во другата улога не ми одговараше тоа што некој ме мрда.
- Поминав тука некоја граница и очекував лицето да престане, да престане да ги следи упатствата.
- Испробував реакции. Ми се случуваше кај некој да се почувствува незгодно, но не ја прекинував играта, бидејќи тие не реагираа.
- Ми беше згодно кога давав упатства, а не ми беше згодно кога мене ми даваа.
- Ми беше пријатно кога давав инструкции.
- Не ми беше секогашисто додека бев "водена". Зависеше од водителот.
- Не се чувствувај како жените сакаат да ги надвладуваат мажите. Ете, него го качи на шанк!
- Него подобро го познавам, па се обидов него да го возам.
- Мислам дека не ми било пријатно некој да ме оставеше, каде што и бев во почетокот, да не му пријдам.
- Беше OK. Дисциплината е важен фактор во животот.
- Имав убаво чувство на мок.
- Јас својата мокреднашја злоупотребив. Знаев дека ќе ми се осветуваат. Тогаш ме возеа, па ми се досади: "Доста беше, нема потреба тоа да го правиме докра!"
- Некој ми покажуваше да пријдам, а мене веќе ми се досади, па невербално покажав: "Добро, доста беше", и тоа беше прифатено.
- Воведов некои нови правила, се ракував, се гушкав, па можеби и тоа имаше некое влијание.
- Јас работев по принципот: "Не прави им го на другите, она што не сакаштебе да ти го прават". Подоцна кога дојде промената, не знам дали заради тоа, не ме возеа многу.
- Ме интересираше тоа дали луѓето ќе се однесуваат спрема мене онака како што се однесував јас.



- Многу повеќе ме исполн кога тој некој си помислил дека манипулира со мене, а всушност тоа не го прави, не е свесен. Инаку, во животот го правам тоа, пуштам некој да мисли дека манипулира со мене. Така се набљудувам и себеси и другите.
- Контактот со очите беше поголем, додека јас ги шетав. А кога јас давав инструкции, не гледав толку во очите на оние на кои им давав инструкции.
- Заклучив дека сите сакаме да бидеме моќни, а се правим скромни - дека не сакаме да владееме. Многу ме шетаа. Душата да ми ја извадат.
- Ми помина низ глава: "Уф, колку луѓе има тука што ја сакаат моќта?"
- Не ми беше воопшто пријатно во некои моменти.
- Прво си помислив: Аха, ќе видишти кога ќе ја добијам твојата улога", па кога ја добив си помислив: Зошто да го правам она што мене ми го правеа?
- Јас се играв. Мене едноставно ни ви еден момент не ми падна на памет дека тука некој е помоќен.
- Кога веќе ја добив моќта, морав да ја проверам, дали навистина ја имам таа моќ.
- Ова ме потсетува на принципот на одмазда и на принципот на простирување.

☺ Игра: Шини

(види иод "Игри" на стр. 148)

#### ❖ Евалуација на работилницата

Што добив од оваа работилница?

Некои од изјавите

- Во првата игра сите ја мразеа власта, владата, а во втората играчите сакаа да ја имаат.

## Дополнителни вежби на темата МО

#### ❖ Барометар

Изјави:

- Моќта е негативна категорија.
- Сите сакаат моќ.
- Јас имам моќ.

#### ❖ Отворање дланки

Опис: поделени во двојки, треба да ја отворат стегната дланска на својата двојка, а потоа промена на улогите.

Евалуациски прашања

Како ви беше во која улога?

Каква стратегија употребувавте со цел да ја остварите вашата цел?

#### ❖ Работа во мали групи

Поделба во мали групи, теми за разговор

Една ситуација во која сте имале моќни емоции кои сте ги имале притоа.

Една ситуација во која не сте имале моќни емоции кои сте ги имале притоа.

Резултати се претставени во пленум.

# Лидерство

## Целите на работилницата

- Испитување на учесниците како тие ја разбираат лидерската улога.
- Анализа на врската меѓу групата и лидерите.
- Разработка на прашањата за поделба на одговорноста и потеклото на моќта на лидерот.

## Главни прашања

- Какви модели на лидерства познаваме?
- Каква поделба на одговорност постои меѓу лидерот и групата?
- Како да се однесуваш со тешкотиите во улогата на лидер?
- Како да се однесуваш со доживувањата од злоупотребата на улогата на лидер, од перспектива на групата?
- Како да се справувам со очекувањата што ги имам од лидерот?

## Пример на работилница

### ❖ Избор на крал/кралица на групата

Упатство: имате неограничено време без зборови да изберете еден/една меѓу вас кој/а ќе биде крал/кралица на групата.

Евалуациски прашања:

Кој одлучил?

Како течеше процесот?

### ❖ Како е да се биде крал/кралица?

Се бара едно лице (доброволец/ка) да биде крал / кралица. Тоа седнува на стол поставен во средината на просторијата, додека останатите пишуваат на ливчиња хартија каков / каква би требало тој / таа да биде (очекувања од лидерот) и ги лепат тие хартијки на кралот/ицата; на секое ливче треба да напише само едно очекување.

Кога процесот ќе заврши, се читаат сите очекувања кои се наоѓаат на кралот / кралицата. Потоа на нив им се поставува следното прашање: Како е да се биде крал / кралица?

Потоа групата треба да размисли кои очекувања од кралот / кралицата се претерани, а што спаѓа во одговорност на групата и да ги класифицираат ливчињата во 3 групи: претерани очекувања, одговорност на групата и некои остануваат на кралот / кралицата.



На кралицата остана:

- |               |                  |                  |               |                   |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| - мудар       | - образован      | - хуман          | - демократски | - совесен         |
| - авторитетен | - лукав          | - убаво воспитан | - определен   | - во одговорноста |
| - одговорен   | - далекувид      | - храбар         | - племенит    | на групата        |
| - праведен    | - сакан          | - сталожен       | - тактичен    | - сестран         |
| - паметен     | - да го задоволи | - здрав          | - горд        | - ценет.          |
| - одлучен     | својот народ     |                  |               |                   |

Во одговорноста на групата:

- сестран
- ценет.

Претерани очекувања:

- |          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| - сакан  | - искрен | - на дистанца |
| - згоден | - чесен  | - строг.      |

### ❖ Барометар

Дали лидерот треба да биде наметнат?

Сите - не

Дали лидерот треба да биде еден од нас?

Сите - да

На прашање од тренерот зошто толку се очекува од лидерот (голема одговорност се префрла на него), а малку се очекува од групата, групата едногласно одговори дека така треба.

### ❖ Дваесет минути слепило

Опис на задачата: Целата група 20 минути ќе помине како што сака, можат да одат каде што сакаат (сами или заедно), можат да разговараат, но сите освен едно лице ќе имаат врзани очи во текот на тие 20 мин. Лицето што ќе биде без превез прво треба да се избере и за таа одлука времето им е неограничено; потоа ги врзуваат очите и времето тече.

Во процесот на одлучување за лицето што има слободни очи, имаше повеќе предлози, но првата претпоставка беше, дека "тој некој ќе не води". Одлуката беше донесена за неколку минути.

Во текот на 20 минути скоро и да немаше комуникација во групата, а лицето со отворени очи цело време даваше инструкции што беа без коментар исполнувани и прифатени од страна на оние со врзани очи, сè до пред самиот крај на играта, кога им стана непријатно. Тука дојде до следните коментари од групата (со врзани очи):

- Ајде нешто да се играме!
- Што ние воопшто правиме?
- Ајде да го промениме лидерот!
- Еј, не можам повеќе!
- Итн.

Евалуација, некои изјави:

- Кога беа во прашање диктати прецизно ги извршуваат, без страв, бидејќи сметав дека се исправни и дека нема да се повредам;

Коментар: *Барометарот не беше планиран штуку стонитано беше ставен, поради необичниот шек на работилницата, каде што сите имаат многу слично мислење, што можеше да се забележи од претходниот две вежби.*

Конфронтацијата на групата со шака директни прашања исто шака имаше за цел да ја подготви групата за вежбата која следува, иако прашањата беа првокративни и направија пранстаренито тренерскиот шак да има йоинакво мислење.

Коментар: *На другите тренинзи со други групи, за оваа одлука беше потребно многу повеќе време, што предизвикуваше притиска во групата, комуникацијата со шекот на времето беше се јолоша итн. Процесот на одлучување може да биде фокусиран во евалуацијата, доколку тимот го смееа тоа за важно.*



- Превезот ми пречеше, требаше да седам.
- Почувствувај слив, затоа што знам дека тој може да биде шеговит, нервозата и нетрпението пред крај, ќе се случи ли нешто, бидејќи видов дека ме води без врска.
- Нервоза, ми досадија упатствата, имав желба да прогледам.
- Прво мислев дека правиме некои фигури, па потоа сфатив дека тоа не е така, предложив во еден момент да го сменим лидерот, бидејќи владееше некоја анархија.
- Мислев дека со тоа нешто создаваме, размислувај зошто таму-ваму одиме, се чувствувај несигурно, а потоа осамено.
- Напорно и мачно, неблагодарна и одговорна улога, мило ми е што мнозинството од вас имаше доверба во мене. Што ми беше целта? Да ве држам на едно место, да сте заедно - тоа влева сигурност. Немав јасна цел, не сакав многу да ги малтретирам, но ако тоа не го правев, прашање е дали би бил лидер. Посебно беше страшно при самиот крај, кога почнаа поплаките.
- Знам дека на него му беше најтешко, полесно на мене, лево-десно, еден два три.
- Се сфатив како игра.
- Проектирај на општеството, не е секој за лидер, вие (тренери) сте насилици, а ние жртви, како и лидерот, убава игра за доверба, ценејќи ги владетелските структури, јас ова го прифатив и си ја работев својата работа. Малку ми недостигаше да престанам да работам.



### ❖ Круг на доверба

(види под "Изградба на доверба", на стр. 107)



Коментар: Во оваа пригода вежбата помина исклучително мачно. Модерацијата на евалуацијата бараше неверојатна концентрација и внимателност, бидејќи посилуваше опасноста групата целата вина да ја префрли на она лице што немаше заврзани очи. Во текот на евалуацијата се покажа дека многумина од групата навистина бараа виновник, прво во тренерите, а кога слушнаа дека тренерите не даваа никакви утешувања, што гаша она лице што имаше отворени очи имаше можност последно да каже како му беше во текот на вежбата.

С на се, описанот тек на работилницата беше многу тежок, заради што и е наведен како пример. Во други ситуации, истиота работилница имаше сосема друг тек, а посебно самата вежба "20 минути слейло", во чии рамки одлучувањето за лицето што има отворени очи знаело да трае и тоа два часа (без никакви прекинувања).

Коментар: Во моментот на воведување на оваа вежба посилуваше голема испирсаност во групата, така што беше помалку рискано да се воведе вежбата на доверба, бидејќи посилуваше можност групата да ја одбие. Поради тоа, како прв доброволец внатре во кругот влезе тренерот, што йоти никна уште неколку лица да пробаат.

## Дополнителни вежби за обработка на темата лидерство

### ❖ Слоновска игра

● (види јоод "Изградба на доверба" на срп. 106)

### ❖ Стоногалка

● (види јоод "Тимска работна" на срп. 52)

### ❖ Вежба на делегирање

● (види јоод "Тимска работна" на срп. 55)

### ❖ Претседателски избори

Учесниците се делат во две групи А и Б. Членовите на група Б имаат за задача во рок од 2-3 минути да смислат своја презентација - како ќе се презентираат на претседателските избори, како повеќе луѓе да гласаат за него / неа. Потоа имаат до 2 минути за презентација. Потоа следува "конференција за печатот", каде што "кандидатите" одговараат на прашањата упатени од страна на набљудувачите (10-15 мин.), а потоа гласање (тајно, со пополнување на ливчиња). Доколку повеќе кандидати имаат ист (најголем) број гласови, се оди на втор круг гласање. На крајот, изгласаниот/та претседател/ка има за задача да испее една песна заедно со сите оние кои го/ја поддржувале.

Евалуација на вежбата

Од што се раководевте додека ја осмислевавте стратегијата?

Како се чувствуваате?

Како ја донесовте одлуката за кого ќе гласате?

Колку можат да помогнат или да одмогнат емоциите во политиката?

# Улога на родовите во општеството - гендер<sup>3</sup>

## Целите на работилницата

- Преиспитување на изворот за сопствениот машки / женски идентитет.
- Преиспитување на општествено предодредените улоги на мажите и на жените.
- Преиспитување на врската меѓу насилието и општествено наметнатите улоги.
- Препознавање и преземање лична одговорност за улогата на родовите во општеството.
- Поактивен однос спрема причините за дискриминација на родовите.

## Главни прашања

- Какви поимања постојат за различните улоги на мажот и на жената во општеството?
- Од каде потекнуваат традиционалните улоги на родовите во општеството?
- Каква заемна поврзаност постои меѓу улогите?
- На кого и кога лежи одговорността за креирање на улогата на родовите во општеството?

## Пример на работилница

### ☺ Игра: Земјотрес

(види под "Игри" на стр. 143)

#### ❖ Брайнсторминг: Какви се мажите? - Какви се жените?

Учесниците се делат на две групи: жени и мажи. Сите учесници во двете групи добиваат ливчиња, имаат 30 секунди да ја напишат првата асоцијација / на зададената тема, за да се добијат првите асоцијации и за да се обезбеди анонимност. Потоа, ливчињата се собираат и сите асоцијации се запишуваат на ѕидни весници. На учесниците им се понудува ако имаат нешто да додадат.

#### "Женска" група: Какви се жените?

- добри	- јаки	- моќни	- загрозени	- креативни
- топли	- нежни	- искомплексира	- доминантни	- тивки
- лукави	- насмеани	ни	- љубопитни	- недоверливи
- силни	- префинети	- глупи кога тие	- втор аспект на	- лековерни
- треба повеќе	- пожртвувани	сакаат	машката	- поверни
да се	- женствени	- разговорливи	личност	- понизни
докажуваат од	- рамноправни	- често	- подобар аспект	- горди
мажите	- паметни	поттурнати во	на машката	- онакви какво
- прекрасни	- заводливи	втор план	личност	што сакаат да
- обични луѓе	- грижливи	- потребни	- издржливи	бидат.
		- вредни	- упорни	

3) зборот "гендер" постекнува од англискиот јазик и на наш јазик значи род или пол

### "Женска" група: Какви се мажите?

- |                      |                            |                                   |                                       |                 |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - мускулести         | - силни                    | - нужно зло                       | - неизбежни                           | - онакви какви  |
| - чувствителни       | - нежни                    | - можно добро                     | - храбри                              | што сакаат да   |
| - понекогаш уплашени | - слаби                    | - втора половина на жената        | - издржливи                           | бидат           |
| - сурови             | - импулсивни               | - втор аспект на женската личност | - попустливи                          | - мамини синови |
| - слабаци            | - без обсир                | - манипулација                    | - онакви какви што сме ние спрема нив | - вечни дечиња  |
| - рамноправни        | - грижливи                 | - фолиранти                       | - чувствителни на солзи               | - смешни        |
| - вообразени         | - подложни на манипулација | - актери                          |                                       | - инспиративни. |
| - гласни             | - заштитници               |                                   |                                       |                 |

### "Машка" група: Какви се мажите?

- |              |                |                           |                           |             |
|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| - одговорни  | - дволични     | - заштитници              | - кога водат војна-грозни | - брзи      |
| - рационални | - физички јаки | - ориентирани на задачата | - гласни                  | - брадести  |
| - силни      | - воздржани    |                           |                           | - спортски. |

### "Машка" група: Какви се жените?

- |                                     |              |                |             |                      |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|
| - чувствителни                      | - издржливи  | - практични    | - јаки      | - кога комуницираме. |
| - ориентирани на меѓучовечки односи | - внимателни | - интелигентни | - женствени |                      |
|                                     | - одговорни  | - храбри       | - тивки     |                      |
|                                     | - емотивни   | - мазни        | - супер     |                      |

(Бидејќи дојде до недоразбирање во тренерскиот тим, член на тимот кој работеше со машката група не им остави можност на учесниците да ги "дополнат" сидните весници по првите неколку асоцијации напишани на хартијата, што е направено со женската група)

#### ☺ Игра: *Магична кутија*

(види под "Воведни вежби за шеатар на учењето" на стр. 149)

Воведна вежба за театарот на статуи

(Бидејќи изработката на сидните весници во женската група подолго траеше, тренерот кој работеше со женската група одлучи да не ја работат оваа вежба, за да не бидат со големо временеско задоцнување во однос на машката група.)

#### ❖ Подготовка на статуи на теми: "Жени" и "Мажи"

И двете групи, машката и женската, се делат во две подгрупи. Во секоја од групите една подгрупа подготвува статуи на тема "Жени", а другата подготвува на тема "Мажи".

#### ❖ Приказ на статуи на тема Жени

Работа во пленум. Прво се поставува во статутата машката подгрупа која ја подготвила статутата за таа тема, потоа се поставува женската подгрупа, така што останатите можат да ги видат и двете статуи во ист момент, потоа се трга "машката" статуа, како би можеле нејзините учесници да ја видат "женската" статуа...

Женската група за индивидуални статуи: Една мајка која држи во рацете бебе/дете, девојченце што се крие/игра и една дама која седи право, со прекрстени нозе и држи цигара/чибук во раката. Машката група подготви заедничка статуа - сцена: Гушната двојка и едно момче што стои потпрен на сид, така што момчето од двојката му е завртен со грбот, а девојката го гушка своето момче и "кокетира" со другото момче.

**Евалуација за статуите на темата Жени**  
Што видоа набљудувачите?  
Што сакаа учесниците да покажат со статуите?  
Каква е разликата/личноста меѓу статуите што ги поставија мажите, односно жените?

Прво говореа набљудувачите, односно што видоа на статуите што ги подготви машката група.  
Една од учесничките на работилницата беше многу навредена од "машката" статуа, гледајќи ја како потценување за неа како жена. Дојде до расправија и зголемена тензија во групата.

Некои од изјавите на набљудувачите на "машката" статуа:

- Лицемерство, негативен женски аспект.
- Лицемерна, има дечко, а се гледа со некој таму.
- Прикажување на женската дволичност.
- Не го сфатив тоа лично, зашто јас имам такви познајнички.
- Прашањето беше какви се жените. А јас ова го видов како одговор

Набљудувачите на "женската" статуа, некои од изјавите:

- Идилично. Убава слика на жени.
- Слика на жена која во патријархалната средина се наметнува "така жената треба да изгледа".
- Женско што треба да биде заштитено.
- Жена како грижлива.
- Класична женска заводница.
- Слика на заводлива риба, спонзорки.
- Сите три беа стереотипи.
- Жена како од моден магазин...да биде убава, да биде грациозна, да изгледа замислено.
- Јас тоа го нарекувам "жена-дебил": се поставува во улога на дете - "Јас сум мало дете, ти штити ме".



"Машка" статуа, некои од изјавите:

- Мрачна страна на жената која постои кај мнозинството жени.
- Подготвивме статуа преку шега, без намера да се спушти, да се направи нешто за да некој го навредиме...Башнепријатно се чувствуваат сега.
- Оваа сцена не е специфично женска. Улогите можат да бидат заменети.
- Дали ти е тоа страно и непознато или нашата статуа ја разбра како наше гледиште?

"Женска" статуа, некои од изјавите:

- Може да биде една жена со сите три особини.
- Ме интересира зошто рече дека жената треба да биде убава, треба да биде грациозна и треба да ИЗГЛЕДА замислено. Не треба да биде замислена, туку да изгледа замислено?

Уште некои изјави во дискусијата која се разви:

- Јас не сакам кога жената облекува мини.
- Општеството ја доведува жената до тоа.
- Јас би ве замолила да не користите повеќеекси-изјави!
- Вашиот избор зборува за вас. Мојата намера да ги кажам своите чувства е да се афирмирам себеси.

- Зошто жените прикажаа стереотип, а машките особини?
- Како машките во мешовитата група да го кажат она што сакаат да го кажат? Како да се дојде до елементот да го искажеме тоа, а при тоа
- да не навредиме некого?
- Самата инструкција беше таква што не е наведе....
- Не сум учествувал во формирањето на општа слика за жената.
- Она што го видов ме потсети на дискриминација на жената.
- Мене ме боли тоа што се ублажува, што се врти на шега.
- Зошто во ситуациите на секуларност се јавуваат повеќе чувства отколку во ситуациите на расизам, национализам?
- Тие улоги не се заменливи. При менувањето партнери кај жените им следува етикетата "курветина", додека во истата ситуација мажите се "фраери".
- Кога ќе слушнам "вашиот избор зборува за вас", тогаш се чувствувам наредена.
- Нејзината реакција ми изгледа како ние да сакавме што е можно повеќе да ги навредиме сите жени тука.
- Од каде потекнува таква слика за жените?

Една од учесничките изјави дека оваа ситуација и е многу непријатна, бидејќи видела дека ќе влеземе во конфликт, по што групата се сложи дека било добро да се направи пауза. По паузата една од учесничките рече дека не се чувствува добро и дека не треба да се продолжиме понатаму по планот на работилницата, бидејќи сме дошле до конфликт и како што запишавме во правилата - конфликтите имаат предност. Групата се сложи да продолжи и понатаму, бидејќи понатамошниот план на работилницата не беше оддалечување од темата.

#### ❖ Приказ на статуи на тема Мажи

Работа во пленум. Прво во статуи се поставува женската подгрупа која подготвила статуа на таа тема, потоа се поставува машката подгрупа, така што останатите можат да ги видат и обете статуи, потоа се трга "женската" статуа, за да би можеле нејзините учесници да ја видат "машката" статуа...


Машката подгрупа имаше поврзана статуа: две момчиња, потпрени еден на друг со грб, еден држи бебе во едната рака и шише со кое го храни бебето во другата рака, а другото момче стои со рацете на колковите, исправен и со "надуени" гради. Во женската подгрупа беа поединечни статуи: едната претставуваше маж кој лежи, чита весник и пуши цигара; другата маж кој се држи за прст, со многу болен израз на лицето; а третата влакнест (со креон) маж, раскопчана кошула, со "кајла" околу вратот и очила за сонце.

Евалуација за статуите на темата *Мажи*  
 Што видоа набљудувачите?  
 Што сакаа да покажат учесниците со статуите?  
 Каква е разликата/сличноста меѓу статуите што ги поставија мажите, односно жените?



Прво говореа набљудувачите на "женската" статуа што виделе. Некои од изјавите:

- Таткото се вратил од работа и седи, чита весници, потоа мажиште и страшливец кој си го повредил прстот.
- Камионџиска фаца.
- Еквиваленти со женската статуа на темата "жени". Мајката со детето - таткото чита весници, потоа заводничка и мажиште, и девојче и момче што плаче, бидејќи си го повредило прстето.
- Жените кога ги прикажуваа мажите, ги прикажаа негативно, како што и мажите жените, а себе убаво, позитивно.
- Моите први асоцијации беа негативни, но кога размислил... тој е "мачо" само затоа што има очила и цигара, не го видов изразот на лицето.
- Прав семеен човек: седи мртов уморен и чита весници.



Набљудувачи на "машката" статуа, некои од изјавите

- Ме погоди тоа што тој го храни бебето.
- Изгледа феноменално.
- Сакав да Ве прегрнам. Вие двајца во таа фигура изгледате како мажот на моите сониша.
- Мене тој машку ми пречеше, не знам зошто беше така надуен. Втората сцена е необична, не очекувам, не е нормално, не е вообичаено... Се прашував себеси, што е тоа во мене така да гледам на тоа.
- Таа наводна надуеност ја сфатив како заштитништво. И нежен, внимателен, грижлив. Нивната статуа ја видов како еден маж. Ми даде волја за понатамошна работа.
- Изгледаше како фигура на еден маж: од една странаjak, силен, а од друга грижлив, нежен..
- Татковската улога за мене е вистински тест за зрелоста на личноста за лице од машкиот пол... Факт е дека на мажите им е потешко...

(Една од учесничките ја напушти просторијата, емотивно погодена. Две учеснички излегаа по неа, а групата одлучи да продолжи да работи. Откако сите три учеснички се вратија назад, дадено е објаснение на групата и е изјавена желба да се продолжи.)

- Машки слабак, бидејќи го пресекол прстот.
- Слушнав проекција за тоа каков треба да биде мажот: храбар, силен... Зошто? Ако мажот треба да биде силен, дали тоа значи дека жената треба да биде помалку силна? Јас имам проблем со тоа... зошто морам да бидам силен и храбар?
- Силен маж по мене не имплицира слаба жена, туку силна. Сакам да имам покрај мене лице што може да ме следи.
- Сила е кога можеши слабост да покажеш.

Статуи, некои од изјавите:

- Сакав да се види и таа машка надуеност. Да беше уште еден со нас, веројатно би го поставиле во некоја позиција на навреденост (да плаче). Храброста за мене е и голема женска особина.

Уште некои изјави, од дискусијата која се разви:

- Каков сум - таков припаѓам на машкиот род.
- Јас ја гледам храброста во тоа да не се срамишод себеси.
- Слушам "негативна особина". Негативна особина! Негативно однесување можеби....
- Зошто "надуен маж" претставува сила? Тоа за мене е физичка сила, која често се користи како аргумент за поделба на работата на машка и женска и, уште повеќе, физичката сила која се користи и за физичка борба и како аргумент за "супериорност" и за директно насилиство против жените.



Бидејќи дискусијата длабоко навлезе во времето предвидено за вечера, беше решено да се отиде на вечера и по вечерата да се одлучи дали ќе се продолжи со работа таа вечер, или друг пат. Опцијата не е прифатена вака да се заврши со работилницата.

По вечерата е изразена желба да се продолжи со работа.

#### ❖ **Би сакал-а жените/мажите да се...**

Секој за себе да размисли на темата "Би сакал-а жените/мажите да се ..." (прашањето се однесува на спротивен пол) и да се запише.

#### ❖ **Што мислам дека е потребно да биде тоа така?**

Поделба во три мали мешовити групи. Разговор на темата "Што мислам дека е потребно да биде тоа така?" - со осврт на претходната задача.

Потоа извештај во пленум од малите групи, доколку сакаат да го дадат.

Некои од изјавите:

- Потребна е работа на себе.
- Мажите да бидат едуцирани во умешноста на ненасилната комуникација.
- Да бидат посензибилни за проблемите на патријархалното општество.
- Развивање на структурата на општествота кои имаат патријархат.
- Потребно е меѓусебно разбирање.
- Работа на себе за да можам да ги покажам своите вредности.
- Да можат мажите да покажат слабост и да се нежни.
- Потребно е воспитување.
- Меѓусебна комуникација, поддршка во развивањето сензибилитет.
- Да се рамноправни.

#### ☺ **Игра: Драга, дали ме сакаш? - излезна игра**

Учесникот/чката му поставува прашање на лицето до себе: "Драга-и, дали ме сакаш?", а тој/тая одговара: "Да, драга-и те сакам, но никако не можам да ти се насмеам", при што не смее да се насмее, бидејќи тогашизлегува од играта. Доколку не се насмее тој/тая го поставува прашањето понатаму, а доколку излезе, понатаму го поставува прашањето лицето што него/неа го прашало/а.

#### ❖ **Евалуација на работилницата**

Некои од изјавите:

- Сега е башдобро, задоволен сум.
- Ме пречеше женската пасивност.
- Првиот дел е навистина добар, емотивен, добро се искаравме, супер. Ова сега не ми штима. Секогашима проблем со овој феминизам, некако не го разбираам...
- Овој конфликт не ми пречеше. Ме интересираше до каде тоа ќе оди и што уште ќе слушнам.

- Мислев дека ова ќе биде работилница каде што ќе се "зезаме" и меѓусебно "препукување", а излезе башериозна тема. Не очекував. Посебно ми се допадна овој дел по вечерата.
- Ме изненади тоа што оваа тема разбрани толку многу емоции.
- Тимот многу добро функционираше, беспрекорно до крајот. Разновидноста ми беше пријатна. Значајно ми е тоа што се појави конфликт. Интересно е што едни со други видовме какви сме. Сакам кога работилницата одекнува во мене, а оваа да.
- Благодарен сум на А. на потсетувањето за зборовите во жаргон.
- Добро излегувам. Драго ми е што работевте по вечерата. Се чувствувам добро што оваа тема во оваа група, добро дрмоловеше. Ми пречеше, кај статуите, таа желба за "провалување" на статуите, што тие сакаа да прикажат, а не како тоа одекнуваше. Тука ми недостигаше потсетување од страна на тимот. Имам чувство на кружен ден, го доживувам како една целина.
- Не очекував дека работилницата ќе биде ваква, очекував дека ќе биде некое "зезање", "препукување". Интересно. Го доживеав конфликтот, некои нешта ги откриј, до која граница некој може да оди. Важен ми е разговорот во мали групи. Вие двете ми бевте едно лице.
- Ми дејствуваше некако напнато. Тимот отвори нешто, па не знаеше што со тоа. Без очекување бев емотивно вклучен во оваа работилница. Беше емотивно набиено. Последната игра ми изгледаше како "Ринге-ринге-раја".



**Коментар:** Работилнициите на тема улогата на половите во оиштеситвото многу често доведуваат до поларизација на групата на жени и на мажи и неретко предизвикуваат чувство на навреденост кај јоединци во групата. Освен тоа често за нерамнотравносита на половите во оиштеситвото и заемносита за одредување на улогите, ми изгледа важно да се отвори прашањето "Што сакам и што јас можам да променам?". Исто така, ми изгледа важно работилницата да ја водат заедно маж и жена.

## Дополнителни вежби на темата улога на родовите во општеството

### ❖ Списанија

1. Поделба во три групи од кои една е "женска", една е "машка", и една е "мешана".  
Упатство за работните групи  
Имате 45 минути да побарате во весниците и во списанијата што ви ги дадовме, нештата што ги поврзувате со денешната тема, улогата на половите во општеството, односно откако секој пронашол барем 2-3 нешта, поразговарајте за тоа во групата, одредете што од тоа ќе презентирате во пленум за време од 10 мин., и одредете го лицето што тоа ќе го презентира.  
Понудени се дневни весници, неделни весници, разни списанија и магазини, странски, машки и женски...



**2.** Едно лице од секоја група ги презентира пред останатите, главните точки од разговорот кој е воден - максимум до 10 мин. Сите три групи имаа своја презентација, една по друга, а евентуалните коментари и прашања следуваат (идеите можат да се запишат за да не изгубат) тогашкога сите групи ќе ги презентираат своите најважни точки.

**3. Дискусија, коментари во пленум**

#### ❖ **Како станав маж/жена? Што влијаеше на тоа?**

Упатство: Формирајте со слободен избор 4 мали групи во кои ќе поразговарате на темата *Како станав маж/жена? Што влијаеше на тоа?* Имате 20 мин. време. Разговорот во малите групи останува меѓу вас - нема да има извештаи во пленум за содржината на вашите разговори.

Помошни прашања за малите групи  
Со кого и со што сум се играл-а како дете?  
Каква облека сум носел-а?  
Кое ми беше омилено занимање во детството?  
Кои ми беа идоли?  
Какви беа/се моите родители?  
Какви очекувања ми биле упатени од страна на околната, како момче/девојче и подоцна?

#### ❖ **Улогата на половите во општеството**

Женските пишуваат на пр. бела, а машките на пр. жолта хартија асоцијации на следните прашања:

1. Што е улогата на жените во општеството?
2. Што е улогата на мажите во општеството?

Потоа сите хартии се залепуваат на хамери, така што сите имаат можност да видат што е запишано.

Дискусија во пленум  
Што ми е важно или интересно во врска со овие асоцијации?  
Каква меѓусебна зависност / врска гледате меѓу улогата на половите во општеството?

Коментар: *Може да биде корисно на крајот на оваа вежба да се направи браинсформинг на тема: Што и кој ја одредува улогата на половите во овие врски?*

#### ❖ **Трамвај**

Упатство: Поставете 5 столови во редица, една покрај друга, така што целата група може добро да ги види. Вториот и четвртиот стол во редицата се предвидени за жените, а останатите три за мажите.

Се замолуваат тројца машки-доброволци, да седнат на столовите и да заземат типични машки позиции, а двете женски исто така се замолуваат да седнат и да заземат типични женски позиции.

Потоа се замолуваат две машки и три женски да седнат на местата на оние другите, играјќи ги улогите на спротивниот пол, заземајќи по нив, типични пози за мажи, односно за жени. Набљудувачите повторно се замолуваат да го прокоментираат она што го гледаат, со тоа што ќе ја споредат сегашната слика со онаа, претходната. Потоа следува прашања на женските, односно машките што седеле на столовите да кажат како се чувствуваат во таа нова улога.

#### ❖ Две страни од приказната

Учесниците се замолуваат да најдат двојка која припаѓа на истата група (на пример групата може да биде жени, односно мажи). Едно лице од двојката му зборува на другото лице за својата група, почнувајќи со "Она што ми пречи во врска со нас (жена/маж) е..." Тие се замолени да зборуваат две минути и да не се самоцензурираат. Другото лице од двојката само слуша. По 2 минути промена на улогите (другото лице зборува, а првото слуша).

(Вежбата може и да се работи во мали групи наместо во двојки.)

Дискусија:

Кој се чувствувал непријатно работејќи ја оваа вежба?

Зашто?

Што не ви се допадна?

Како се чувствуваат со она што вашиот партнери ви го зборувал?

Како би сте се чувствувале да го поделите ова со припадник / припадничка на другата група?

**Варијација:** По овие промени во двојките - наоѓаат партнери кој е член од другата група и ја повторуваат групата. Дополнително евалуациско прашање: Дали е полесно да се говори со припадник-чка од својата или другата група? Дали во другиот дел од вежбата, говорејќи му на припадникот-чката на другата група сте го промениле својот исказ од првиот дел од вежбата?

#### ❖ Прашања што ги имам

Секој ги запишува најважните прашања во врска со улогата на половите во општеството. Потоа се формираат три мали групи:

"женска" - за жени што сакаат да разговараат со жени  
"машка" - за мажи кои сакаат да разговараат со мажи и  
"мешана" .

Доколку една од групите биде преголема, може да се подели. Во малите групи се разговара за запишаните прашања. Времето за разговор е најмалку 30 минути.

Коментар: Се очекување машкиите мнозу непријатно да се чувствуваат во улога на жени. Доколку е тоа случај, би било добро да се йосиави прашање зошто е тоа шака, шака ишто дискусијата се пренесува на целата група.

Коментар: Вежбата може да се користи и во рамките на работилницата на тема Национален идентитет, со тоа ишто двојките би биле составени лица од иста националност.

# Изградба на доверба

## Целите на работилницата

- Освестување на чувствата поврзани за довербата (примање и давање)

## Главни прашања

- Врз основа на што се гради чувството на доверба?
- Што придонесува за создавање доверба?
- Како да се справуваш со стравот од давање доверба?

## Пример на работилница

- ☺ Игра со топчиња — види јод "Изри" на стр. 144
- ☺ Игра: Поделба на двојки со помошна јаже — види јод "Изри" на стр. 148

### ❖ Водење

Групата е поделена на во двојки (А и Б). Лицето А води, а на лицето Б му се врзани очите и тоа е водено. Не е дозволен разговор. По 15 минути следува замена на улогите.

(Сите двојки излегаат од просторијата, дури и надвор од хотелот во кој бевме сместени.)

Евалуација:

Разговор по двојки:  
Како се чувствуваате?  
Како водите?  
Како вас ве водеа...?  
Секој учесник по 5 мин.

Во пленум: доколку сакаат да поделат со сите нешто од вежбата.

Некои од изјавите:

- Можеби би била несигурна прво тој мене да ме водеше, но бидејќи јас него прва го водев и многу внимавав на него, знаев дека и тој мене, исто така, ќе ме води и дека се ќе биде во ред.
- На неа веднаши поверував, сериозна е, а да бев со некој друг од овие...отиде главата.
- Многу поинтересно е кога те водат, бидејќи не знаешкаде си, па го замислуваш просторот.
- Полесно ми е кога водам.



- Не се чувствувајаја најдобро додека ме водеа....некоја паника.
- Морав да зборувам, да го отфрлам стравот.
- Знаев дека некој води сметка за мене, така што не се плашев.
- Кога јас ја водев неа, ја збунував со тоа што и зборував дека сме во хотелот, а всушност ние бевме на улица. Подоцна, кога таа ме водеше мене, најмногу ми пречеше тоа што и таа, исто така, ме збунуваше.
- Мислев: ќе дојдат моите 5 минути.
- Автоматски ја презедов одговорноста, а тоа можеби не е добро, бидејќи не го прашав дали тој сака јас да ја преземам одговорноста за него.
- Човекво животот очекува од другиот она што тој му дава.
- Не препознав дека јас можам да преземам иницијатива додека сум бил воден.
- Иницијативата ми беше во одговорноста.

### ❖ Слоновска игра

Учесниците имаат 12 минути (ако се помалку од 15 учесници 10 минути) време да се договорат како ќе соработуваат. Целта е да поминат преку подготвен простор. За време на поминувањето едно лице има отворени очи. Се вика "Очи". Тоа лице не смее да ги допира другите членови од групата. Не смее со нив да разговара. Другите членови имаат затворени очи, добро заврзани.

Прво треба да се изберат "Очите".

Групата има две можности на премин преку просторот со пречки. Првиот пат тоа ќе биде пробен премин. Во тоа преминување ќе се пробаат својата соработка и функционирањето на договорените сигнали-значи. Еден тренер оди во другата просторија и мести пречки од столови, кутии, завеси итн.

Пред крајот на 12-минутното подготвување, тренерите им го покажуваат на "Очите" патот на преминот. Најдобро е преку тој пат "Очите" да поминат еднаш. Помеѓу првото и второто преминување групата има 5 минути уште еднашда го усогласи системот на давање знаци или да го подобри. На "Очите" повторно им се покажува преуредениот пат на преминување и се враќаат повторно кај групата. На групата повторно и се кажува дека и овој пат ќе се сртне со некои невообичаени препреки.

Второто преминување ќе биде долго и тешко. Ќе наидете и на нови, неочекувани препреки.

Групата преминува како и првиот пат. Тренерите и пречат на групата, малку во почетокот, а подоцна се поагресивно. Целта на ваквото пречење е да се направи задачата се потешка за групата, да се зголеми стресот и симулирање елементи на "изненадување и нови информации". Тренерите, притоа, ја прават задачата се потешка, се до нејзиното совладување.



("Очите" беа брзо избрани. Една учесничка сама се понуди, изгледаше дека сите се согласија. Договорено е групата да биде како "воз", учесникот на чело на возот се разбира со "очите" и ги пренесува инструкциите понатаму, потоа низа инструкции-свртување налево, надесно, наведнување, прескокнување ..., кои очите ќе ги дава со ракоплескање, потпукнување со прстите, удирање со нозете...)

**Евалуација на вежбата:**  
Како се избрани "Очите"?  
Како се договоривте околу знаците?  
Како е донесена одлуката?  
Како се чувствуваат?  
Дали имаше специфични улоги / однесувања на мажите и на жените?



Некои од изјавите:

- *Окото само се избра.*
- *Тоа беше дијалог помеѓу 6-8 лица, а другите не беа толку вклучени.*
- *Видов дека таа ("Очи") носи голема одговорност, додека јас имав чувство "Каде сите Турци, таму и малиот Mujo".*
- *Апсолутно не те интересира кои сигнали ги дава водичот и другите звуци што се јавуваат наоколу. Само те интересира што ќе ти каже тој пред тебе и што ќе му пренесеша тој зад тебе.*
- *Не можев да се препуштам, бидејќи тие отстрана почнаа а да штипат.*
- *Секогашекав нешто да ме пукне.*
- *Покрај тоа што си го слушав претходникот, кои објаснувања ми ги дава, морав да се потпрам на себе, па кога не знаев каде се наоѓам допирај се наоколу.*
- *Во еден момент ми дојде да ги тргнам сите препреки, масата, да ги турнам некаде, а тогашси помислив дека така можам некого да повредам.*
- *Тие што пречеа не ми ги даваа добро знаците, па релативно лесно можев да разберам што "окото" заборува и кој е "окото".*
- *"Око": - Вие другите да немавте чувство на одговорност, јас не би успеала. Тоа можеше само тимски да се обработи. Само првично беше целата одговорност на мене. Одговорноста е на секого.....*
- *Така е и во животот... следиме информации на "слепо", наместо некој да каже дека не сака, дека се плаши.*
- *Га не беше слободата сосем скратена. Имавме избор.*
- *Поинаку не можеше.*

Еден од учесниците изрази нездадовост во процесот на одлучување, изборот за "Окото" и договорот за знаците.

Некои од реакциите:

- *Можеше тоа твоето нездадовство да го изразиштаму, додека се договоравме.*
- *Ние тоа го направивме прилично демократски, другите галамеа...*

Еден од учесниците повлекува паралела со Студентските протести во Белград: - *Многумина во амфитеатарот... Јас и не се секавам како дојде до изборот на тоа некое раководство... и чувствуваат нездадовство.*

### ❖ Круг на доверба

Едно лице е во кругот, опуштено, со затворени очи, но со здравено тело, додека другите внимателно ја додаваат меѓу себе, стоејќи во кругот со внимание лицето да не падне на подот.

**Евалуационо прашање:**  
Како ви беше во текот на вежбата?

**Напомена:** Важно е кругот да не биде пресицрок, бидејќи што гашлишето не може да се фати и да се турне назад кон центарот. Во еден круг можат да бидат 6-8 лица. Доколку групата е посилна, добро е да се поделат во неколку подгрупи и во групите да се распоредат пренери и учесници што ја познаваат вежбата за да можат да им ја покажат на другите. Во шекот на вежбата широчината на кругот може да се зголемува, доколку лицето што се наоѓа во средина се чувствува сигурно. Важно е да се осигура никој да не падне на подот. Вежбата "круг на доверба" може силно да го поддржи чувството на сигурност во групата.

## Дополнителни вежби на темата изградба на доверба

### ❖ Вежба за доверба: *Паѓање*

Едно лице (доброволно) се качува на маса или на столче и од неа паѓа наназад (со грбот кон подот), додека другите го фаќаат, така што стојат во два реда по двојки, едно наспроти друго, со испреплетени раце.

Напомена: Лицето што фаќаат мора добро да внимаваат да не го повредат вратот на лицето што паѓа. Исклучително е важно лицето што паѓа да го држи телото здрвено и раците да бидат покрај телото, а не отиштени, за да се избегнат повреди.

### ❖ Огледало

Се одредуваат двојки. Во секоја двојка едно лице е А и едно Б, кои се свртени лице в лице. На знак од тренерите сите лица што се А ги следат и ги повторуваат движењата на другите како да се рефлексија во огледало.

### ❖ Барање излез

Сите учесници, освен еден кој мора да излезе од просторијата, стојат во круг со меѓусебна раздалеченост доволно голема за да може лицето да се провлече меѓу нив. Групата се договора кога ќе биде излезот од кругот што ќе се формира. Излезот ја прави раздалеченоста меѓу две лица што стојат еднододруго. Учесникот, кој се враќа во просторијата, застанува во центарот и треба да почувствува каде е излезот.

Напомена: Важно е да се предупреди групата да бидат тешкотии како би овозможиле услови за тој што го бара излезот да се концентрира. Лицето што бара прво треба еднашда го заобиколи кругот и тешко да ги види сите постапувајќи излези, па откако ќе го најправи тоа, да проба каде е излезот. Доколку тоа треба кон раздалеченоста меѓу две лица помеѓу каде што не е излезот, тие ќе дадат сигнал со лесно наведнување едно кон другото, со тоа што ќе го зајворат простиорот

### ❖ Стоногалка

(види на стр. 52)

# Идентитет / национален идентитет и различитости

## Целите на работилницата се

- Зацврстување на учесниците
- Соочување со разликите
- Намалување на стравот од различните национални идентитети

## Главни прашања

- Што влијае на намалувањето на личниот идентитет?
- Што влијае на изградба на националниот идентитет?
- Каква важност има националниот идентитет и зошто?
- Каква врска постои меѓу различните идентитети во смисла на заемно дефинирање?
- Како да се справиш со разликите?
- Што е тоа што создава чувство на загрозеност на правото на сопствен идентитет и национален идентитет?

Во ова юголовје се обработени темите идентитет / национален идентитет и различност со примери од вежбите што со приспособување можат да се користат и за двете теми.

Поврзаноста меѓу соочувањето со различностите и нивните прифаќања со комплексот врзана за темите идентитет / национален идентитет е голема. Вообично е, во рамки на тренингот, на работата на тема различност да претходи обработка на темите идентитет/национален идентитет, бидејќи втогоди се надолгнува на првата.

## Пример на работилница на темата идентитет/национален идентитет

### ❖ Мoите 5 идентитети

Секој за себе ги запишува своите 5 идентитети. Потоа идентитетите се читаат по ред, едно по едно лице, а сите тие што се препознаваат во некои од прочитаните идентитети треба да го сменат местото.  
Варијација на вежбата: заместо да ги сменат местата, сите што се препознаваат можат накратко да станат.

### ❖ Браинсторминг: Што влијае на формирањето на идентитетот?

- убедување	- искреност	- припадност	- музика	- односи	- вера
- општество	- училиште	- време	- осаменост	- разлики	- мириси
- домашно	- улица	- други	- книги	- јазик	- идеал
воспитување	- страв	- соседство	- ген	- проекција	- положба во
- предрасуди	- омраза	- војна	- несигурност	- политика	општеството
- загубеност	- цртан филм	- околина	- спорт	- слобода	- пари.
- љубов	- култура	- незнание	- дух	- кино	
- родителско	- некултура	- сензибилитет	- ЦНА	- идоли	
его	- комуникација	- стрес	- здравје	- сексуалност	

## ❖ Барометар

### Изјави

- Подобро се разбираам со луѓето од мојата вера.
- Подобро се разбираам со луѓето што го зборуваат мојот јазик.
- Јас сум патриот.

Прочитани изјави за барометарот и некои од коментарите / изјави на учесниците:

- Подобро се разбираам со луѓето од мојата вера.
  - Се разбираам со луѓето, без оглед на верата.
  - Не сум некој верник, па сум во средина, како неопределен.
  - Не. Не мислев воопшто на религијата. Затоа стојам кај ДА.
- Подобро се разбираам со луѓето што го зборуваат мојот јазик.
  - Се разбираам и со луѓето што не го зборуваат мојот јазик. Нема тутка подобро или полошо.
  - Јас веќе не знам кој е мојот јазик. Различно го нарекуваме.
  - Ако зборувам на некој друг јазик, потребно ми е малку повеќе време.
  - Мислев на јазикот на чувствителноста, на сензибилитетот, таа некој бранова должноста.
- Јас сум патриот.
  - Јас сум патриот затоа што му посакувам добро на својот народ и на својата земја, посебно на своите соседи.
  - Патриотизмот го сметам како нешто прекрасно, но јас сум патриот спрема планетата Земја.
  - Не знам што значи патриот.
  - Патриотизмот многу се злоупотребува, па застанав нареде, бидејќи немам јасна дефиниција за патриотизмот.
  - Јас секогашбев "другите". Затоа не чувствуваам патриотизам спрема кој било.

## ❖ Национален идентитет

Учесниците/чките одбираат двојка, по можност лице со различна националност од нивната. Двојките ќе разговараат на тема "Ситуација во која мојот национален идентитет ми го збогатил животот", а потоа на тема "Ситуација во која мојот национален идентитет ми создал тешкотии".

Забелешка: напоменете им доколку некој од нив не може да ја дефинира својата националност, да зборува во контекст на националност како другите го / ја гледаат.

Потоа во пленум: впечатоци што сакате да ги поделите со групата....

Некои од изјавите:

- Прво бев во Југославија, па ми беше криво што се распадна, па беше БиХ, па реков: "Е, ова веќе не може!"
- Ние се најдовме околу националниот идентитет - се согласивме околу тоа, потоа дојдовме до некои судири, војната како препрека, јазикот/дијалектот прислушување кој ти е пријател, кој ти е непријател.

- Се прашувам зошто е воопшто потребно тоа национален идентитет. Кога би се ставило на вага која е користа, а која е штетата од него, според мене подобро без него. Ми беше тешко да се сетам дека националниот идентитет ми го збогати животот. Имам ситуации и кога националниот идентитет ми бил препрека, ми создал тешкотии.
- Мислам дека ми е богатство што живеам во Македонија, а ние немавме војна.
- Ми пречи: ти припаѓаштука. Националниот идентитет ме потсетува на граници, држави, визи, на пасош..., а јас мразам граници.
- Не се пронајдов ни во едното од двете прашања и драго ми е поради тоа.
- Сите веќе знаеме кој што мисли за тоа.
- Кога бев Југословен тоа ми даваше за право да бидам еднаков со Англичаните, со Французите..., а со ова сега имам многу тешкотии. Не со идентитетот, туку со лубето.
- Јас немам свој национален идентитет. Не знам што го прави: просторот на кој живеам, јазикот...? Повеќе сум поврзана со просторот, но не знам што со тоа. Кога добив чувство на припадност, се растажив. Талкам.
- Многу сум задоволна што разговаравме за тоа што разговаравме. Не спомнаваме ситуации во кои националниот идентитет ни донел нешто добро.
- Националниот идентитет не е нешто цврсто, туку се менува.
- Првенствено сум човек, па тогашприштинец, па дури потоа припадник на етничка група. Отсекогаш сум имал проблем што се одвоив од мојата група и се дружев со Србите, Муслуманите, Хрватите и со Албанците, ми се закануваа поради тоа. А кога почна бомбардирањето, имав проблем што сум Албанец. Моите другари не можеа да ми помогнат. Потоа, јас не можев на нив да им помогнам...Кога припадникот на твојот народ те угнетува... Немам никакво фајде што сум припадник на таа етничка група.
- Немам ниту малку позитивно искуство кога зборувам за тоа. Кога зборувам со лубето што се преплавени со чувства од национален идентитет, тие разговори се некако резервирали. На сето ова влијаеше и моето воспитание во семејството: мојата куќа беше отворена за се.
- Мојот национален идентитет ништо позитивно не ми донел, а веднаш се сетив што ми донесе лошо: тоа ставање во фиоки: вие белграданите, вие Србите, а јас не се чувствуваам така. Јас го немам, и не сакам да го имам.



❖ ***Кој сум јас? Од каде црпам сила да бидам тоа што сум?***

Материјал: магазини (списанија), хамери, восочни бои, весници, хартија за колаж, лепило, ножици, музика.  
Упатство: направете колаж на тема: *Кој сум јас? Од каде црпам сила да бидам тоа што сум?*  
По работата претставување во пленум.



## Дополнителни вежби на темата идентитет/национален идентитет и различитости

### ❖ Односот на националниот идентитет спрема другите идентитети

На сите им е поделена хартија со нацртан круг, а задачата е следна: покрај националниот идентитет изберете уште 5 други најважни идентитети и одредете го нивниот однос спрема националниот. Со различни бои и на пр. "питом" претставете секој од идентитетот и направете легенда под цртежот. По истекувањето на даденото време, секој накратко во пленум ја претставува својата слика, ја презентира и дава објаснување за неа.

### ❖ Шарени очи

Во неколку наврати, учесниците се разделуваат по групи, пристапувајќи кон хартиите кои се на подот, а на кои стои една од следните изјави:

#### 1. Определување

Изјави: *Јас имам брат и сестра; јас имам брат; јас имам сестра; останати*

#### 2. Определување

Изјави: *Јас имам тажни очи; јас имам зелени очи; јас имам сини очи; јас имам шарени очи; јас имам насмеани очи; останати*

#### 3. Определување

Изјави: *Јас сакам да читам; јас сакам уметност; јас сакам спор; јас сакам бурек; останати*

#### 4. Определување

Изјави: *Ние сме од територијата на бивша Југославија; јас сум од територијата на бивша Југославија; јас сум од Европа; јас сум од планетата Земја; јас сум од Балканот; останати*

#### 5. Определување

Изјави: *Сум живеел-а на повеќе места; сум живеел-а во една држава; сум живеел-а во социјализмот; останати*

#### 6. Определување

Изјави: *7 празни листови во различно бои*

По определувањето се поставуваат по неколку прашања на поединци заради образложение за избирањето на својата група. Потоа следува кратка евалуација на вежбата.

Некои од изјавите во текот оваа вежбата

- Во "Останати" се чувствуваам како да имам свој избор.
- "Останати" дава слобода.
- Далеку ми е сето ова, не можам да се определам, а и ова "о "останати" сега ми е некако без врска. Во мојот систем на вредности, тоа ништо не ми значи.
- Не можам башда кажам дека она во што сум живеел беше социјализам.
- Немаше боја која би ми одговарала, па така дојдов до зелената боја.
- Јас сум на сината, но ми е малку светла.
- Јас оваа боја си ја нареков бела.
- Ова е најмалку лошиизбор.

Евалуациски прашања за пленум:  
Дали ве потсетува на нешто? На што?  
Дали имаше чувство дека имашизбор?  
Како ви беше наспроти разликите во рамки на истата група?

#### ❖ Сличности и разлики

Секој за себе треба да го напише следното (време 15 мин.):  
три нешта кои се исти кај мене и кај останатите во групата;  
три нешта кои се исти кај мене и кај некој други во оваа група, но различни кај останатите;  
три нешта кај мене кои се разликуваат од сите останати во оваа група;  
три особини кои ги имаат луѓето во оваа соба, но мене ми недостасуваат.

На учесниците веднаш им се кажува дека потоа ќе следува размена по двојки за тоа кој што напишал, така што таа размена останува меѓу нив.

Пленум: Како ви беше? Што ви беше лесно, тешко, интересно?

#### ❖ Река на идентитетот

Задача: Секој да напише за себе на 5 листа, по едно од нештата кои многу ви значат во животот. Сите листови се собираат и се поставуваат на средина на просторијата во форма на широка река. Еден-а по еден-а учесник-чка ја преминува реката, стапнувајќи на камен по камен (лист со натпис на некој идентитет), и образложувајќи притоа зошто застанал башна тој камен (кој може да биде лист кој го напишал некој друг, а со кој лицето може да се идентификува).



Забелешка: *Исклучително е важно оваа вежба да се изведува йолека и во мирна атмосфера за да се ѝосилгне ефектот на закреинување и да се даде чувство на заемно ѝочишување. Тонот на обраќање на тренерот при воведувањето на вежбата много влијае на смиот ѹек на вежбата. Доколку се објасни вежбата ѹолека и со мирен Ѹон, со тоа се ѹиштикува шаквата атмосфера во ѹекот на самата вежба. Од друга страна, енергичниот вовед би утешил на третисилјата конфронтација во групата во ѹекот на процесот.*

#### ❖ "Ми се допаѓаш поради..."

Опис: Едно лице влегува во центарот, опкружено со сите од групата што му зборуваат, почнувајќи со реченицата Ми се допаѓаш поради.... Потоа влегува друго лице во кругот, итн.

#### ❖ Кarta

На голема карта од бивша Југославија, која е закачена на ѕид, забележани се само контурите и поголемите градови. Еден по еден, сите од групата (секој-а со бојата која ја избрал-а) кратко ги маркира местата на картата и надвор од неа, кратко објаснувајќи зошто му/и баштоа место што го маркира значајно.



#### ❖ Национален идентитет - Прашалник

Опис на вежбата: Секој-а учесник-чка добива копија на прашалник. Водителот-ката ги замолува учесниците-чките да се присетат и што е можно поконкретно да одговорат на прашањата.

Потоа учесниците се делат во двојки, каде што ги разменуваат своите искуства и размислувања од прашалникот.

#### Евалуација на вежбата

Како се чувствуваате за време на вежбата? Кои прашања ви се јавуваат? Кои сличности и разлики ги дефинираате меѓу вас, во двојките? Каква врска имаат предрасудите со оваа вежба?

## **ПРАШАЛНИК**

- Кога прв пат си открил-а дека тоа што си од оваа или онаа националност се прави разлика во бивша Југославија?
  
  
  
- Дали имало некои случувања во кои си се чувствуval-a супериорно или инфериорно поради својата националност?
  
  
  
- Дали некогашси посакал-а да бидешнекоја друга националност од бивша Југославија?
  
  
  
- Дали некогашси бил-а љубоморен-а на некоја нација од бивша Југославија?
  
  
  
- Дали некогашси почувствуval-a срам или вина поради својата националност?
  
  
  
- Дали некогашси се лутел-а на сопствената страна поради начинот на кој зборувале за луѓето од други националности?
  
  
  
- Како се чувствувашсега со тоа што си?

# Креативна разработка на конфликтите

## Целите на работилницата се:

- Анализа и испробување на научениот во конфликтни ситуации;
- Намалување на стравот од судири.

## Главни прашања

- Како да се соочиш со заканувачките ситуации?
- Каква одговорност постои за улогата на набљудувач на насилиство?
- Кои силни и слаби страни ги имаат улогите на жртва, насилиник и набљудувач?
- Какви можности постојат за ненасилната акција како одговор за конфликтните ситуации?
- Какви можности постојат за ненасилната акција како одговор на ситуација на физичко и/или структурно насилиство?

## Пример на работилница

### ТЕАТАР НА СТАТУИ

Почеток со играта "Мачка и глувче".

(види ѝ описот под "Игри" на стр. 145)

Кратко представување на театарот на статуи

#### Коментар:

Театарот на ужнеените настанал во Јужна Америка за да укаже на оштештениите маски/улоги и донел промени во јолијичка смисла. Августо Боал, кој ја почнал работата со театарот на стапу имал за цел да ѝ премине јазот помеѓу публиката и актерите и да ја вовлече публиката активно да учествува во развојот на сцените што ѝ осликувале реалните ситуации. Обесправеноста на широките слоеви на оштештено во Бразил, сиромаштијата, неизменоста создадоа голем материјал за театарот и отворање можностии за борба против септо тоа. Театарот на ужнеените е само термин кој се користи како заеднички назив за театар на стапу, форум театар и невидлив театар. Тука овој театар, исто така, има за цел да ја преизнае неправдата во оштештено и да ѝ искористи можностите за ненасилно дејствување против директното и структурното насилиство.

Работата на тема ненасилна разработка на конфликтите вообичаено би следувал при крајот на десетдневниот тренинг, која учесниците се веќе подгответи за тоа преку работата на претходните теми (насилиство, тимска работа, ненасилна комуникација итн). Методите на театарот на ужнеени ми изгледа дека многу одговараат за овaa тема, бидејќи учесниците сами ѝ избираат темите преку избирањето на сцените што сакаат да ѝ преистават и на нив да работат, неретко одлучувајќи се за сцени на насилиство (директно, структурно или културно) што им се многу добро познати од реалниот живот.

❖ **Вежба за доверба "Круг на доверба"** (види под "Изградба на доверба" на срп.107)

❖ **Вежба "Водење со дланка"** (види под "Воведни вежби за идентификација на ужнеените" на срп. 149)

❖ **Насилник, жртва, набљудувач, подготовка за статуи**

Учесниците се поделени во три групи. Секоја група има по една од улогите: "насилник", "жртва" или "набљудувач".

Групите подготвуваат сидни весници на тема:

Како изгледа набљудувачот/жртвата/насилникот? (секоја група само за својата улога)

Какви особини тие ги имаат?

Какви чувства се будат во мене?

Кои се јаките страни на овие улоги?

По подготовката на сидните весници, групите имаат задача да подготват статуи што би ја отсликувала нивната визија за таа улога.

Во сите три групи се одвиваат емотивни сцени, бидејќи учесниците се присетуваат на сопствените искуства.

❖ **Презентација на статуите и анализа**

Попладнето е презентирана првата статуа. Беше на тема "Насилник". Еден маж и една жена покажаа директна физичка агресија, каде што тој ја кубеше за коса и физички ја нападна, а таа се бранеше туркајќи му ја главата напазад. Вториот маж подигнал стол и ја насочил спрема нив. Четвртиот учесник, жена, вперила пиштол во третиот учесник, во грб. Сите учесници носеа налепници со различни имиња на улогите.

Пленумот е запрашан за личната перцепција, што е детално описано. Потоа се прашани учесниците во статуите како се чувствуваат. По упатство на тренерот, се дистанцираат заборувајќи за себе, како и за името на улогата во која беа и рекоа, меѓу другото, дека ги зеле овие улоги како задача, дека се "играле" и дека тешко можат да замислат дека улогата во оваа сцена може да биде нивна улога во реалноста. Еден од учесниците напомна дека во улогата на насилник се чувствуваат како жртва. Востоставена е врска меѓу насилникот, жртвата и реалноста и насилството е описано како една од можностите одбранбени стратегии.

Своите одговори за прашањата поставени во подготовката, ги претставија на сидни весници кои ги закачија на сид:

**Насилник / Насилничка**

Особини:

- фруструран
- несигурен во себе
- плашлив
- мисли дека целиот свет ќе му направи нешто лошо (сомнителен)
- осетлив (лесно е да го повредиш)
- одмаздник
- беспомошен
- зол
- завидлив
- избуслив
- вознемирен
- угнетен
- не ги гледа луѓето в очи при комуникацијата
- нагли движења и гестови
- значаен поглед.

Нашите чувства спрема насилникот:

- жалење
- аверзија
- бес.

Силни страни на насилникот:

Не гледаме ниедна силна страна заради особините кои ги наведовме.



Следната статуа беше на тема "Жртви". Една учесничка стоеше зад друга со рацете ставени на нејзиниот грб. Учесничката напред изгледаше парализирано. Следната учесничка клечеше на подот со рацете издигнати како за молитва или молење некој над себе. Еден учесник лежеше на подот со полуисправен горен дел од телото и со прашален израз на лицето. Последната учесничка лежеше на подот во одбранбен став, обидувајќи се со рацете да го заштити своето лице.

Набљудувачите на статутите повторно опширно коментираа неколку улоги и покажаа жал и почитување спрема улогите на жртвите. Двете учесници кои стоја ја описуваа волјата и моќта за борба наспроти моменталните улоги на жртви. Во улогата на жртва изјавени се следните чувства: "Скаменетост, исчекување, пркос, згазеност". Набљудувана внатре една од статутите е описана како да зборува: "Што ми можете?"

Актерите на статутите изјавија дека им е тешко во својата улога и дека имале чувство на беспомошност. Во дискусијата во пленум, покажано е големо разбирање за улогата на жртвата и неколку пати е назначено дека тоа било "Игра", а не реалност. Возбудувањето во просторијата беше големо. Тие кои беа во улогата на жртвата бараа важност за нивните потреби/желби да бидат слушани и сфатени.

Групата која работеше на улогата на жртвата не подготви сидни весници.



Третата статуа беше на тема "Набљудувач". Еден учесник ја давеше жената, додека таа се бранеше и викаше за помош. Другиот учесник му ја допираше раката и имаше став на оној кој интервенира. Следниот учесник демонстративно се сврте на друга страна каде што една од учесничките стоеше, покрај се, со подигнати раце запрепастено и шокирано.

Актерите различно реагираа: жената со подигната раце длабоко влезе во својата улога, па и требаше време додека се смири. Учесникот кој ја играше улогата на насилиник свесно ги потиснал чувствата, а жената во улога на жртва почувствува големо олеснување кога сцената се заврши.

Подготвија сидни весници на темата "Набљудувачи".

### **Набљудувачот**

Особини:

- Има моќда ја набљудува жртвата и насилиникот какви што се, ние го следевме развојот на ситуацијата меѓу жртвата и насилиникот.
- набљудувачот може да биде наклонет на жртвата или може едноставно и да набљудува, исто така да се однесува како ништо да не гледа или може да биде со една од тие две страни
- наклонет на жртвата
- наклонет на насилиникот
- наклонет на насилиникот и жртвата.

Нашите чувства спрема насилиникот:

- Спрема жртвата- да се помогне по секоја цена
- спрема насилиникот- против насилиство на егоизам
- спрема чувството да немашмоќ: сожалување на жртвата, но од разни причини не си во состојба да помогнеш.

Силни страни на насилиникот:

- Моќза набљудување
- моќда одлучи
- моќда избере.

Во дискусија е исто така речено дека во позицијата на набљудувач заради беспомошност се јавува чувство дека си на страна на напаѓачот. Една изјава: "Насилството е начин на приспособување на светот и истовремено одбрана од него."

Повторно се прикажани различни статуи и набљудувачите од пленумот имаа можност да ги менуваат и на тој начин да ја трансформираат ситуацијата која е претставена. Евалуацијата на промени водеше делумно до задоволувачки промени во чувствата на актерите. Неколку интензивни дискусији почнаа на тема чувства на актерите кои не се променија на подобро и околу прашањата дали насилиникот може или не може да биде гледан како жртва. Во оваа друга рунда, атмосферата во просторијата беше полна со емотивен набој и некои учесници се отворија и ја признаа својата идентификација со - главно - улогата на жртвата, засновани врз сопственото искуство.

Дискусијата меѓу учесниците во пленумот беше многу емотивна.

Следуваа две игри/вежби за опуштање.

На крајот е одиграна играта "Мост" (видете опис во поглавјето "Игри").

## Пример на работилница 2

### ФОРУМ НА ТЕАТАР

☺ Игра: *Бомба и штит*  
(види йод "Игри" на срп. 142)

☺ Игра: *Волнено клопче*  
(види йод "Игри" на срп. 143)

❖ **Вежба: Водење со дланка**

Воведна вежба за форум - театарот

(види йод "Воведни вежби за  
тиеатарот на учењето" на  
срп. 149)

❖ **Вежба: Чувство изразено со број**

Воведна вежба за форум-театарот

(види йод "Воведни вежби за  
тиеатарот на учењето" на  
срп. 149)

❖ **Подготовка на сцени**

Следната задача за работа е развој на сцената што мора да содржи структурно или културно насилиство. Групата се дели во две подгрупи и двете во две одвоени простории работат на истата задача.

Задачата на групите е прво да најдат теми за сцените, а потоа да работат на подготовката на една од нив.

И во двете групи се разви интензивна дискусија за структурното / културното насилиство и нивното влијание во секојдневниот живот.

По паузата за ручек, попладнето се почна со подготовката за глума и со респективното испробување на сцените на групите.

Забелешка: Тренерскиот јазик се распоредува во групите, како бил можел да биде од йомоштри поддржаната на сцените со совети и евентуално да го повикорат утайсивото, но да не се меша во самото избирање на тематика.

## ❖ Прикажување и анализа на сцените

Следуваа сцените. Првата беше полна со акција: група мажи демонстрираше против регрутација. Демонстрациите не беа најавени на одговорните авторитети и пристигна полицаец кој повикал засилување на помош. Неколку збора се разменети, и се заврши така што полицијата (ја играа жени) брутални ги тепаше мажите кои демонстрираа, ги ставија во кола и ги однесоа. Потоа гледачите требаше да се обидат да пронајдат ненасилно решавање на овој конфликт.

Двајца учесници се обидуваа да најдат дескалирачко решение преговарајќи со полицијата. Вториот обид на овие преговори беше да се преговара и со полицијата и со луѓето кои демонстрираа за да не дојде до ескалација. Другата верзија остави многу гледачи незадоволни, од причина која не можеа или не сакаа да ја именуваат.

Сцената на втората група беше низа од неколку делови. Млада муслиманка се соочува со проблемите дома со својата мајка, поради нејзината врска со дечко-муслиман. Во една рака, мајка и се обидува да ја омажи својата ќерка за "пристоењ" син на еден пријател, а во друга рака и го загорчува животот со своите префрлувања. Таткото се држи понастрана од овој конфликт. Соседот и пријатели на ќерката се прикажани како нејзина околина, која покажува мало интересирање за проблемите на девојката.

Имаше само еден обид за промена на сцената кој водеше кон поддршка на ќерката од страна на таткото и со тоа отвори конфликт меѓу родителите.

Во жолчната и емотивната дискусија која следуваше, многумина учесници изјавија дека ситуацијата им е позната од лично искуство, но само една жена рече дека за неа вредело да се бори низ таа ситуација како што е сега поддржана од својата фамилија и од пријателите. За следниот учесник комплексноста на ситуацијата одеднашстана јасна во текот на сцената. Мнозинството сметаше дека конгломератот од традиција, нација, религија и предрасуди е несовладлив. Дискусијата стана малку поспорта кога еден учесник ја презеде улогата на фацилитаторот, но ни самиот немаше јасна ориентација. Можеше да се почувствува личната погоденост на учесниците кои, како и да е, во овој момент не можеа да најдат креативни решенија.

Следуваше осврт на моменталното расположение и на крајот на рундата, играта "Тостер, кенгур, слон" (види го описот во посветувањето "Изри").

**Коментар:** Ошакако ќе се изведаат сцените, тренерот ќомаѓа да анализираат на видено, така што ги подготвуваат по ред учесниците во сцените за чувствавања што се јавуваат кај нив во текот на одигрувањето на сцените, односно нешто специфично за промениште на чувствавања кои настапат. Исто тоа важи за текот на промениште на сцените, кога некој од "публиканите" влегува во улогата и пробува нешто ново.



### Коментар:

Водењето на театарот на сцена и форум-театарот бара висока концепција на тренерот и константна поддршка за импровизација, затоа што учесниците се длабоко внесени во својата улога, а дел од групата кој ја набљудува сцената е често блокиран од недостапок на идеи - како да се промени мачнатата ситуација на насилиство. Искусството за кофацилијација за театарот на учењето е мнозу потребен предуслов за преземање на почитувања одговорност за водење на овие работилници.

# Ненасилство, ненасилна акција

## Целите на работилницата

- Отворање на прашањата за можностите на активното дејствување против насилиство.
- Разбирање на поимот ненасилство.

## Главни прашања

- Како да се соочиш со заканувачките ситуации?
- Каква одговорност постои за улогата на набљудувач на насилиство?
- Кои силни и слаби страни ги имаат улогите на жртва, насилиник и набљудувач?
- Какви можности постојат за ненасилната акција како одговор за конфликтните ситуации?
- Какви можности постојат за ненасилната акција како одговор на ситуација на физичко и/или структурно насилиство?

## Пример на работилница

☺ Игра: *Бомба и штит*

### ❖ "Оди ми -дојди ми"

Учесниците се делат во две подгрупи А и Б со ист број членови. Двете групи застануваат во една редица, една спроти друга, така што учесниците кои стојат еден спроти друг формираат двојка. Во време од околу 2 минути Редот Б, без разговор, тук со раката му дава знак на својот партнёр А да пријде, да стане, да се оддалечи....Кога секој член од групата Б ќе го врати својот партнёр во почетната положба, редот А се поместува за едно место (учесникот кој бил во почетокот на редот, оди на крајот), така што се формираат нови двојки. Промената се врши неколку пати, а потоа редот А и Б ги заменуваат улогите.

### Евалуација на вежбата

Како се чувствувам сега?

- Малтретирано во последниот круг.
- Непријатно во двете ситуации. Збунето.
- Јас сум OK.
- Сега ми е добро.
- Јас се чувствувам глупаво.

Кога дававте наредби како се чувствуваате, што забележивте кај партнерот / партнerkата:

- Немав желба некој да го водам таму-ваму, ми беше глупаво.
- Ми беше интересно кога се појави Ц. бидејќи таа башне ме слушаше.

● Коментар: оваа истера вежба, исто така, нуди материјал за работна тематика лидерство или мож, во зависност од начинот на евалуацијата и склоност на работилницата како целина.

- Прашав и таа дали сака да и го правам тоа.
  - Ми беше малку срам. Не успеав да се дистанцирам и ова да го сфатам како игра.
  - Вие не давовте упатства дали сите треба да ги слушаат наредбите, па испитував дали некој нема да послуша.
  - Непријатно, бидејќи требаше да наредувам некому, а јас не сакам тоа да го правам.
- Како се чувствуваате кога бевте во улога на водено лице?
- Ми беше важно да ги следам командите. Го гледав право во лицето. Не го сфатив ова како шега.
  - Брзо ме враќаа во почетната положба.
  - Не ја видов целта.
  - За жал, не ме "шетаа" оние кои јас ги "шетав", а тоа би ме интересирало да го видам, бидејќи претпоставувам дека би се однесувале спрема мене исто како и јас спрема нив.

Дали полот влијаеше на близината?


- Јас на женските им дозволував да пријдат поблиску.
- Се чувствуваат непријатно, кога дојдов на неколку сантиметри до него, а тој не ми даваше знак да застанам.
- Ме малтертираше со дистанца, не ми даваше знак ниту да пријдам до неа, ниту пак да се вратам на место.
- Дозволував да ми се приближи оној кој најмногу јас го "шетав". На женските им дозволував помала дистанца, а нејзе и дозволив да прииде многу близу, бидејќи видов дека и е многу непријатно.

Зошто е непријатно / негативно да раководиш?

- Зошто би било негативно да раководиш? Зошто не би било негативни и да слушаш наредби?
- Тие знаци како знаци одразуваат непочитување на личноста.
- Како се чувствуваате ти Ото, кога даде знак за почеток на вежбата?

Како ги издржувавате погледите, средбите со очите?

- Спрема оние кои ме гледаат в очи беш добар, а оние кои го симнуваат погледот најмногу ги "шетав".
- Ми беше непријатно да го гледам в очи и да дадам знаци.
- Секој кој ме водеше го гледав право в очи. Сметам дека тоа битно влијаеше на текот.



## ☺ Дожд - игра за загревање

### ❖ **Пејзаж на насилиство**

1. Секој учесник црта на голема хартија цртеж или скица на темата насилиство.  
"Изложба": секој го става цртежот/скицата пред себе, па сите гледаат, без коментар.
2. Учесниците одбираат по еден предмет (камен, кукичка на полжав...) кој го симболизира односот спрема темата (насилиство) и го сместуваат на својата хартија каде што мисли дека "најдобро пасува".
3. Гледање на настанатите слики. Секој нека напише свој коментар што уочил.
4. Учесниците избираат уште еден предмет кој ќе го симболизираат нивниот посакуван став спрема насилиството. И тој предмет го сместуваат на својот цртеж за насилиство, каде што сакаат.
5. Гледање на новонастанатите заеднички слики и запишување мисли и асоцијации, што е уочено.
6. Поместување на првиот симбол од својата слика, гледање на новонастаната слика и запишување на уоченото.

7. Земање на друг симбол и одење во мали групи со тоа, каде што ќе води разговор заради што и како е избран тој симбол и поставен онака како што е поставен.

8. Разговор во пленум:

- за промената меѓу точките 3 и 5;
- за евентуалните тешкотии во изборот на предметот/символот;
- за останатите поими.

#### ❖ Евалуација на денот

---

### Дополнителни вежби за темата насилиство / ненасилна акција

#### ❖ **Пет минути моќнад тебе**

Упатство: Поделете се во двојки и одлучете се кој од вас ќе биде во улога на моќник. Доколку партнерот-моќник (нивната двојка) се сложува со тоа, тој или таа му дава на другиот моќнад него/неа во рок од 5 минути. Пред да почнете со вежбата, сите нека запишат на парче хартија со какви мисли и чувства влегуваат во оваа вежба.

По 5 минути улогите се заменуваат.

Евалуациски прашања во пленум:

Како ја користевте својата моќ?

Како се чувствуваате со тоа? Дали чувствуваате отпор спрема другото лице и како се соочувавте со тоа?

Како ви беше во улогата во која некој над вас имаше моќ?

Дали и каков (на кој начин) дававте отпор?

#### ❖ **Промени се!**

Доколку групата е поголема, поделба на групата во две подгрупи.

Двете подгрупи стојат во круг, едно лице настапува во средина со задача да оди од едно на друго лице, притоа обраќајќи се на секој и секоја од нив посебно со зборовите "Промени се!". Во моментот кога на некој ќе му се упати пораката "Промени се!", лицето треба спонтано да реагира на тоа (во зависност од начинот на обраќање) - може и нешто кратко да каже. Во кругот се оди полека без брзање, сите учесници по еднашпоминуваат низ улогата на оној кој се обраќа на другите.

Евалуациски прашања во пленум:

Како ви беше кога вие бевте тоа лице што им се обраќа на другите и зошто?

На кои начини е упатувана пораката? Каков беше настапот на лицата што бараа промена?

Како ви беше кога некој вам ви се обраќаше и зошто?

### ❖ **Јас имам мок да...**

Еден стол е свртен спрема целата група. Едно по едно лице седнува на неа и дава неколку изјави за себе, започнувајќи со "Јас имам мок да..."  
Без брзање!

### ❖ **Марширање**

Се замолува едно лице да биде доброволец-ка (некој кој би се спротивставил на целата група) кој ја напушта просторијата. На останатите им се дава упатство да подготват некој вид танц со разработени чекори кои ритмички би се повторувале. На групата им се напомнува дека заедно се чувствуваат заедно, дека имаат чувство на сигурност и заемна поддршка во тој заеднички танц и дека ништо не сакаат да менуваат. Им се дава задача да танцуваат 10 мин заедно додека доброволецот се обидува да им пречи. Се известуваат дека вежбата се завршува во случај групата да престане да танцува подолго од 30 сек.

Забелешка: Да се обезбеди касетофон и музика.

На лицето што е доброволец, му се дава упатство да проба да ја промени формулацијата на групата и да најде начин на нив да влијае, но притоа не смее да користи физичка сила или на групата да и го попречи патот. За својата задача тоа има 10 минути.

*Тајно упатство:* На едно лице, пред да почне работилницата, му се кажува дека тоа ќе биде во групата и дека има задача да проба да влијае на групата да го промени она со што се занимава и да ја промени својата структура, но не смее да почне со извршувањето на својата задача пред да почне вежбата и тоа да не го прави очигледно. Тоа самото сака да остане како член на групата и не сака да излезе од неа, туку да постигне промена.

### *Евалуациски прашања:*

Како ви беше во вашите улоги?

Што се промени кога почна пречењето?

Какви стратегии на вршење влијание беа успешни, а кои не?

### ❖ **Живот на остров**

Сите стојат во круг и имаат можност да изразат една своја потреба која ја имаат во оваа група.


Види го упатството под  
"Разбирање на судири", на стр.  
70.

### ❖ **Една моја потреба**

Целта на оваа вежба е  
афирмација на изразувањето на  
своите потреби, што е една од  
основите на ненасилството.

#### ❖ Столбови на акција

Поделба на учесниците во 3 групи. Групите имаат задача да размислат за конкретен проблем, нешто на што го гледаат како неправда во општеството, нешто за што сметаат дека треба да се справуваат со тоа. Тој проблем би требало да се запише на нацртан триаголник. На столбовите што го држат овој триаголник би требало да се запишат нештата, организации и институции, луѓе, појави што ја поддржуваат или ја оневозможуваат оваа неправда. На линиите кои водат кон столбовите би требало да се запишат идеите, акциите што би можеле да бидат преземени за да се влијае на тие "столбови". На пр. какви контакти би можеле да се остварат, кој или што би требало да биде контактирано, што би можело да се направи.....  
Откако групите ќе ги подготват своите "столбови на акција" - презентација во пленум и работа на можноните прашања.



# Медијација / посредување во конфликти

## Целите на работилницата

- Разработка на улогата на посредникот во конфликти.
- Запознавање и пробање на посредување.

## Главни прашања:

- Која е улогата на медијаторот, каква одговорност има медијаторот?
- Како да се носиш со сопствената наклонетост спрема едната страна во судирот?
- Во какви ситуации е можно да се врши медијација?
- Под какви услови процесот медијација може да се одвива?
- Кои вештини се потребни за обавување на функцијата на медијаторот?

## Пример на работилница

Круг "Како се чувствувам ова утро?"

### ☺ **Пиу, пиу - игра за загревање**

На учесниците им е поделена хартија на кои се кратко претставени предусловите на медијација, основните техники, улогата на медијаторот, фазите на медијацискиот процес (види го прилогот по примерот на работилницата), по што следеше краток разговор за медијацијата.

### ❖ **Role play - медијација**

Учесниците се поделени во три групи. Секоја група има задача меѓусебно да ги подели улогите: спротивставени страни (2 учесника за основата на приказната), медијатор и набљудувачи. На спротивставените страни им е дадено сценарио за нивната улога. Улогата на медијаторот беше да се обиде да посредува меѓу спротивставените страни во текот на нивниот состанок. Набљудувачите ја имаа можноста да го заменат медијаторот и самите да се обидат во таа улога. На медијаторот не му се предочува приказната однапред, додека лицата во улогите на спротивставените страни имаат увид само во својот дел од сценариото.



## Сценарио 1: Татко и син

Син:

Сакам да студирам вајарство. Татко ми ми зборува како од тоа не се заработка леб, сака да го води мојот живот наместо мене. И самиот знам дека тешко се живее, а тој секогашми зборува како тој кога бил млад работел итн. Стално ме тормози и со разноразни приказни за тоа дека треба да бидам посериозен, па не му се допаѓа моето друштво, па ме прашува каде одам, како да сум мало дете. Целата ситуација ме доведува до очајување, најубаво би се иселил, но како? Зависноста од родителите е нешто најлошо што постои, а посебно кога тие сакаат тоа уште и да го искористат. Најмногу ме боли што не се чувствуваам прифатен

Татко:

Синот сака да студира вајарство! Па што ќе му се студите во ова време, што не најде некоја работа, тоа е сигурно, а ако сака да студира нека студира нешто конкретно, а не вајарство, од тоа нема леб. Од што ќе живее утре кога јас ќе одам во пензија, ќе нема ни за мене, а камоли уште и него да го хранам. Не сака да оди со мене по риба, не сака да бере сливи, не сака да го тресе тепихот, па до кога тој мисли да биде дете - неодговорен е. Скита којзнае каде, друштвото му е чудно, се плашам да не почне да се прогира, а со мене не сака да разговара како што би требало синот да разговара со таткото. Уште на сето тоа и ме пцуе, ме нарече стар кретен.

Сé сум вложил во него, а тој мене така ми враќа!

Во улогата на медијаторот може да се испробаат повеќе луѓе, текот на разговорот и посредувањето се повторува за таа цел.

Евалуација во мали групи заедно со еден тренер.

Главни прашања:

Што ви прави тешкотија, а со што се чувствувате добро во однос на медијаторот?

Кои се главните тешкотии во улогата на медијаторот?

Поделба во нови мали групи. Иста задача, нова приказна:

## Сценарио 2: Колеги

Колега 1:

Хомосексуалец сум. Шефот ми додели задача да одработам еден проект со Колегата 2, кој пред неколку дена во опуштен разговор во канцеларија изјави дека "Сите педери би требало да се убијат". Знам дека тоа не беше упатено на мене, бидејќи верувам дека не знае дека и јас припаѓам на тој "вид", но сепак... Тоа е дискриминација! Чувствувам страв, недоверба, притисок, гадење. Го избегнувам, не можам да работам со него, не можам дури ни да го поздравам, да го погледнам. Наспроти тоа што е некултурен, склон на непромислени изјави,ексиста, мислам дека е едноставен и добродушен човек. Би требало да почнеме да работиме на проектот, но...не можам со него!

Колега 2:

Пред неколку дена, шефот ми додели задача да одработам еден проект со колегата 1. Меѓутоа, Колегата 1 почна да ме избегнува. Не ме поздравува наутро, само молчи. Вчера дури, кога го запрашав кога ќе почнеме да работиме, ја заврте главата, нешто промрмори и излезе од канцеларијата. Не знам што му е, но не може така неодговорно да се однесува! Не би сакал да се жалам на шефот, не знам што да правам. Факт е дека повеќе би сакал некоја колешка да ми е во канцеларија, со нив полесно се работи.

Евалуација во мали групи.

## Поделба во мали групи со балони

Секоја мала група има за задача да напише сценарио за роле плас за медијација. Потоа групата А го дава своето сценарио на групата Б, групата Б на групата В и групата В на групата А.

Повторување на претпладнечниот процес.

## Евалуација во мали групи.

### Евалуација на вежбата

Што ви беше ново, имате ли некои прашања?...

Некои од изјавите:

- Сé ми беше ново.
- Прв пат се среќавам со ова. Многу научив од ова.
- Ми беше тешко кога бев медијатор. Се чувствуваа беспомошно.
- Исклучително е тешко да бидеш медијатор. Таа работа бара подолг тренинг.
- Имам отпорано искуство со медијацијата, но не е дека не научив нешто ново, бидејќи тоа можешда го работиш пак и да бидеш сé подобар и подобар.
- Јас навистина се чувствуваа нервозно. Ако препознаам две различни мислења, дали може да се најде заедничко решение? Ако луѓето се навредуваат, се оди на тоа тие да се смират и да почнат фино да разговараат, но како ќе се најде решение ако луѓето од почеток фино разговараат?
- Мислам дека 10-дневен тренинг не е доволен некој да го направи медијатор.
- Не ми беше доволно упатството и врз основа на тоа да бидам медијатор.
- Мене не ми е проблем тоа што немавме првин теоретски дел за медијацијата, бидејќи јас на овој начин научив многу. Сметам дека е подобро теоријата да дојде после.
- Се прашувам, ако луѓето веќе сакаат да го решат проблемот, што ќе им е медијатор?
- Мислам дека сите во животот учествувале во процесот на медијација.
- Најважно е спротивставените страни да сакаат да го решат конфликтот

### ❖ Евалуација на целокупниот ден

## **МЕДИЈАЦИЈА**

### **ПРЕДУСЛОВИ:**

- доброволност;
- прифаќање на посредник од страна на спротивствените страни;
- спротивствените страни се сами одговорни за решението;
- воздржување од лични напади;
- подготвеност / отвореност

### **ОСНОВНИ ТЕХНИКИ:**

- активно слушање;
- "јас"- пораки;
- прашања, заради разјаснување на заднината, чувствата...;
- да се побара-биде јасен во изразувањето (избегнување на амбивалентност);
- молчење ( ако дојде до излив на агресивна енергија);
- ехо-одговори (повторување на дел од исказот што ни е посебно важен);
- драфтистицирано слушање (потврда дека агресивните изјави се примени со знаење и се земени за сериозни);
- конкретизирање (преку наивни претпоставки со цел да се добие појасен исказ);
- да се обрне внимание на говорот на телото;
- метафори, сликовитост во изразувањето;
- проверка дали слуша другата страна;
- парафразирање;
- доверливост;
- браинсторминг (луња од идеи);
- поединечни разговори.

### **ПРИ СЕТО ТОА: Автентичност**

### **УЛОГА НА МЕДИЈАТОРОТ**

- мора да биде прифатен од спротивствените страни;
- не смее да биде директно вмешан во конфликтот;
- непристрасност;
- не смее да донесува судови - сите гледишта, ставови, интереси, чувства мораат за се земат како сериозни;
- медијаторот е одговорен за процесот, а спротивствените страни за содржината. Медијаторот не е одговорен за решението.
- треба да им помогне на спротивствените страни да ги искажат интересите, потребите и чувствата;
- треба да внимава на рамнотежата на моќта меѓу спротивствените страни;
- доверливост;
- треба да внимава донесеното решение да биде реално и корисно;
- може да го прекине процесот.

## **ФАЗИ НА МЕДИЈАЦИСКИОТ ПРОЦЕС**

### **1. ВОВЕД**

Од страна на медијаторот, поздравување, исказ на почитување и поддршка на сите страни.

Потсетување на правилата.

Испитување на очекувањата.

### **2. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ГЛЕДАЊЕТО НА КОНФЛИКТОТ (СИТЕ СТРАНИ)**

Почнува онаа страна за која медијаторот проценил дека е повеќе погодена со конфликтот, или е очигледно вознемирена.

Прашања:

Дали слушнавте нешто ново?

Кои се разликите?

Кои нешта се заеднички?

### **3. РАЗЈАСНУВАЊЕ НА КОНФЛИКТОТ (СКРИЕНИ ЧУВСТВА, ИНТЕРЕСИ, ЗАДНИНА)**

### **4. СОБИРАЊЕ ИДЕИ ЗА РЕШЕНИЕ**

### **5. ДОГОВОР**

Коментар: *Многубројни се примери за посредување во оружени конфликт, со кои се воспоставени примирија и скоро еднакви се многубројни примери дека шие договори за примиријето не се почитуваат. Причина за тоа е што често сфаќање за улогата на посредникот како страна која треба тоа секоја цена и со сите средства, па и со сила, да го наметне решението на конфликтот. Таквите облици на посредување ги криат основните принципи на медијацискиот процес каков што е овде описан. Еднодневна работилница на тема медијација никако не може да ги освои лутето за работата како медијатори, што не може да биде и цел за таков краток временски рок. Медијацијата е неразделно врзана за ненасилната комуникација и можна анализа на конфликтите, што претставуваат основа на медијацискиот процес, како нејзини претпоставки.*

# Однос кон стравот

## Целите на работилницата

- Соочување со емоциите во стресните ситуации.
- Испробување на нови облици со соочувањето со стравот.

## Главни прашања:

- Кои се вообичаените реакции во стресните ситуации и зошто?
- Какви можности на реакции постојат кога се има страв?

## Пример на работилница

☺ Игра: *Глас*

❖ Вежба: *Круг на доверба* ━━━━━━ ● "Изградба на доверба", срп. 107

❖ Вежба за доверба: *Паѓање* ━━━━━━ ● "Изградба на доверба", срп. 108

Кратката евалуација ги испита емоциите кои се јавија и во двете вежби; како беше да се паѓа, а како е да бидешоној кој фаќа.

Некои од изјавите:

- Ми беше пријатно. Кога ги придржував, внимавав некој да не падне.
- Мене ми беше забавно.
- Грубо кога бев во средина.
- Се путев кога почувствува дека луѓето во средината силно туркаат, бидејќи немав сила да ги придржам.
- Тоа беше страв од наша страна, страна на кругот.
- Повеќе ми беше страв кога чував некого, отколку кога се препуштам.

❖ Ситуација во која сум почувствуваал-а страв

Веднашпо поделбата во мали групи (3-4), разговарано е на тема "Ситуација во која сум почувствуваал-а страв".

По враќањето во пленум направени се сидни весници на тема: *Какви беа емоциите додека разговаравте?*

- |                |                       |                                      |                                 |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| - загриженост  | - немоќ               | - морници                            | - повторно преживување          |
| - срамежливост | - желба за разбирање  | - иронија                            | - дистанцираност                |
| - збунетост    | - желба да се доверам | - евидентирање на она што се случило | - страв да не се случи повторно |
| - меланхолија  | - треперење во гласот |                                      |                                 |

и на тема: *Додека слушав чувствува...*

- |                 |                                 |                     |                     |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| - љубопитност   | - задлабоченост<br>(занесеност) | - желба да заплачам | - олеснување        |
| - сочувствување | - страв                         | - поистоветување    | - желба да помогнам |
| - препознавање  | - загриженост                   | - дистанцираност    | - трепет            |
| - разбирање     |                                 | - бес               | - чест              |

☺ Игра: *Надоврзување*

❖ **Театар на статуи на тема: Реакција на телото при страв**

Две мали групи работеа во одвоени простории за подготвока на статутите на дадена тема, за да по завршувањето повторно се соберат во работната просторија и да ги прикажат своите статуи.

Прво набљудувачите немо ги обиколија статутите и подоцна ги изнесоа своите доживувања од прикажаните стравови, за потоа самите поставувачи на статутите да objаснат што сакале да прикажат.

Во двете статуи се прикажани многу различни реакции, посветувајќи различност на можните реагирања, од растревоженост и паника до физичка мачнина и укоченост. Во усмената евалуација на вежбата се изнесени доста лични искуства, со тоа што имаше и потсетувања на тешки искуства од минатото.

❖ **Моите стравови - од каде потекнуваат?**

Секој за себе да размисли и да запише на темите "Моите стравови" и "Од каде потекнуваат". Имаат 20 минути за работа. Потоа листовите се собираат и се лепат на сидни весници кои се читаат.

<b>Моите стравови</b>	<b>Од каде потекнуваат?</b>
- страв од змија - од мал затворен простор, недостаток на воздух - од игла - од некој вид разочарување од многу близко лице	- од "безизлезни" ситуации во кои ми е оневозможено да реагирам (на пр. во некој ситуации со полицијата и сл.) - од губење доверба
- дека нема да се снајдам, како што би сакал, во осаменоста кога ја губам комуникациската нишка со околината	- дека засекогашќе ми остане оваа болка (што повремено ја чувствувам во грботниот столб)
- од војна - од неуспех - од смрт	- од губење на близките - од болести

<b>Моите стравови</b>	<b>Од каде потекнуваат?</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- од губење на блиските</li> <li>- од смртта</li> <li>- од голема одговорност</li> <li>- од неуспех</li> <li>- од височина</li> <li>- од Бог</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- од сопствената реакција</li> <li>- од болести</li> <li>- од војна</li> <li>- од непријатели</li> <li>- од дволичност</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- од губење на најблиските</li> <li>- од инјекции, инфузии, останати "игли"</li> <li>- од војна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- од болести</li> <li>- од внатрешни тегоби</li> <li>- од негативни емоции</li> <li>- страв од глувче</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- од немок</li> <li>- од болници</li> <li>- од операција</li> <li>- за живот и здравје на друг</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- од војна</li> <li>- од соочување со сопствената суета</li> <li>- од предавство</li> <li>- од сопствената мок</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- од смрт на драги луѓе</li> <li>- од тешки болести</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- од самотија (во смисла на изолираност од сите кои ги сакам)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTSD (post traumatic stress disease)</li> <li>- семеен однос</li> <li>- опкружување</li> <li>- војна</li> <li>- вроден страв</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- слабости</li> <li>- претходно искуство</li> <li>- фантазија</li> <li>- предрасуди</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- живот во тоталитарна држава</li> <li>- некомпетенција и неодговорност на лекарот</li> <li>- грижа за друг</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закон / Косово</li> <li>- неизвесност / промена</li> <li>- потреба да верувам на другите</li> <li>- суета</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- од искуство</li> </ul>

☺ Игра: Перална

❖ Евалуација на работилницата

Како ви беше кога работете?  
Што ви даде денешната работилница?  
Како ви се допадна водењето, методите, работата на тренерскиот тим?

Некои од изјавите:

- Ми беше убаво да работам.
- Ми пречеше "вакуумот" - молчење на групата.
- Ми недостигаше живост. Ми донесе некои размислувања.
- Побавна работилница. Пријатна во секој случај. Имам некои увиди.
- Имаше корисни нешта.
- Добро се чувствуваа во работата. Ова последното ми се допадна: да бидеш во себе и да средиш во себе.
- Ми се допаѓа што немаше многу активности, бидејќи сметам дека за оваа тема е потребно повеќе размислување.
- Ми изгледаше споро. Ги видов експресиите на стравот кои досега ми беа непознати.

Коментар: Горе описаната работилница е сработена веднаш по "долгиот роле йлас". Долгиот рол-йле е метод кој се користи за реално јавишките ситуацији, во кои учесниците љубенцијално би биле изложени во иднина. Симулацијата на реални ситуации која трае то 10 и повеќе часови, претставува екстремен физички и психички напор како за тренериите така и за учесниците. Се создава јак приписок врз групата, со тоа што треба да се биде многу внимателен во примената на овие методи. Целта на симулацијата не е учесниците да можат да ја испробаат јавската работа, конфронтирајќи се со заканувачките ситуации, однесувањето со фрустрирашките во комуникацијата со другите и во самата група и со сопствениите и јавните предрасуди.

## Пример за долг role play

Со методот на долгиот role-play, или "игра на улоги" е обработена темата соочување со стравот и стресот во рамки на тимската работа. Целта беше да се создаде првидна стресна ситуација во која учесниците би дејствуваат како група, со тоа што мораат да се организираат за да ја остварат задачата која им беше дадена. Овој метод често се применува на тренинг за волонтери што работат во политички нестабилни или воени подрачја, давајќи од една страна увид на тренерите кои се границите на оптоварување со кои волонтерот може да се справува, но и за самиот учесник или учесници до која мера е тој или таа подготвен-а да се впушти во работа под такви околности.

Role play-от е почнат по вечерата, а завршен во раните утрински часови околу 6 часот следниот ден. На групата им е претходно соопштено дека во role play-от се работи за симулирано патување на еден ден, на кое тие ќе одат во својство на група тренери за да на своето одредиште би ги испитале можностите за одржување тренинг за ненасилство. Однапред се објаснети техничките работи за role play-от, со тоа што тренерите ќе се појавуваат во различни улоги, играјќи лица кои тие сакаат да ги сретнат како би ја оствариле задачата. Оставена е можност за поединечен излез од role play-от, доколку се создаде пресилен притисок кај поединци од групата. Правилото на "невидливост" на тренерите е објаснето, т.е. дека со ова тренерите освен во улогите, ќе се појавуваат и како невидливи набљудувачи на процесот во групата, обележана со знакот за невидливост (бела леплива лента).

Во текот на 8 часа фиктивно патување, групата се најде во земјата "Независна Црна Гора" со листа контакти која ги добила од својот "координатор", составена од телефонски броеви на организациите што покажале интересирање за тренинзи, како и броевите на "важните" институции, како на пр. на политички партии, полициска станица, амбасади итн. Патувањето за групата е почнато со доаѓањето на граница, каде што биле шиканирани од страна на граничните власти и цариници во форма на расправшување, сексистички однесувања итн. Посебно во првите неколку часа групата имаше многу проблеми со документите, пријава за престојување (неправилно пополнети), полициски контроли, додека подоцна успеа да договори неколку состаноци со организациите кои сакаат да се сретнат и беа конфронтирани со проблемот на објаснување на лаиците што е тоа ненасилство и ненасилна комуникација. Во средбите со тие лица, кои ги глумеа тренерите, често се појавуваат модели на патријархално однесување, националистички и шовинистички ставови, со кои учесниците се справуваат со помалку или повеќе успех. Скоро сите ситуации се збир на поединечни искуства на тренерите од реалниот живот, со таа разлика што тој целокупен спектар, сервиран на групата во релативно кратко време, го зголеми притисокот на недостаток на време за рефлексија или одмор.

*Коментар: Важно е однайред да се разјасни со учесниците на кој начин може да се констатира во вежбата во случај ако некој сака да й прекине, или евентуално почувствува потреба да й разговара со некој од штимот (на пр. доколку вежбата обнови сеќавања на йоранешни доживеани трауматични ситуации). Самојот шек на вежбата е невозможно да се планира во детали, затоа што тренерите мораат да реагираат на акциите на учесниците во role play-от. Во рамките на йланот на подготковките, покрај сценаријата се прави и крајок опис на однесувања што сака да се одбелуми, и тие се доделуваат на одредени улоги. При креацијата на одредени улоги, добро е да се размисли дали се сака да се поддржи стереотип или предрасуда за штоа улога или се сака да се релативизира. Изведувањето на вежбата од страна на штимот е многу комплиексно, со тоа што би треборачал барем еден член од штимот да има претходно искуство со вакви методи.*

На крајот на role play-от се направени неколку вежби за излегување од улогите и опуштање.

#### ❖ **Jac сум тој и тој...**

Сите присутни стојат во круг и по ред се претставуваат:  
"Jac сум тој и тој..., се наоѓам во Јабланица на тренингот за тренери од ненасилна разработка на конфликти и само што го завршивме role play-от. "

☺ *Перална*

☺ *Масажа*

☺ *Шини*

#### ❖ **Емоционална евалуација**

Околу 7 часот е направена емоционална евалуација на role play-от:

Како ви беше?

Што ви беше тешко?

Што ви беше добро?

Некои од изјавите:

- *Ми беше интересно, претпоставував дека нема да биде страшно...Марко ("координаторот" што ја испрати групата на пат) многу ме нервира.*
- *Се чувствувам многу смилено, рамнодушно и опуштен. Реагирав како кога во животот ќе дојде до некои проблеми: го чувам здравјето - одам да спијам.*
- *Вие така добро глумевте, а мене ми беше тешко да влезам во улогата. Подоцна се привикнував. Но, не очекував такво нешто - ми се допаѓаше. Ми беше пријатно на крајот, овие вртеници.*
- *Забавно поради тоа што имавме недостиг на време. Цело време имав чувство дека ние како група не можеме така добро да се организираме, можеше да биде поефикасно. Не ми беше јасно дали сите во групата сакаа да ја исполниме таа задача.*
- *Мене овој втор дел тешко ми падна, овој по будењето. Не можам да се концентрирам повеќе. Ми беше конструктивен. Не знам, треба малку да се отспие, па тогашда се анализира.*
- *Се чувствувам многу исцрпено, не можам да зборувам, морам сé да средам во главата.*
- *Конфузија во главата...можеби затоа што не успеав да отспијам, а и многу нешта се случија.*
- *Ќај мене проработи параноја дека немаме крт во групата. Се сомневав на две лица, бидејќи никогашне сакаа ништо да направат, само кога групата ќе тргнеше нешто да направи предлагаа што друго да се работи. Не можев да се вживам. Очекував дека ќе бидеме бедни и фрустрирани, на снег и мраз, така да ова не ми беше страшно. Би сакала оваа вежба да ја работам со група која ја познавам подолго.*
- *Сега сум OK.*
- *Ми беше тешко да глумам.*

#### ❖ **Евалуација на role play-от**

Околу 18 часот по спиење, се најдовме да направиме евалуација на role play-от.

☺ *Слепа кола*

**Каква ви е сега сликата за role play-от?  
(пленум)**

Некои од изјавите:

- Го сонував role play-от. Беше и психички и физички напорно. Тренерскиот тим беше одличен, вистински ја одработивте работата. Првиот дел ми беше подобар. По будењето не можев повторно да влезам во улогата. Некој ме праша дали сум бил на состанок со Амбасадата, а јас врска немам со која амбасада... Малку ме потсети на животот, на стварноста...структурно насилиство..
- Не ми легна башсé. Ми остави силен впечаток...Цело време мислам на тоа, кога појадував, кога се туширав...Вие во тимот многу добро го одигравте сето ова. Во почетокот не можев да влезам во мојата улога...малку по малку. Некако ми изгледа дека ние како воопшто не функционираме. Се поделивме на двојки и ги поделивме задачите, а останатото беше сé хаотично. Јас само соработував со мојата двојка, а со останатите, главно, не знаев ни што се случува.
- Се подготвив за којзнае каква фрка, како којзнае каде ќе одам. Јас навистина мислев дека ќе нё маочите. Фантастично го одигравте сето ова. Ако имаше навистина фрка, стресна ситуација, верувам дека ќе бевме повеќе упатени једни на други. Би сакала да бев повеќе вживена во улогата.
- Ми беше исклучително забавно. Не се чувствувај загрозено.
- Мене ми беше досадно, бидејќи пред неделата дена бев во улога на тренер во долг роле плас и цела ноќне можев да се вклопам. Сакав да излезам од играта, но бев многу љубопитна за тоа што ќе се случи.
- Сé уште сум конфузна. Тимот беше совршен. Не можев да се вживам во тоа нешто, затоа ми е жал. Не можам да излажам нешто, а да не се насмеам. Бев нервозна пред почетокот, очекував кубење коса...Бев нервозна и во текот на роле плас-от, јас и Д. се 'рчнавме, одбив нешто, а да направам...
- Доста забавно, но прилично напорно. Колку беше стресно...е беше. Во голема мера одговараше на реалноста. Немаше претерување во ликовите. Како метод - би сакал да учествувам и од другата страна.
- Ми беше повеќе интересно, отколку забавно. Сега ми е како по некој добар филм. Н. ми беше грозен во секоја улога, дури и како телефонска централа, но ништо што не би можело да се избрише со едно големо чоколадо.
- Не знам да пливам во тие "деловни" води, па не ме мотивираше да останам будна и да се вживам во сето тоа. Мислев дека скоро е сé готово кога ќе договориме состанок со тие луѓе. Тогашвидов дека сето тоа се повеќе и повеќе се комплицира и, па отидов да спијам, како и во животот, кога башмногу ќе се комплицира - јас ќе го баталам.
- Имам способност за вживување во улоги, па веднашго имав тоа незгодно чувство во почетокот, на царината. Се обидував да бидам секогаш во некоја средина, опкружена со луѓе. Молчев. Веројатно така би се однесувала да сум навистина во таква ситуација. Кога беше фазата на одмор, поради притисокот немаше шанса да заспијам, па излегов во ходникот и таму лежев. Секогашимаше некаков притисок, некоја пресија врз мене. Враќањетомногу ме изнервира. Знаев дека Ото ќе нё малтретира.
- Ги избегнувајќи ситуациите од кои се плашев,
- Ми беше стресно кога го пропуштив состанок поради апсењето.
- Коментари на тренерскиот тим:
- Најтежок момент: набљудување на вашите реакции на постапките на полицијата.
- Додека се подготвувајме, чувствувајќи некое возбудување. Почувствувајќи некое чукање на срцето кога тргнав по скалите, кога ја зедов улогата на стјуард. Ми беше интересно кога поединци се мачеа да се ослободат од тоа што е тренинг од ненасилство. Впечатливо искуство за мене, а и за групата. Во промените на улогите уживај.
- Кај мене, исто така, уште не е слегнато. Имам искуства со полицијата...изгледа дека сум магнет за нив, така да не ми беше проблем да се вживам во таа улога. Ми беше тешко да се вживам кога забележував дека некого го ставам во стресна ситуација. Ми беше многу важно: да се внимава да не се претера.
- Цела вечер, јас на секој час одев да ги мијам рацете. Ми беше тешко да влегувам во тие улоги, посебно кога улогата бараше од мене да ве малтретирам.

**Разговор во мали групи:  
Каде забележавте напнатост / конфликти?  
Како се справуваат со тоа?**

**Барометар**

Учесниците имаат задача да се постават во барометар (полови: најголем-најмал) во однос на тоа какво влијание имаат на групата.  
Без коментар.

## Како ја гледам својата улога во групата? (plenум)

Некои од изјавите:

- Имавме подеднакви улоги, ги поделиме работите, а дури сега мислам дека јас можеби се снајдов подобро. Ни во еден момент не мислев дека сме нешто лошо организирани. Ја имав улогата на онаа која зборува на состанокот. Ми беше важно да ја исполниме задачата.
- За мене беше важно да се изврши задачата. Не се залагав околку колку што можев.
- Јас својата задача ја сфатив како демек треба да се најдеме со тие организации, да воспоставиме контакт. Компликации: ок, сé тоа треба да се издржи за да се дојде до целта.
- Често во животот ми се случувало да постои недостаток на иницијатива во групата, па сум ја преземал улогата на оној кој организира, не само да ја организирам работата внатре во групата, туку и соработка на групата со околината... Вчера вечерта имам чувство дека морам да водам сметка за сé: и за работата и за останатите и за себе. Се чувствува како лице што треба да предложува некои нешта, како иницијатор, и за среќа, јас не бев единствен. Многу ми е драго кога во групата постојат луѓе кои знаат што сакаат, а не само што не сакаат.
- Мислам дека бевме многу добро организирани. Немав потреба да влетувам во организацијата, бидејќи апсолутно се сложував со предпозите и затоа молчев и работев. Поделбата на работата беше рамноправна. Не се чувствува посебно пасивно.
- Мислам дека бев дефетист во групата, бидејќи имам проблем со тие документи... имам впечаток дека ги оптоварив сите други. Целосно се соживеав во тој проблем, така што некој ме праша дали е тоа сериозно или се зафраквам. Работата ми беше потполно во втор план. Мислев на тоа сите живи и здрави да се вратиме. Инаку, се препуштиш на иницијативата. Повеќе бев задолжен за таа некоја атмосфера. Немав некоја значајна улога, но се видов тuka.
- Немав некои проблеми. Единствено нешто што ми беше во главата е да ја одработиме таа задача. Инсистирав на тоа сите да слушнат што ние предложуваме. Далеку од максимумот што можев да го дадам.
- Многу ми беше значајно да ја завршиме таа задача. Бев многу исфростирана кога на состанокот не успеав да објаснам што ние всушност сакаме. Во еден момент клапнав и станав пасивна, но не сакав да се откажам пред крајот. Да се откажев, би имала чувство на вина.
- Јас бев под големо влијание на попладневната работилница. Не сакав луѓето да ме видат повторно како доминантна. Можам да кажам дека користев 25% од својот капацитет. Не ги туркав моите идеи. Ми беше тешко, но се држев на страна.
- За мене улогата беше повеќе да ја чувам групата, отколку да ја исполниме задачата.

## Каква беше тимската работа? (plenум)

- Мислам дека сé решававме со некоја демократска мешаница - о-рук. Хаотично, но сепак добро.
- Текот на информации беше добар, бидејќи имаше организирано пано на кое запишувајме кој кога има состанок и со кого... Мислам дека добро функциониравме како тим.
- Немавме ниеден формален состанок како група. Неодреден процес како ја поделивме работата. Не сум сигурна дали на сите им одговараше тој начин на работа. Не знам колку знаеја сите што се случува.
- Кога дојдовме, како да бевме фрлени на некоја друга планета. Сите сами на себе си дадоа некоја задача. Мислам дека добро се снајдовме.
- Марко служеше за емоционално празнење - тој беше виновен за сé, така да не дојде до конфликт во групата.
- Мене никој не ме слушна.
- Мене ми пречеше дискутирањето.
- Нашето дејствување воопшто не беше организирано - ние десетмина направивме нешто поединечно. Некој да се обидеше да не организира, ќе постигнеме многу повеќе.
- За мене е тоа многу голем проблем кога имам пасивна група.

Групата сакаше да се најдеме и по вечерата и да поработиме на уште неколку прашања што се јавија. На пр. Фид-бек на тимот за тимската работа? Што запишуваате како "невидливи"? Во кои улоги бевме најлоши / најлошо се снаоѓавме? Дали за сите беше вред демократската мешаница во рамките на групата?...

# Евалуација на тренингот

## Целите на работилницата

- Собирање информации од учесниците за задоволството / незадоволството од сработеното.
- Затворање на тренингот, испраќање.

## Пример на работилница

☺ Игра: Чибуци

### ❖ Барометар, без коментар:

еден пол, максимум задоволство, втор пол - минимум задоволство од следното:

- со мојот личен ангажман на тренингот;
- со работата на групата;
- со темите;
- со методите.

### ❖ Евалуациски прашања (усно) во пленум, за секој:

Што добив од овој тренинг, а што не, т.е. што се уште ми недостасува?

Што посебно ми се допадна на тренингот, а што не?

### ❖ Вежба за испраќање

Упатство: имате 30 минути за шетање, каде што сакате. Размислете притоа што сакате да и кажете на групата и најдете или донесете еден предмет (може да биде и вашилично) кој симболично го поврзувате со таа приказна.

По враќањето, сите ги ставаат своите предмети во средината на работната просторија, и тогашеден по еден ги земаат своите предмети во рацете и ја зборуваат својата приказна (порака). Време: 70 мин.

Коментар: Оваа вежба би била ишешко изводлива во рамките на тренинг покрајшок од 10 дена.

### ❖ Завршна порака?

На секој му е дадена можност да се обрати на групата за последен пат со завршна порака за испраќање.

☺ Игра: Имитирање поединци од групата

## Дополнителни вежби за темата евалуација

### ❖ **Бродолом**

Изследување ја "Тимска работна"  
на стр. 54

#### ❖ **Што се случило со очекувањата?**

Нацртан е голем круг на, исто така, голема хартија. Учесниците се замолуваат да ги погледнат очекувањата од тренингот запишани на сидните весници на првиот ден од тренингот. Нивната задача е да ги запишат во рамките на нацртаниот круг оние очекувања што им се исполнети, а надвор од кругот тие што не им се исполнети. Потоа, едно по едно лице им појаснува на останатите што запишало, каде и зошто, и ги заокружува оние очекувања кои се суште ги има.

## Пример за евалуациски прашалник

### **ЕВАЛУАЦИСКИ ПРАШАЛНИК**

Прашалникот може, но не мора да се пишува. Овие прашалници ќе бидат употребени за писмена (јавна) документација, но без наведување на изворот, т.е. имињата на лицата. Одговорите на "прашањата" 15-19 нема да бидат публикувани ни во анонимна форма. Те молиме прашалникот да го пополништо е можно поискрено и поисцрпно, бидејќи ни претставува важна основа за евалуацијата и понатамошниот развој на програмата.

1. Кое е твоето најважно искуство од овој тренинг?
2. Кои теми посебно ти се допаѓаа, а кои не?
3. Кои теми би сакал / сакала да ги продлабочиш?
4. Кои теми ти недостасуваа на работилниците?
5. Што најмногу ти пречеше на семинарот?
6. Како оценуваш?
  - a) Себе и својата работа во групата на учесници?
  - b) Вкупната работа на групата?
7. Што мислиш дека си научил-а на овие работилници? Што мислиш за наученото дека можешда го примениш во својата работа и во животот?
8. Како работилниците влијаја врз некои твои ставови?
9. Не интересира твојот осврт за подготвеноста и примената на содржините и методите во работилниците.
10. Не интересира твојот осврт за работата на тренерскиот тим.
11. Што си нашол-а во овие работилници, а не си очекувал-а?
12. Што си очекувал-а во овие работилници, а не се случило?
13. Кои предложи ги имаш за тренерите?
14. Коментари, прашања...
15. На тренерот 1 сакам да му кажам:
16. На тренерот 2 сакам да му кажам:
17. На тренерот 3 сакам да му кажам:
18. На тренерот 4 сакам да му кажам:

*Евалуациски прашања за организацискиот дел од семинарот*

Колку си задоволен/на со сместувањето и храната?

Колку си задоволен/на со изборот на местото на одржување и зошто?

Колку си задоволен/на со претпредготовките за семинарот (информации кои си ги добил-а, професионалност на организаторот итн.)?

Предложи за подобрување:

*Коментар: Евалуацијата на трансформацијата од страна на трансформаторите е неопходен составен дел од работата. Во зависност од тимот и од самиот трансформатор, како и од расположивото време за евалуација, тимската евалуација би покрила различен број теми.*

*Еден пример на збир на прашања од тимската евалуација би го содржало следното:*

- *Првократен изглед на програмата, поединечни теми,*
- *Поглед на групата,*
- *Тимска работа*
- *Концепт на трансформацијата (големина на групата, постапки на трансформаторите, склон на темите на трансформаторите итн.),*
- *Следни фолној уици со учесниците,*
- *Што иконајаму? (потреби во БиХ/Хрватска/CPJ)*
- *Тематски: емоции, вреднување, колективни, дилеми.*



## Игри

---

### ☺ **Ајде, погоди**

На секој од учесниците водителот им залепува на грбот по едно хартијка со името на некоја позната личност. Секој од учесниците има за задача да погоди која личност ја претставува, но така што на било кој од учесниците им поставува прашање, а тој/тая одговора со ДА или НЕ. Кој ќе погоди, листот го става на градите и оди понатаму да им помогне на останатите. Играта се завршува кога сите ќе погодат кои имиња им биле залепени на грбот.

### ☺ **Барање раце на слепо**

Сите учесници се делат на двојки и потоа ги затвораат очите. Секоја двојка се ракува и треба по ракувањето да ја пушти раката од својот партнёр и да се прошета низ просторијата. Задачата на секој учесник е да го пронајде својот партнёр, препознавајќи го со повторно ракување. Кога двојката повторно ќе се пронајде, може да се отворат очите. Важно упатство е да биде цело време тишина.

### ☺ **Бомба и штит - игра за загревање**

Секој избира по две лица - едно што ќе му претставува бомба и друго што ќе му претставува штит, но не кажува кои ги избрал. На даден знак сите бегаат од својата бомба, криејќи се зад својот штит.

### ☺ **Броенje**

Секој зазема некоја згодна положба и ги затвора очите. Целта е да брои од еден до оној број колку што луѓе има во групата, но така што едно лице кажува само еден број. Доколку две или повеќе лица го кажат бројот кој е на ред - се почнува од почеток.

### ☺ **Брзо овошје**

Секој во групата треба да си замисли и да каже еден вид овошје или зеленчук што ќе биде негово / нејзино и различно од другите во текот на играта. Едно лице почнува и има за цел три пати по ред да го кажува името на овошјето што некој го избрал (на пр. "Круша, круша, круша!"). Лицето чие овошје е прозвано се брани така што треба да го каже името на своето овошје ("Круша!") пред да се прозива нејзиното овошје трипати. Доколку "нападнатото" лице успешно се одбрани, првото лице продолжува со обидите да каже некое овошје три пати, а останатите се бранат. Кога ќе му појде од рака, лицето што не се "одбранило" ја презема улогата на "напаѓач".

### ☺ **Вампир**

Сите имаат затворени очи и се движат низ просторијата. Лицето што водителот ќе го допре станува "вампир". Вампирот оди со испружени раце и кога ќе напипа нечиј врат гласно и морбидно треба да се насмее, а лицето што е "фатено" треба да врисне и тогаш тоа станува вампир. Играта се завршува кога сите ќе "станат вампири". Целта на играта е ослободување од стрес и релаксација.

### ☺ **Ветрот дува за сите тие што...**

Столовите остануваат во кругот, но нивниот број е помал за еден од бројот на учесниците. Сите седат освен едно лице што стои во центарот. Тоа лице вели "Ветрот дува за сите тие..." (на пр. што живеат на Балканот), а сите што го исполнуваат тој "услов" треба да го сменат местото, односно да најдат нов стол. Лицето што ќе остане без стол стои во центарот на кругот и задава нов услов.

### ☺ **Волнено клопче**

Сите стојат во круг, првото лице го зема волненото клопче и го фрла на некој, задржувајќи го неговиот крај. Лицето што го примило клопчето го фрла на следното лице, додека лицето што го дофрлило клопчето почнува да го имитира лицето на кое и го фрлило клопчето, преувеличувајќи го секое негово/нејзино движење. Клопчето и понатаму се фрла на нови лица за да се врати на крајот на лицето што го почнало кругот. За истата игра може да се користи и обично топче, иако визуелно претставената поврзаност на групата со волната не ја поттикнува групната кохезија, чувство дека сите нешто заедно работиме.

### ☺ **Глас**

Едно лице е внатре во кругот со заврзани очи, додека сите останати се околу неа и се движат. Повремено некој му се обраќа на лицето со заврзано очи со некој збор, глас или звук, притоа обидувајќи се да ја промени бојата на гласот. Кога лицето што стои во средина на кругот ќе погоди чиј глас всушност го слушнало, тие си ги заменуваат местата и играта продолжува.

### ☺ **Гордиев јазол**

Сите учесници формираат круг и се движат спрема центарот со затворени очи и испружени раце пред себе. Секој фаќа и со едната и со другата рака по една нечија рака со се уште затворени очи. Тогашисходот на "јазолот" треба да се разреши.

### ☺ **Дожд**

Учесниците се во круг и едно лице им дава знак за звук и сите треба да почнат еден по друг, така што тој е или погласен или потивок. Можностите се со триење на палците, потпукнување со прстите, удирање по нозете прво со едната рака па потоа и со двете, удирање со нозете по подот... Ова треба да се прави еден по еден, така што првин тензијата се подига, а потоа опаѓа додека дождот не престане.

### ☺ **Драга, дали ме сакаш?**

Учесникот/чката поставува прашање на лицето што седи до него/неа: "Драга, дали ме сакаш?", а тој/тая одговара "Да, драги-а те сакам, но никако не можам да ти се насмеам", при што не смее да се насмее, бидејќи тогашиспаѓа од игра. Доколку не се насмее, тој/тая го поставува прашањето понатаму, а доколку испадне, понатаму го поставува прашањето лицето што него/неа го/ја прашало-а.

### ☺ **Земјотрес**

Учесниците се делат во групи од по тројца, еден/една е "висок". Во секоја група двајца учесници/чки чинат куќа (свртени еден кон други се држат за раце, формирајќи пред себе затворен простор), а третиот/та учесник/чка е станар (се наоѓа во затворениот простор, "во куката"). Учесникот/чката кој/а е "вишок" дава една од трите наредби: "Куките ги менуваат станарите" (значи дека станарите остануваат на своето место, а куките бараат нов станар), "Станарите ги менуваат куките" (куките остануваат на истото место, а станарите бараат нови куки), и "Земјотрес" (сите "формации" се растураат и се формираат нови). При секоја наредба "вишокот" учествува во играта, па може да дојде до промена на "вишокот" кој дава нова наредба.

### ☺ **Здраво пријателе / пријателке**

Сите стојат во круг, и имаат свое место во него, освен за "доброволецот / доброволката" кој-а се наоѓа надвор од кругот. Доброволецот / доброволката оди околу кругот, и допира едно лице од кругот. Тоа лице го остава "празното место" во кругот, и треба да оди околу кругот во спротивен правец од доброволецот / доброволката. Кога ќе се сретнат, би требало да се поздрават (да се ракуваат, гушнат, да кажат на пр. "Здраво пријателе /пријателке") и потоа да

се обидат да стигнат до "празното место". Кој прв-а ќе стигне останува на тоа место, додека другиот / другата би требало да шета, да допре некого... и се од почеток.

#### ☺ **Змеј**

Сите се редат како во вовче, држејќи го лицето пред себе околу половината и претставуваат Змеј. Првиот во редот е Глава, последниот Опашка. На даден знак Главата има задача да ја фати Опашката, додека останатите помагаат на некој од нив.

#### ☺ **Игра со топчиња**

Правила: Секој учесник памти кој му дофрлил топче и на кого го фрла, под услов да го дофрли топчето на некој кој се уште не добил. Топчето ги поминува сите учесници, како би имале свој претходник, односно следбеник. Потоа топчето "се враќа во круг" (неколку пати, по желба). Може да се додадат повеќе топчиња одеднаш, а некои можат да одат и "наназад".

#### ☺ **Кажувам А, работам Б**

Учесниците стојат во круг, а едно лице зборува дека работи нешто (на пр. се чешлам), а истовремено работи нешто друго (на пример прави движења како да прескокнува јаже). Потоа лицето што се наоѓа од левата страна треба да го направо она што лицето претходно кажало (да прави движења како да се чешла), а да каже дека работи нешто друго (на пр. се капам). Игратака така продолжува во круг.

#### ☺ **Кутра мала цица-маца**

Сите седнуваат во круг, а едно лице влегува во центарот на кругот и става превез на очите. Некој ќе ја заврти, па потоа тоа има за задача до дојде до некое лице, да го допре, а тоа лице би требало да каже "Кутра мала цица-маца", со променет глас. Лицето со превез на очите погодува кој е тоа. Ако мачето препознае кој е тоа, тој/таа ќе биде маче.

#### ☺ **Леден чичко**

Едно лице е "леден чичко". Кога ледениот чичко ќе допре, тој/таа е замрзнат/а. Учесниците кои не се замрзнати можат да ги "одмрзнат" оние кои се замрзнати, допирајќи ги. Задачата на ледениот чичко е да се обиде да ги замрзне сите останати учесници.

#### ☺ **Лисица**

Еден од учесниците игра како лисица со опашка која може да биде од шал, крпа или слично. Лисицата ги лови учесниците и ги "замрзува" со допир. Учесниците треба да се потрудат да ја фатат опашката и ако се успешни, тие ја земаат улогата на лисицата.

#### ☺ **Ловец, баба, лав**

Ловецот се плаши од лавот (ловецот пушка со пушка), бабата се плаши од лавот (лавот ги подига "предните шепи" и рика), ловецот се плаши од бабата (бабата се заканува со кажипростот). Учесниците се делат во две групи. Членовите на двете групи независно се договораат која улога ќе ја играат, целата група истата улога (ловец, баба или лав). Потоа застануваат во ред, едни наспроти други и на знак на водителот ја "одигруваат" улогата. Групата која ќе победи (ја "уплаши" другата група) добива поен. Се играат три круга.





#### *Втора верзија:*

Се игра на отворено, се означуваат две "заштитни" линии околу 10 м зад двете линии на учесниците, со тоа што во моментот кога ќе покажат што се, тие кои треба да се плашат од другите, трчаат наназад за да стигнат зад својата заштитна линија, а другите ги бркаат за да ги допрат пред овие да стигнат да се заштитат. Сите оние кои не успеале да се спасат на време, стануваат дел од групата која ги фатила.

Вака поставената игра може да трае многу, многу долго за да се заврши со исчезнување на една група.

#### ☺ **Масажа**

Учесниците се делат во групи по тројца. Два члена од групата го масираат третиот кој стои наведнат со рацете спрема земјата. Потоа се менуваат.

#### ☺ **Мачка и глувче**

Учесниците формираат круг, стојќи по двајца или тројца во еден ред. Еден учесник е мачка, еден е глувче. Мачката го брка глувчето, кое за да се заштити, може да застане во почетокот од еден ред на учесниците. Последниот од овој ред е тогашново глувче и ќе биде ловено. Штом мачката ќе го улови глувчето, таа се интегрира во редот, а уловеното глувче ќе биде тогашмачка.

#### ☺ **Мост**

Учесниците седат во круг со подигнати колена. Два предмета (на пр. чевли, чорапи, пенкала, итн) се додаваат од еден до друг преку "мостот" што го прават колената, не е важно во кој правец. Лицето што е во центарот треба да се обиде да ги фати предметите. Кога тоа ќе му успее кај некој-а, треба да го замени во центарот.

#### ☺ **Отворено-затворено**

Сите седнуваат во круг. Водителот му додава пенкало на учесникот што се наоѓа од неговата десна страна со правилото што му е познато само на него, изговарајќи го "скриеното" правило: "Примам затворено / отворено, давам затворено / отворено". Секој од учесниците има за задача да го даде пенкалото понатаму, изговарајќи го правилото, а водителот кажува дали е точно изговорено, односно неточно. Играта се завршува кога мнозинството или сите учесници ќе го сфатат "вистинското" правило. ("Вистинско" правило: доколку ти се прекрстени нозете додека го примаш пенкалото, ќе кажеш "Примам затворено", односно, доколку не се: "Примам затворено". Истото важи и за "Давам затворено", односно "Давам отворено".)

#### ☺ **Патување во Ерусалим во двојки**

Два стола помалку од бројот на учесниците. Учесниците можат да дејствуваат само како двојка, а не индивидуално. На даден знак (прекин на музика, свирка, итн.) сите мораат да ги заменат столчињата.

#### ☺ **Пералница**

Учесниците формираат два реда еден спроти друг и го "перат" секој чиј ред е да помине преку овој тунел.

#### ☺ **Пет самолепливи ленти**

Сите добиваат по 5 самолепливи ленти и имаат задача да ги залепат на себе, каде што сакаат. На даден знак секој треба да се ослободи од тие ленти, но така што ќе ги залепи на некој друг.

### ☺ **Пиу, пиу - игра за загревање**

Сите учесници со затворени очи шетаат низ просторијата и цивкаат. Оној што водителот ќе го допре станува кокошка и престанува да цивка. Останатите учесници имаат за задача да ја најдат кокошката, а кога ќе ја најдат и тие стануваат кокошки и престануваат да цивкаат. Целта е сите учесници да ја најдат кокошката.

### ☺ **Поздрав во круг**

Учесниците формираат круг. Еден оди околу него, допира еден учесник по рамо кој тогашмора да оди околу кругот во спротивен правец. Кога ќе се сретнат, кажуваат некој поздрав и го продолжуваат патот до претходното место во кругот. Оној што прв ќе стигне се интегрира во кругот, а другиот продолжува.

### ☺ **Ракување**

На знак на тренерот треба за 30 секунди да се ракува со сите во просторијата (вклучувајќи ги и тренерите).

### ☺ **Ракување и гушкање**

Учесниците формираат круг. Еден се гушка на десно, говорејќи: "Ова е гушкање". Следниот треба да праша "Што е ова?", тој/тая може да го проследи гушкањето. Прашањата и одговорите секогаш треба да поминат цел круг. Истовремено е во игра и ракувањето со истата процедура..

### ☺ **Ракчиња**

Сите се делат во групи од по тројца, додека водителот / водителката им дава упатство: "Вашата група претставува едно ракче кој треба да оди, а има 12 нозе. Сега ракчето има 9 нозе, па 7, па..." (бројот на нозе се смалува до 3).

### ☺ **Рипче**

Едно лице стои nasпроти остатокот од групата, симулирајќи со рацете вода и рипче. Едната рака е рипчето која се движи под водата (другата рака), а другата исто така се движи и симулира таласи. Задачата е кога и да скокне рипчето од водата, сите останати треба да плеснат со длankите. Она лице што нема да плесне, или тоа го направи прерано или предоцна ја презема улогата на она лице што симулира вода и рипче.

### ☺ **Скриен диригент**

Еден-а доброволец-ка излегува од просторијата, додека останатите се договораат кој ќе биде "скриен диригент". Задачата на групата е да го имитира скриениот диригент, да го повторува секое негово движење, а задачата на доброволецот-ката е да погоди кој е скриениот диригент.

### ☺ **Слеп автомобил**

Учесниците се делат во двојки. Членовите на двојката стојат еден зад друг, лицето напред е "автомобил" и има затворено очи, а лицето зад него е "возач". Возачот ги дава следните инструкции: со стискање на десното рамо - свртување надесно, стискање на левото рамо - свртување налево, со кажипрост на грбот - право, без допир - стоп. На знак на водителот возачите почнуваат да возат автомобил во просторијата. По одредено време се менуваат улогите: возачите стануваат автомобили, а автомобилите возачи.

### ☺ **Слепи шишиња**

Упатство: Сите имаат затворени очи и полека во тишина се движат низ просторијата, држејќи ги притоа рацете покрај телото за да не удрат некој друг. При секој допир со друго лице се "одбиваат", трудејќи се да избегнат контакт.

По 3-4 минути следува ново упатство, при допир со друго лице можат да задржат контакт "рамо до рамо" и да се движат заедно понатаму (по двајца, тројца или повеќе луѓе), доколку тој контакт им е пријатен, доколку сакаат по некое време да се одвојат, тоа може да го сторат. Никој не би требало да се труди да го задржи контактот, доколку е очигледно дека другото лице тоа не го сака.

#### ☺ **Стаклена змија**

Сите стојат во круг, така што се допираат со рамениците, потоа сите се вртат надесно така да го гледаат лицето пред себе во тил, очите треба да ги затворат и со допир треба да ги испитаат раката, рамото, вратот и тилот на лицето пред себе. Потоа кругот се растура и сите се движат низ просторијата 2-3 минути, додека на знак на тренерот не добијат упатство секој повторно да го пронајде "своето" лице (она чии раменици ги испитал-а). Цело време сите имаат затворени очи, а играта се завршува кога сите ќе го најдат своето лице, т.е. кога кругот повторно ќе се спои.

#### ☺ **Тостер, кенгур, слон**

Во почетокот на играта се покажува како изгледаат некои од фигурите/статуи кои ќе се користат во неа (на пр. тостер, микробранова печка, кенгур, слон, гулаб на мирот, канта за губре, машина за перење). Еден учесник стои во центар, останатите во круг околу него. Учесникот од центарот покажува на едно лице од кругот и се повикува на една од претходно појаснетите фигури. Лицето на кое е покажано мора да ја изведе таа фигура заедно со две лица кои стојат до него. Промената на лицето што стои во центарот настапува кога еден од учесниците ќе реагира погрешно или пребавно.

#### ☺ **Три реченици за мене...**

Сите имаат за задача да напишат по 3 реченици за себе, со тоа што една од нив треба да биде невистинита. По ред сите читаат што запишале, а останатите погодуваат која реченица е невистината.

#### ☺ **Цип-цеп-боинг**

Во оваа игра се користат само три инструкции: "цип", "цеп" и "боинг". Сите стојат во круг. Едно лице почнува изговарајќи една од инструкциите. Доколку рече цип: лицето од неговата/нејзината лева страна дава една од инструкциите; цеп: лицето од неговата/нејзината десна страна дава една од инструкциите; боинг: мора да покаже на некое лице што се наоѓа наспроти, па тогаштоа лице ја дава следна инструкција.

Играта се игра брзо и носи забуни, а со тоа и смеа. Кој ќе згреши излегува од игра.



#### ☺ **Чевлички**

Учесниците ги врзуваат очите со некој превез, така што не можат да гледаат преку него. Потоа следи упатство сите да ги соблечат своите чевли. Една водителка ги меша сите чевли, а задачата на учесниците е да ги пронајдат своите и да ги обујат. (Не го трагаат превезот, додека не ги обујат своите чевли.)

#### ☺ **Чибук**

Првото лице почнува, обраќајќи се на лицето до својата лева страна: "Добро утро, комшија! Има ли мувла во вашите чибуци?", а другото лице одговара: "Не знам, но ќе го прашам комшијата.", по што истото прашање го поставува на лицето од својата лева страна, и тоа исто одговара...итн. во круг. Единствено... кога се прашува и одговара не смее да ви се видат забите.

### ☺ **Шини**

Сите легнуваат долу на подот, едни до други (без простор меѓу нив), се лежи на стомак, со рацете покрај телото - така се формираат шини. Лицето на крајот на "шината" почнува да сетркала (и понатаму со рацете покрај телото) преку останатите, додека не дојде на почетокот, каде што ќе запре и ќе легне. И така се додека сите не се истркалаат.

**Забелешка:** Згодна по емоционално напорни вежби

### ☺ **Што помал простор**

Групата се дели на две или три помали групи. Задачата на секоја група е како група да заземе што помал простор. Победник е онаа група која ќе заземе најмал простор.

## Игри за подобро паметење на имиња

### ☺ **Имиња и топчиња**

Сите стојат во круг. Едно лице го фрла топчето на друго, изговарајќи го неговото / нејзиното име, второто на третото, изговарајќи го неговото / нејзиното име, ... и така се додека топчето не се врати кај првото лице. Секој има за задача од кого го добил-а топчето и на кого му го дофрлил-а. Потоа додавањето се повторува, со истиот редослед, но во играта се додаваат се повеќе и повеќе топчиња....

### ☺ **Имиња и придавки**

Првото лице го кажува своето име и придавката која почнува на истата буква (како и нејзиното име), следното лице го повторува името и придавката на претходното и го кажува своето име и придавката која почнува на истата буква. Секое следно лице ги повторува по ред сите имиња и придавки што биле пред него, а потоа го кажува и своето име и придавката.

### ☺ **Моето име значи**

Секој учесник-чка го кажува своето име и неговото значење.

## Креативни поделби за мали групи или двојки

### ☺ **Поделба на двојки со помошна јажиња**

Тренерот во рака држи јажиња (дупло помал број отколку учесници), така што краевите се гледаат. Учесниците имаат за задача секој да фати по еден крај од јажето. Учесниците за кои се докажа дека држат крај на едно јаже - формираат двојка.

### ☺ **Поделба во мали групи со балони**

Учесниците се играат, си подаваат балони. (Балони во три бои, бројот на балони е еднаков со бројот на учесниците.) На даден знак секој фаќа по еден балон. Учесниците што држат балон со иста боја формираат мала група.

### ☺ **Танц!**

Секој во групата треба да замисли број од 1-3, а потоа треба да се формираат три групи (по броевите кои ги замислиле), и тоа така што:  
оние што го замислиле бројот 1 ќе ги поздрават оние кои ги среќаваат, така што би им подале раце за танц (само еден) по нив или еднашда ги плеснат рацете на друго лице;  
оние што го замислиле бројот 2 би требало еднашда бидат плеснати по длankите и да го возвратат потегот;  
оние што го замислиле бројот 3 би требало покрај двата описаны потега да направат и трет - поздравувајќи се со плескање на длankите од дланка.

### ☺ **Го барам својот пар**

Сите учесници во групата добиваат ливче со име на некое животно (секое име се јавува два пати на ливчинјата). Учесниците имаат за задача да ги имитираат животните, чиво име е на ливчето кое го добиле и на тој начин да го најдат својот пар.

## Воведни вежби за театар на угнетените

### ☺ **Водење со дланка**

Групата е поделена на двојки. Наизменично секој учесник ја води својата двојка, држејќи ги дланките на одредена оддалеченост (5-10 см) од лицето на партнерот. Оддалеченоста мешују лицето и дланките мора да биде константна. Лицето што се води мора да ја следи дланката по секоја цена. Истовремено сите двојки се движат низ просторијата.

### ☺ **Водење по звук**

Групата се дели во двојки. По едно лице од секоја поединечна двојка, во првиот дел од вежбата ќе биде во улога да го води другото лице и тоа на следниот начин: двојките меѓусебно се договораат за звукот (на пр. имитација на нешто) што ќе им служи за препознавање. Во текот на следните 3 минути едно лице ќе го води другото само со помошна тој звук (без допир), додека лицето што го водат ќе има затворени очи. Сите двојки ја работат вежбата истовремено. По 3 минути улогите се заменуваат.

### ☺ **Еден-два-три**

Учесниците се делат во двојки. Бројат заедно-наизменично до три, па потоа тргнуваат повторно од еден (на пр. А: "Еден", Б: "Два", А: "Три", Б: "Еден"...). Тоа трае околу 1 минута. Потоа продолжуваат да бројат, меѓутоа наместо изговарање на бројот два треба да направат некое движење - околу 1 мин.

Потоа и понатаму наместо изговарање на бројот два треба да направат договорено движење, но и наместо изговарање на бројот 3 некој извик.

Потоа наместо изговарање на бројот два треба да направат договорено движење, наместо изговарање на бројот 3 договорен извик, а наместо изговарање на бројот еден договорено движење и извик.

### ☺ **Магична кутија**

Едно по едно лице од "магичната кутија" (која може да биде и шапка, или некоја кутија) вади еден "невидлив предмет", предмет што самото го замислило, потоа со пантомима им објаснува на останатите кој е тој предмет, а останатите погодуваат.

### ☺ **Надоврзување**

Едно лице се поставува во статуа на средина на просторијата, првото лице што има идеја за создавање заедничка статуа со онаа која ја гледа, влегува и поставува своја статуа, по десетина секунди (доволно сите да ја видат сликата која двајца ја претставуваат) првото лице излегува од статуата и се се повторува.

### ☺ **Чувство изразено со број**

Групата се дели по двојки.

Учесниците имаат задача да му искажат чувства на партнерот кои им ги задал тренерот (на пр. "Сега сте тажни", "Сега сте лути" итн.), но притоа да можат да изговараат само броеви.

# Друго

## Коверти за разделба

Се подготвуваат коверти со имињата на сите учесници и тренерите во кои можат да се оставаат пораки. Важно упатство е дека не би требало да се пишуваат критики, кои можеби би барале разговор, туку, пред се, да се ориентираат на нешта што ни се допаднале кај лицето на кое му се пишува пораката. Секој на разделбата го носи ковертот со себе и не смее да го отвори пред да пристигне дома.

## Дневник

Дневникот е тетратка, која секогашстои во работната просторија, во која учесниците и тренерите можат да ги запишат своите размислувања и пораки што сакаат да ги поделат со групата во текот на тренингот. Дневникот се чита секое утро пред почеток на работата.

## Отворен тим

Состаноците на т.н. отворен тим се евалуациски состаноци на тимот по секој работен ден, на кој може да се приклучат 2-3 учесника. Отворениот тим му дава можност на тимот да ги слушне забелешките и прашањата што се јавиле во текот на денот/тренингот и со поединците да поразговара, со тоа што и евентуално да ја приспособи програмата врз основа на забелешката.

## Мали афирмативни групи

Малите афирмативни групи се замислени како простор за рефлексија и за размена меѓу учесниците, без присуство на тренерите во текот на слободното време.

## Отворени вечери

Отворените вечери се замислени како додатна прилика за заедничка работа, надвор од планираниот тематски одреден дел на тренингот. Отворените вечери, особено во програмот Тренинг за тренери се покажаа како многу важен сегмент на тренингот, бидејќи по иницијатива на учесниците доаѓаше до тоа што на одредена тема, конфликт или ситуација им се посветуваше дополнително време. Водителскиот тим по правило не структурира отворена вечер туку учествува во неа како и сите останати.

*Ковертишите обично се воведуваат ден-два пред крајот на тренингот за луѓето да имаат време да ги најдат пораките. Ковертишите даваат можност секому да му се каже јо нешто, за што можеби немало доволно време и простор во текот на тренингот.*

*Ковертишите беа многу омилени на сите тренинзи на кои сум присуствуваал.*

*Важно е временски да се ограничи сопстванокот на отворениот тим, да се найомене дека секој ден може некој друг од групата да му се приклучи на отворениот тим. Доколку е интересот голем, добро е да се најправи и план за учеството. ЦНА отворениот тим го користеше во текот на тренингот за тренери, за што посочуваше голем интерес на учесниците.*

*Успешноста на ваквиште мали групи најмногу зависи од довербата која постои во тоединечните групи, иако тие можат да служат и за разрешување на конфликтите меѓу тоединци од групата, кои се јавиле во текот на тренингот. Поделбата во овие групи би потребало да ја извршиат учесниците и така да ја преземат одговорноста за нивната работата. Често се случува некои мали групи да престанат да се сопствануваат и неколку дена, а одделни групи често да се сопствануваат и интензивно да го користат просторот што им е понуден. Повратните информации за текот на процесот во малите групи може да се добијат, на пр., во текот на утринскишите поздравни рунди.*

## **Слободен ден**

Слободниот ден би требало да биде слободен ден, без никакви планови и групни договарања подгответи и форсирани од страна на тренерскиот тим. Секој договор на групата е препуштен на нив самите.

Секој десетодневен тренинг би требало да има barem еден цел слободен ден, како можност за тренериите и учесниците да се одморат и да размислат за прашањата што им се јавиле во дошолишиот тек од тренингот.

## **Feedback / Повратна информација или "мое гледање"**

Feedback е повратна информација, која се добива од другите во форма на изразување на нивните гледања за сопственото однесување. Вредноста на feedback како структурирана повратна информација која може да се прифати е во тоа што тој е:  
извор на меѓусебното зајакнување  
корекција на сопствена слика за самиот себе  
изнесување на моменталната слика, која потекнува од меѓусебниот однос како материјал кој на групата и дава патокази кон саканата промена

### **Вежба: Моето гледање**

Сите учесници одат низ просторијата со задача да размислат на која тема и од кого сакаат да слушнат feedback, му прифаат на тоа лице и го прашуваат дали сака да му/и даде фит-бек. Лицето што бара feedback не е обврзано и да возврати.

Коментар: Одлука за учеството на тренерскиот штим во вежбите за feedback би ја направил во зависност од сопствената процена за моменталната состојба во групата. Генерално ми изгледа желено водителиите да учествуваат во feedback. Вежбите за feedback можат да бидат многу исклучувачки во моментите кога групата има конфликти и нешкотии во односите, или пред крајот на тренингот како можност секој да размисли за саканите промени, на основа на гледањето на другите за себе.

## Некои правила на feedback

Следните правила и наведените методи омозможуваат и поттикнуваат:

*давање feedback*

*примање feedback*

*развој на желбата кон давање и примање на feedback*

### **Давање feedback**

1. Обрни внимание на тоа што лицето по твоје мислење прави, а не на тоа што ти мислиш за него. Опиши како влијае неговото однесување на тебе.
2. Зборувај за тоа што гледаши или слушаш, а не за тоа што ти мислиш дека е причина за случувањата.
3. Дај критика непосредно (што е можно повеќе) за однесување за кое станува збор. Дај критика тогашкога твојот соговорник може да ја прими.
4. Дај feedback со желба твоите идеи и чувства да ги изразиш, а помалку како би дал-а совет.
5. Дај онолку информации колку што твојот соговорник може да прими. (давањето повеќе од тоа има за цел првенствено да се задоволиш самиот себе, а не да му помогнешна својот-а соговорник-чка)
6. Повикувај се на јасни и нови (свежи) примери.
7. Размисли за тоа критиката која ја даваш каква вредност има за твојот соговорник, а не за тоа какво олеснување тоа може да ти донесе. Прашај се: Сакам ли да се информирам или "да вратам со иста мера".
8. Feedback може да биде пренесен преку говор и/или гест, контакт со очите, говор на телото.
9. Внимавај на тоа твоите зборови да не бидат суд за другите или закана, ниту по тонот ниту по зборовите.
10. Вклучи ги во критиката оние нешта кога твојот соговорник може да ги промени.
11. За твојата критика е подобро кога друго лице само го побарало, отколку ти сам-а да го/ја наметнуваш.
12. Дај го секој feedback со вистински чувства и топлина, кога тоа е згодно.

### **Примање на feedback**

1. Потруди се да сослушашко отвореност - да дадешпорака на слушање, а не на одбрана. Немој да мислиш дека се мораш да примиш. Прифати и направи го она што ти изгледа за згодно во тој момент.
2. Мисли на тоа дека фит-бекот претставува тек на гледање на лицето што го дава. Побарај feedback и од другите лица како би проверил-а колку тоа се покlopува со она првобитното применето.





# **потешкотии во работата**

и некои можни патишта за однесување  
со нив и преминување преку нив

Во рамкиите на ова юголовје се наведени некои шешкотии што можат да се јават во трансформаторска работна. Секој од нас се среќава и тоа што ќе се среќава со разни шешкотии, а од лице до лице ќе се разликува и стапаѓајата за нивно решавање. Наведените можностии за совладување на шешкотии не се никако рецепции или правила на мора да се придржува, туку само тојсекундник кој можеби може да помогне во процесот.

## ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО

### Дополнителни организаторски или други задолженија

Дополнителните организаторски задолженија претставуваат огромно оштоварување и одземаат концентрација и енергија, со тоа што би било идеално да има едно лице што не е во трансформаторскиот штим, што ќе биде задолжено само за организацискиот дел од работата. Доколку тоа не е можно, би било добро да се направи дешални разговори во врска со организација пред самиот тренинг, со тоа што треба да се направи работен план за оние нешта што мора да се изврши во текот на тренингот. Искуството на ЦНА ми зборува дека ние не сме подразбира во врска со организацијата, почнувајќи од греенето на работната просторија и очекувања од учесниците дека ќе ги донесат смешките за превоз.

### Лоши услови за работа (организациски проблеми)

Доколу тренингот се одржува во некој хотел, важно е однапред да се направи листа на нешта што сакаат да се проверат и тој можност да се побара писмена поштврда од одговорното лице дека договорот ќе биде почитуван од нивна страна. Доколку и покрај сите тоа се појават проблеми во текот на тренингот, етичката можност за вежбање на ненасилна комуникација во специјални услови.

### Недоволни подготовки

Недостатокот на време за подготвка на тренингот шешко може да се надомести во текот на самиот тренинг, бидејќи бара многу време што обично го нема. Темелните подготвки и велиодушното планирање на времето за подготвки секако дека ја намалуваат веројатноста за доживување пошешкотии од ваков вид, но тоје се често неизбежни. Иако некоја вежба веќе сум ја водел и десетти пати, ми се случувало и во текот на вежбата да сфајам дека не сум доволно подготвен. Прееледот на програмата пред работилницата и посветување на најважните прашања е секогаш корисно. Иако недостатокот на подготвка не може во постапност да се надомести, со шешкотии мора и треба да се справуваат. Дополнителното време за штимски разговор за прашањата што на некој му претставуваат нејаснотија или шешкотија ми изгледаат за неизбежни.

### Упатства

Нејасните упатства често знаат да предизвикаат забуна и најолно да го променат текот на вежбата. Голема помош може да биде најважните точки да се напишат на хартија, со тоа што при давањето упатства да се провери дали нешто е заборавено, и да се даде простор на некој од останатите на штимот евентуално да излезе со дополненија. Самоот избор на зборови што се користат во давањето упатства е исто така. Исклучително важен. Формулацијата на целите на вежбата во рамките на упатствата може најолно да ја "уништи" вежбата и да ги направи излишни сите подготвени евалуациски прашања, а со тоа и најолно да се свртиш темата. Вежбите на тема штимска

работа и лидерство се, главно, многу осетливи и бараат исклучително прецизно формулирање на задачата.

Договорот за конкретни утврдите би требало да биде дел од подготовката на работилниците во штимот на водители.

## Време

Предвидувањето на потребното време за вежба е често многу тешко. Концептираната фацилинација, постапување на групата за временската рамка, и канализирањето на дискусијата со постапања може времноту да влијае на временската рамка. Често е неизходно стонано да се донесе одлука за продолжување на времето за евалуација на вежбата, доколку станува збор за клучните прашања за темата која се обработува, што истовремено може да претставува и одлука некои предвидени делови од работилницата во штимот да не се сработат. Иако во подготвките се создава работилничарска целина со деловите кои се надоврзуваат едни на други и прават логична хармонија, понекогаш неизбежно да се промени склоността на работилницата, или дури и пренесеното да се приспособи на потребите на учесниците да се занимаваат со прашања што пренерскиот штим не ги предвидел како клучни. Темелната подготвка ми изгледа за најдобар начин за превенција на овие видови тешкотии.

## Појава на лично важни прашања што се надвор од темите на работилниците - справување со нив

Тешко е да се каже на кој било како да се носи со личните прашања што се важни. Во зависност од самите прашања, тие некогаш се наметнуваат како приоритетни и бараат разговор во штимот или поединци од штимот (едно лице во кое се има најмногу доверба во тој момент), а понекогашеднославно е потребно време лицето само да се соочи со нив. Она што ми е за тоа важно е дека личните прашања не се предодредени на заедничката цел "Обработка на пренесеното", туку да постои сигурен простиор и подготвеност во штимот ним да им се даде важност и време.

## Однос лично/општо кај темите

Одговорност на штимот е да ја балансира работата меѓу работата на темата, интеграцијата во групата и работата на себе. Доколку групата во рамките на работилницата се фокусира само на еден од трите горенаведени аспекти на работата, тоа е знак дека на мнозинството во групата тоа во тој момент и е најинтересно и најпотребно. Кратката пауза може да придонесе да се затвори дискусијата во групата која се фокусира само на еден аспект и тоа вркањето од паузата штимот има доведе нов аспект и да постигне размислувања во нов правец.

Одбивањето на групата да го евалуира поединечниот придонес и однесување во вежбите, најчесто се јавува во почеток на пренесеното. Со групата првите неколку дена може да се привлекува ставот "Јас сум тук од професионални причини, ова што се случува во вежбата нема никаква врска со мене...". Структурата на работилницата и прашањата што се постапуваат можат силно да влијаат на текот на работата, но не можат и не треба наполно да го затворат простиорот за свртување кон оние прашања што на штимот не му биле приоритетни во подготвката, но на групата во тој момент и се приоритетни. Такви ситуации може да предизвикаат и фрустрации во штимот затоа што "се не случува како што е замислено", но тоа е нормален тек на пренесеното, и на штимот останува да се приспособи на групата штоа каде што таа е, со тоа што евентуално во ионашамоиниот тек на пренесеното ќе даде акцент на оние прашања кои не се обработени.

Во рамките на групата, често има луѓе кои одговараат на прашањата на тренерот, што

можеби оштакнуваат од некое мнозинска сос тојба на нешта. Тренерот може да даде дискретен сигнал (на пр. поставување дојолништелни трашања на тоа лице или на целата група, со напомнување што тренерот наоѓа посебно интересно, или ново во тој исказ) на групата дека тие трашања им се важни, што групата може да ги прифаат или да не ги прифаат.

Тимот треба да биде свесен за тоа дека нивните главни трашања, можеби не се трашања со кои групата сака да се занимава во тој момент.

### Губење концентрација, збунување

На секогаш може да му се случи на моментот најолно да ја загуби концентрацијата, да се збуни, да заборави да каже важни нешти. Остапокот на тренерскиот штим е присушен и може да помогне со дојолнување. Доколку останокот на штимот не може да се надоврзе на мислиште на лицето што водело, секогаш може да се замоли групата да направи кратка пауза. Справот од таквите ситуации скоро секогаш јасно и ми се чини дека е се помал кога се има се довеке искуството. Групата, тој правило, без никакви проблеми го прифаќа збунувањето на тренерот. Ми се чини дека е најлоша варијантата кога се даваат неразбираливи утешува или збунувачки коментар, и преку тоа да се прејде како ништо да не се случило. Доколку во текот на тренингот сите во групата имаат слободен простор да го променат мислењето, да се збунат и да не бидат исмеани поради тоа, да ги изразат своите чувствува и мислења и тие да се почитуваат, тогаш се ова важи и за тренерскиот штим. Тренерот не е сезнајко, ниту так може да биде. Недостапокот на самодоверба на членовите на штимот на кои може да им се случи да се збунат, би требало да биде надоместено со поддршкаата од другите членови од штимот и од групата.

### Недостаток на слободно време (за неформално дружење со групата, саморефлексија итн.)

Неформалното дружење со учесниците е потреба која не може често да биде задоволена во саканата мера, поради тоа што, покрај работилништвото, дневните штимски евалуации и прегледот на работниот план за следниот ден му одземаат многу време и енергија на тренерскиот штим. Слободното време поради одмор, за рефлексија или за дружење треба да имаат свое место, со тоа што одговорноста на штимот е работниот план да го приспособи на тие потреби. Работниот ден на тренингот за штимот е од 10 до 12 часа, што не е лесно да се издржи во текот на тие десети дена. Го сметам за личностим тоа и во текот на тренингот да се промени работниот план и евентуално да се скрати, доколку се чувствува потреба од "слободно време".

## ВО ВРСКА СО ГРУПАТА

### Однос цел/процес

Сите најшипови навики тешко се менуваат, а една од навикишите што, веројатно, сите ја имаме сите во одделение е да се напреваруваме и дека е важно да се постигне најдобар резултат. Во тренингот од ненасилна разработка на конфликтите не постои еден точен одговор и најдобар резултат. Ориентацијата на лугето во групата (особено на машките) кон постигнување резултати, занемарувајќи го пријата процесот, нејасно се јавува во рамките на работата на тема штимска работа и лидерство, како што и во тие рамки се тематизира. На пример кај стапа на штимарот или форум-штимарот важно е да се напомене дека цел не е да се постигнат убави сцени, што добро ќе бидат одблумени, туку обработка на симулирани ситуации. Различите во видувањата, внатре во групата, за важноста на резултатите и важноста на

процесот, главно, посебојат, што е доволно да се почитува размислувања на оваа тема. Единствено ако и покрај тој прашањата, сите во групата се спораните на мислење дека резултатот е најважен, би то изнел своејто видување и би поставил додатни прашања во врска со консеквенциите врз ориентиранистичката на резултатот, односно процесот.

### **Предрасуди и недоверба спрема тренерите од почеток (поради нивната возраст, националност, пол ...)**

Запознавањето и комуникацијата ми се чинат како најдобар начин за разградување на предрасудите и изградба на недоверба. Учесниците на тренерскиот штим во вежбите за запознавање е важно баштоди да имаат можност да видат и почувствуваат дека и тренерите се тешка со свои дилеми, предисторија и спроводи, што ја намалува дистанцијата меѓу различните улоги и одговорности што ги имаат во тренингот.

За луѓе што реатко имале можност да се среќнат со лица од националност која во нивната средина е омразена, вообичаено е да посвои одредена резерва и спровед од средба.

Доколку се има спровед од дискриминација и неочеканување од страна на тојединец што ја преминува рамките на запознавање, можеби разговорот меѓу двете лица може да придонесе за воспоставување подобра комуникација. Во штимот во секој случај треба да има простор за размена на гледишта, давање повратни информации и поддршка во вакви ситуации.

### **Пасивност, недостаток на мотивација на учесниците, молчење, пад на енергија**

Во мигови кога ќе се појави пасивност кај тојолем дел од групата, веднаш би тој тематизирал и би ја запришал групата - кои се причините за пасивност, за да нема најголема зошто таа се појавила.

Доколку на групата не и одговора работна метода, би ја променил (пауза за размислување), или би запришал каква друга метода на работата сметаат дека е подобра. Учесниците на тренингот ја сносаат одговорноста за својата работна и нивото на својот личен ангажман. Пасивноста на тојединецот во групата може да биде предизвикана од чувството дека нема простор да дојде до збор. При спроведување на работилништва може да се осигура можност секој активно да се вклучи, но крајната одлука е на секој тојединечно. Тоа важи и за изнесување критика, доколку не се чувствува доволно простор за сопствен ангажман. Еден начин за осигурување на можност секој да дојде до збор во иленумот се тешка- наречението кружни рунди, кога сите тој ред можат да го кажат својот видување и да дадат свој одговор на прашањето што е поставено.

Падот на енергијата може да биде предизвикан од умор, тој посвоен можност од давање пауза, или воведување на некоја игра која би ја подигнала енергијата. Упринските работилници, во секој случај е претпоставливо да посочат со игри што се динамични и расонуваат, наместо сектори игри кои уште тешкото можат да усвојат и да ја усвоираат динамиката. Пасивноста на групата, изразена преку идниотирање на прашањата на тренерот, може да биде одраз на спровед да не се наруши "хармонијата" во групата. Доколку групата имала тешки доживувања пред работилништвото во која се однесува воздржано, најчесто посвоен врска меѓу тие две работи. Избегнување на конфликти, што е избегнување на однесување со посвојните конфликти во групата знае да биде изразено преку пасивност во групата. Погашувањето на тренерскиот штим тој па на изнесување на сопственото видување на темата, како и најгласување на важноста на критиката и самокритиката и почикување на темата на тренингот, понекогаш може да ја почикуне групата на ангажман.

*При обработка на емоционално осенливи теми кај учесниците може да се јави чувството дека се посматрани од страна на тренерскиот штим, што најчесто дејствува инхибирачки на процесот. Личниот иницијатива на тренерот преку изнесување на сопствениот размислувања и чувства може да даде чувство на сигурност и да создаде додатен субурен простор за учесниците отворено да се конфронтираат со темата на лично или групно ниво.*

*Молчењето на групата може да има и свој квалитет, работата не мора секогаш да биде исполнета со говор, а одговорноста е на тоединецот да каже доколку му тречи тешкотина.*

*Еволуција на емоционално напорниот вежби, исто така, знае понекогаш да биде стопана поради размислувањата со кои е окутирана групата. Во такви ситуации не гледам никаква причина да се забрзува со работата.*

### **Преземање модерација од страна на учесниците**

*Се случува во текот на тренерниот дискусији тоединци да ја преземат улогата на тренерот, така што во рамките на своето излагање ќе почнат со претпоставување на тоединци од групата за причините за нивното однесување во вежбата, или за стаповите. По правило, како тренер би реагирал на такви обиди и би замолил секој да говори од свое име и да претпостави на останатите да кажат нешто или не. Доколку лицето прво ги изнесе своите размислувања и чувства то некое прашање, а тоа постави прашање на останатите дел од групата, одлука за спречување или дойување на прашањето би ја донел врз основа дали тоа не оддалечува од темата, или придонесува во продлабочувањето на темата на која се работи. Спречувањето на прашањата, задолжително би то образложил и би најомнал дека дошло до преземање на модерацијата, така што никој не би се очувствувал повреден.*

### **"Ние"- говор**

*Кога некој ќе почне да говори со Ние - говор, "ние сите овде мислим дека тоа е така... ". Ние - говорот често се јавува кај политичките теми, или кај прашања за национален идентитет, каде што често често се претпоставува дека сите исто мислат. Ми се чини дека секогаш важно да се реагира во такви ситуации, доколку тоа веќе некој од групата не тој прави.*

### **Барање "поента" од страна на тренерот**

*Целата поставка на начинот на учење во тренингот низ искуството и преиспитувањето, анализирање на случаи и преиспитување на сопствени стапови, на мнозина им е нова и неизнаната. Низ вежби што симулираат реални ситуации често се предизвикува забуна меѓу учесниците, кои имаат чувство дека некаде згрешиле и работите сакаат да тој прават подобри. Во тие ситуации се случува да се очекува од тренерот тој или таа да им кажат "како треба" или "што е правилно". Во рамките на тренингот од овој вид не е до тренерот да наметнува "високоски" решенија, бидејќи целта на преиспитувањето е веќе постигната. Во текот на евалуацијата на вежбите се слушаат различни мислења и тоа е извор на знаења и на искуството од кои се учи (вклучувајќи тој и тренерскиот штим). Конфронтиран со прашањето што е "високоското решение", најчесто тој би тој изнел моето гледиште на она кон што јас тежнеам и што ми е важно, но тој јасно би се оградил дека моите потреби се можеби поразлични од тој потребите на другите, и дека моето мислење не може да биде единствено точно.*

*Барање "поената" од страна на тренерот, може да биде израз на тој треба некој "искусен" да пресуди во дискусијата меѓу различни видувања во групата. Тренерскиот*

штим не би требало да ја превземе таа улога. Сите теории за изградба на мирото, за насилието, ненасилието и за однесување со конфликтот кои се претставуваат за време на тренингот, не би требало да се претставуваат како докази и факти, туку едноставно како една теорија која може да покаже на размислување и да понуди одредена категоризација, на што нивниот дофат останува ограничен. Тие теории не можат да бидат и не се неизменлива вистина која мора некритички да се прифаат.

### Игнорирање на упатствата и молбите од тренерскиот тим

Игнорирање на упатствата и молбите од тренерскиот штим утврдува на сериозно нарушување на односот меѓу тренерскиот штим и поединецот во групата. Доколку почувствува дека не ме почишуваат како личност во улога на тренер, причина за тоа најчесто ќе биде во тоа што и лицата чиешто однесување го доживуваат како такво, не се почишуваат од страна на штимот и/или групата. Таквиот ситуација никако не би ги игнорирал, би го изнел своето видување на ситуацијата, своето доживување и би ја формулирал мојата желба за промена на односот, запрашувајќи за причините на таквото однесување. Тоа би го направил веднаш пред целата група, или так во прва ситуација насамо со лицето за кое се однесува, во зависност од ситуацијата. Таквата реакција ми се чини дека е во согласност со принципот дека "конфликтите имаат предност над тематиската работа. Никаква планирана вежба не може да биде поважна од соочување со нарушен однос во групата (вклучувајќи го и тренерскиот штим).

Доколку по固然 дел од групата ги игнорира молбите на тренерскиот штим, и никој од групата не реагира на тоа, веднаш и се обраќаат на целата група со прашање зошто е тоа така и со изразување на сопствениите чувства во таа ситуација.

### Недостаток на меѓусебно слушање во пленарна дискусија

Слушањето на другите додека говорат и не прекинување на излагањето на другите, се правила што скоро секогаш јавуваат во текот на дефинирањето на заедничките правила за работата. Одговорност на тренерот не е да внимава на придржување кон тие правила, туку, пред се, на групата која ги оформила и ги усвоила. Дури и во случај ако правилно слушање и неуваѓање во збор на другите не се наоѓаат на листата на заеднички правила усвоени на почетокот на тренингот, би добишил ситуацијата да ескалира и од групата да дојде барање за почишување на времето и на просторот на другите. Учесниците ја носат главната одговорност за процесот на работата, така што таа одговорност не треба да им се одземе со постоејани интervенции на штимот. Во почетокот на тренингот можеби и би реагирал кога уваѓаат во збор, особено ако се прекинува лице што, инаку, ретко се јавува да каже нешто, или ако се говори за работи кои бараат одредена доза на критика, за која е по потреба храброст да се изнесе. По 3-4 дена групата би требало да ја превземе одговорноста која им е понудена и без интervенција на тренерскиот штим да го уредува начинот на комуникација.

### Доминација на поединец во група

И во вакви ситуации, одговорноста за реагирање ја делат учесниците и тренерскиот штим. Доколку е договорено (во правила на работата) сите да имаат доволно простор да се вклучат и ако е договорено да се почишува заедничкото време, тогаш доминацијата на поединец, кој зема многу простор и време за себе, би било неочишчување на тие правила. По таат на модерација секако може да се влијае на распоредот на просторот и времето на поединец во групата, но таа задача никако не би смела да остане одговорност само на тренерот. Особено, ако останува збор за почеток на тренингот. Тренингот има за цел и да ги охрабри учесниците, да ја

поддржи самодовербата, но тоа никако не може, и тој би требало, да го изведе само тренерскиот тим. Еден начин на однесување со доминацијата на тоединецот е да се остави ситуацијата да стане екстремна, за да се исправи со другите во групата да реагираат и да бараат почитување на заедничкото време.

Вообичаено е мислењето дека лицата што земаат многу простиор и време се машки, што повторно има врска со улогата на половите во останатите и што се нуди за тематизирање.

Како андажман на тоединци секогашне би го разгледувал во контекст на одземање време на другите, штуку тоа може да биде и резултат на како емотивен андажман во работата. Таков андажман поврзан со отвореност, знае честоати и да ја повлече групата да отвори нови прашања, што придонесува за квалиитетот на работата, бидејќи тоа лице ја презема улогата на катализатор на работниот процес.

### **Непочитување на заедничките правила**

Заеднички правила на работата ги воспоставува групата и тој на консензус, со евентуално учество на тренерот, штоака што првеничвена одговорност на групата е да се придржува кон договореното. Групата има одговорност за договор и тоединци од групата би требале да реагираат.

Доколку како тренер, забележам дека се кришат правилата и доколку тоа ми пречи, гледам простиор тоа да го кажам пред групата и да замолам, или да се вложи напор и да се почитуваат, или да се изврши нивна промена, доколку групата и онака не сака да се придржува на правилата.

Кога како на тренер ќе ми пречи начинот на заедничка работа, а при тоа сериозно не се кришат правилата за работата, повторно гледам простиор тоа да го изнесам и заедно со групата да се одлучи за евентуална промена на правилата.

### **Барање на лидер внатре во тимот**

Се случува тоединци од групата да бараат лидер во рамките на тимот, што на целиот тим може да му претставува шешкотија, бидејќи се добива впечаток дека другите не се земаат за сериозно. Ова се манифестира штоака што тоединци во текот на тленарните дискусији обрнуваат внимание само на еден тренер, игнорирајќи ја и групата и останатокот на тимот. Шеги за тоа кој е шеф во тимот, исто штоака, индицираат пострада за лидер. На тимот е да реагира на тоа, и тоа најдобро оние на кои шие шеги не се однесуваат. Доколку реагира башона лице кое дел од групата го гледа како шеф на тимот, тоа уште повеќе може да го зацврсти нивното видување. Дури и во тимските консултации, во кои еден или две лица во тимот имаат мало работно искуство и се наоѓаат во улога на којтренер, нивното учество во тимот е драгоцен и нивното придонес е еднакво вреден како и на оние членови на тимот кои имаат посветено искуство. Разлика на одговорностите во тимот, која може да постои, истовремено не значи и вреднување.

### **Поглед на тоединец во група или на цела група на тренерите како пример на "ненасилен човек"**

Идеализирање на тренерите во "ненасилни луѓе" се јавува честоати. Тренерскиот тим со свој став силно влијае на разградување и изградба на шаквите видувања во групата. Тренер како безгрешна, совршена личност, е слика која е то малку смешна. Доколку забележам шакви со следувања во групата, тоа на мене врши прилив од кој можам да се ослободам со тоа што ќе дадам посветено иницијатива во текот на работата со шешкотите, дилемите и нејасните кои ме измачуваат. Истовремено морам да внимавам со тоа да не земам премногу простиор за себе и на тој начин да го злоупотребам времето и простиорот што ми се дадени од спрата на учесниците.

## **ВО ВРСКА СО СОПСТВЕНАТА ТРЕНЕРСКА УЛОГА**

### **Страв од преголема одговорност**

*Ми се чини дека е важно во тимот за време на подготовкиште да се разговара за гледиштето на тренерската улога и одговорностите што се поврзани за неа. Поради чувството на одговорност, кај сите може да се јави преоговорување, но при тоа е важно одговорността во тимот рамномерно да се подели. Доколку чувствувам голема одговорност која е сврзана за водење на одредена работилница, на мене осетувама тоа да го кажам и да се најправи прераспределба на одговорностите во тимот. Доколку не ми се јасно искристализирани прашањата што сакам да ги отворам во работилницата, потребно ми е да веќе подготвка, или тоа едноставно да го преизпитам на колега/колешка од тимот кои се чувствуваат способни да го водат тоа. На тренингот не мора секогашите добро да се чувствуваат, ниту, так, е одговорност и мојна тимот да обезбеди секогаша бидејќи.*

### **Страв од грешки и превид**

*Делална подготловка, проверка пред работилницата, разговор внатре во тимот, во голема мера влијае врз присуство на стравот од грешки. Доколку за времетраење на тренингот еднашли два пати ми се случило да најправам превид, очекувам поддршка и помош од тимот во пребродување на тоа. Сигурен простиор во рамките на тимот е отворено да се разговара за шешкотииште, како и тренсареност во однос на групата за јавување што се јавуваат, во мнозина случаја и изградба и одржување на самодоверба. Доколку се збунам во давање упатства, секогаш можам да кажам "Застапените се збунив, одиме и поколка од почеток .." или "Застапените, сега ми треба пауза, ја изгубив ниската ...". Дозволено е да се греши, како на тренирите шака и на учесниците. Ако сум дал поизрешно упатство што вежбата може да ја однесе во поизрешна насока, штука се моите колеги од тимот да ме исправат.*

### **Страв од обновување на трауматични искуства на учесниците**

*Некои работилници, особено оние во кои учесниците сами јославуваат симулации на конфликтни или насилини ситуации, лесно можат да доведат до постепенување на учесниците или самиот тренери на шешкотие искустви од минатото што се уште емоционално не го пребродиле. Одговорноста е на целата група, а не само на тренирите да се спретнат со шаква ситуациија. Дали тоа ќе биде пауза, понуда за разговор во двајца или нешто друго, осетувама да се одлучи во конкретната ситуација. Тренерите немаат улога на терапевт, но никако не би требало наполно да ги игнорираат и да ги јослават сами на себе лутејќи кои минуваат низ шешка ситуација.*

### **Страв од вишок мотивација кај учесниците**

*Големата мотивација која се одразува со постигнати барања работата да се продолжи, да се пресекат слободниот ден, од една страна е знак на усилување, но може и да ме исплаши. Тимот треба да ја следи динамиката на групата, но и секогаша не се изедначува со поизлемот дел од групата која бара веќе и веќе работи. Доколку има луѓе во групата кои не можат да продолжат, тогаша подобро да се намали шематото, отколку да се ризикува што да се "изгубат" во понатамошната работа. Исто шака, тренерскиот тим треба да внимава на сопствената енергија, бидејќи нивните дойдовништвени задолженија бараат огромен додатен напор, на кој учесниците не се изложени. Легитимно е да се каже дека не може понатаму, ако заморот е преоголем и ако постапот остане да се изгори. Покрај тоа, групата не може да издржи*

консистантино силно темио на работна десетина дена, на фаза на висока енергија то правило и следува брз пад. Со распоредот на работилнициите и слободното време, како и со структуирањето на работилнициите и со избор на методи, штимот може да влијае на осигурување консистантна минимална енергија потребана за работата.

### Страв од повреда

Работилнициите во кои се отвораат прашања за кои се очекува врзување на јаки емоции, кај учесниците може да предизвика страв некој да не се повреди. При тоа, ми се чини многу важно да се одвои одговорноста за чувството. Секој е одговорен за своите чувството, што не значи слобода за тренерите да фокусираат болни прашања што групата не сака или не може да ги обработува во тој миг. Потсетувања на болништве исклучува може свесно да биде избрано од група луѓе, или поединци во групата, како барање на паѓање на спроведување со нив. При тоа, тренерскиот штим треба да биде внимателен и да го поддржува создавањето и одржувањето на сигурниот простор во кој можат да се изразат јаки емоции.

### Страв од самоповредување

Прашањата што се многу емотивни за членовите на штимот, можат да го оневозможат водењето на работилницаата. Многу е важно веќе во подготиковката трансформација да се разговара за можностите и покрај тоа што секогашне е можно однапред да се изврши во целина. Мислењата на поединци од групата можат да ги повредат другите од групата, а и членовите на штимот. За личната подготвеност во улога на тренер да се спроведува со шешките прашања, секој член на штимот мора сам за себе да одлучи. На тренерот не му е забрането да изнесува чувството, но е по потребно добро да се размисли за сопствената способност исклучувањето да се води работилница. Учесник/учесничка не може да биде крив/а што мене (тренер) ме повредил нивното мислење.

### Емотивни реакции, однесување со фрустрации (бес, нестрпливост, разочараност...)

Секој има свој начин на однесување спрема јаките емоции. Специфичност на тренерската улога е во тоа што изразување на јаки емоции во работилницаата, предизвикани со однесување, или со изразување на ставови на учесниците или другите членови на штимот, има многу големо влијание на процесот поради посебната одговорност која таа улога ја носи. Наместо да премолчам и да не го изразам чувството на луѓина поради изјавата која ме повредила, следам да го изнесам свое подруго мислење, но без рејлика. При тоа, морам да кажам како на мене дејствува одредено однесување и изјава.

Повремено искажување емоции на тренерите може да ги приближи кон групата и да се создаде чувство на доверба, и да се намали чувствоот на набљудување што често се јавува кај учесникот, затоа што тренерите не се еднакво вклучени во работата со своите ставови и акција.

Разочараността од групата поради нејрифаќање или игнорирање на за мене важни прашања во работилницаата, често се јавува на трениншот. Тоа чувство на разочараност можеби не можам да го избегнам, но при тоа мора да ми биде јасно дека е тоа мое лично чувство и дека неразделно е поврзан за моите почетни очекувања.

Неформалното време надвор од работилницаата дава простор за разговор со поединци од групата. Во таа рамка следам простор за разговор за лично важни прашања што се поврзани за тематика, па и делумно изразување на сопственото гледиште за работата на групата, на што му е место, пред се, во рамките на работилницаата и тоа во онаа

*мера во која ѝ проценувам дека може да ѝ поддржи оѓвореност на групата. Изразувањето на согледувањата на тренерот можат да ѝ покажат ѝ процес на соочување со шешки или важни прашања, но можат да ѝ покажат и сиромашен ефекти на заштита на групата, доколку учесниците ѝ очувствуваат дека се посмаштани и ѝ проценувани од страна на штимот.*

### **Губење концентрација/ префорсираност**

*Водење тренинг е големо физичко и психичко оѓиварување што бара многу енергија. Во рамките на штимот, секогаш следам слободен простор да го скажам чувството за преоглавеност и евентуално да ѝ обарам прераспределба на одговорностите, или дури и промена на работниот план. Замислените работни план не мора во целост да биде исполнет. Со тоа секој во штимот носи одговорност да се грижи за себе и да ги изрази своите граници.*

*Во текот на работилницаата, исто така, следам простор да ѝ обарам паузата ако ѝ очувствуваат дека не сум во можност да го следам тоа што сакам да имам тој тек, што важи и тоа што го јас не сум тој што ја фасилитира.*

### **Однесување со чувства на симпатија, односно аверзија спрема одделни учесници**

*Близостта или сиромаштавението мислења, како и начинот на однесување на одделни тренери и одделни учесници предизвикуваат чувството на симпатија, или предизвикуваат шешкотии што да бидат прифатени. Изразување наклоноста сретма одделни учесници поради близки стапови, ги сметам за несоодветни во рамките на тренингот. Тренинг е време и простор во кое сите требаат да имаат простор да се изразат, да се менуваат и да грешат. Особено во многу хиперактивни групи, тренерскиот штим треба да обрне внимание да не биде преткиран и одреден како пристрасен.*

*Кога мене како на тренер ми е шешко да прифатам одреден стап кој го доживувам како исклучителен, нетолерантен или навредлив, ќе барам појаснување за да си помогнам себеси, а и на другите за ѝ добро да разберам какво искуството стап зад тој стап.*

*Неформалното време надвор од работилницаата дава можност и додатен простор за тоединечни разговори со учесниците, доколку и другата страна го сака тоа, можност за скажување на моите стапи и на моите размислувања, или на начинот на однесување на учесниците.*

### **Недостаток на искуство**

*Дешалнаата штимска подготтовка и поддршка на штимот во текот на водењето на работилницаата можат делумно да го надоместат недостатокот на искуството. Во согласност со сопственото искуство и тренингот за кој е преведена одговорност како тренер, добро е да се ѝ обараат колеги за штим за кој се верува дека можат да дадат посакувана поддршка. Секој тренинг е ново искуство и една иста работилница секојаат оди со некој нов тек. Да се има многу искуство со одредени теми, не значи дека може точно да се предвиди текот на работилницаата или тренингот.*

### **Чувство дека сум одговорен за се**

*Чувството дека сум одговорен за се ми говори за сопственото преголемо оѓиварување и согледувањето дека останатите членови на штимот не се доволно ангажирани. Несигурност или недоверба во штимот може, исто така, да биде причина за тоа чувство. Во рамките на штимот, секогаш треба да има простор да се разговара тоа ова прашање, меѓу другото, и затоа што искуството може да го имаат повеќе*

луге во тимот.

Доколку имам истиота доверба во тимскиите колеги, тоа може да резултира и со огуштеност до границата на оисутинос, што истиото може да биде итерирано од другата страна како недостапок на поддршка и да се јави чувство на исклучителна одговорност.

## ВО ВРСКА СО ТРЕНЕРСКИО ТИМ

### Координација на тимот

Секој тим иште бара свој начин на комуникација и поделба на одговорност кој им одговара како би можеле да постигнат координација која ги задоволува. Подготовките на тоединечни работилници би требале да содржат договор за желба на вклучување на членовите на тимот кои не фацилитираат, како и распределување на должностите на членовите на тимот при комплексни вежби кои го бараат тоа. Ми се чини дека е важно пред секоја работилница секој да знае што се нејзини здолженија, а во самиот тек на работата секогаш по можност да се прискокне најмош. Редоследот на отварање на прашањата би требало, исто така однапред да биде договорен и нивниот логичен след сосема јасен за сите членови на тимот, како би се избегало скокање од тема во тема.

### Лоша атмосфера

Агресивност во комуникацијата, недостапок на констати, неинтересот го одразуваат тоа што овде го нарекувам "лоша" атмосфера. Незадоволството од другите, со себе, недостапок на сигурен простор во тимот или нешто сосема претсто може да биде потврда на лошата атмосфера. Како на тренингот конфликтите имат предност над тематската работа, истошто правило важи и за тимот. Секој член на тимот ја носи одговорност да ги изрази своите потреби а так целиот тим иште да се спушта сериозно и заеднички да се изнајде пакот за преминување преку причината за лошата атмосфера. Состаноците на тимот ми се чинат како прикладен простор за тоа.

### Сумирање/толкување/вреднување

Вреднување, односно одбивање на вреднувањето е една од најважните точки на ненасилството и тренингот од ненасилна разработка на конфликтот. Однесувањето кое мене ми прети не е лошо, чувството дека мене ми прети е мое чувство кое немам право да го наметам на другите како единствена "висотина". Улогата на тренер бара и особена свест и внимание како би се избегало донесување на суд за другите, а особено не за учесниците.

Учесниците често ги очекуваат некаков вид на конечен суд од страна на тренерот кој би одредил које е во право. Избегнување на изјаснување од страна на тренерот може да биде доживено како нејриагање на другата, како дисциплина, што може да предизвика чувство дека тренирите набљудуваат и донесуваат суд, а не сакаат да кажат. Не гледам пречка во тоа и тренерот да го искаже своето мислење и чувствува но така што тоа нема премногу да влијае на текот на работата и да не го прејудицира тоа.

Ако некоја изјава од тимот ми зазвучи како вреднување, тој треба да се вклучи и даде свое видување. Внатре во тимот оваа тема доколку е присутна може и треба да биде одредена.

## **Недостаток на иницијатива**

*Почувствувување на недостаток на иницијатива кај другите членови на штимоти би требало да биде тема на сопстваноштите на штимоти, како би се разјаснило дали воодушито постои заедничка претпоставка и што е причина з недостаток на иницијатива. Замор, затворање заради лична емоционална идентитет, несигурност со темата и уште други работни можат да бидат причина на недостаток на иницијатива на тојединец во штимоти.*

## **Концентрација**

*Доколку почувствувајќи дека ми јаднала концентрацијата во текот на работилница, во зависност од мојата активност во моментот (фаџилијација или не) ќе проверам дали сум единствен во групата на кој тоа му се случува, а особено својоредба со останатите членови на штимоти, и евентуално побарам пауза во првата илјада.*

## **Брза реакција**

*Брзата реакција на тренерот кој не фаџилишира за евентуална непрецизност во инструкциите или слични прилики, од една страна може да помогне, но истовремено може да го збуни лицето кое фаџилишира и да го најправи несигурен. Проверка со фаџилишарот/фаџилишарката по паѓање на некој знак со кој би се побарала дозвола за иницијатива создава потребен простор за оваква иницијатива, иако може да биде тешко да се воспостави контакт со фаџилишарот/фаџилишарката во тие мигови.*

## **Доминација**

*Поголем ангажман, идентична одговорност или темперамент на тојединецот во штимоти може да создаде впечаток на нивна доминација. При тоа ми се наметнува одлучувачко прашање "Дали сите учесници во штимоти се чувствуваат рамното и дали постои сигурен простор за сите?". Рамното во штимоти не мора да биде одредена со минутажа на вежбите кои се фаџилишираат, но и тоа може да има важност од лицето. Секој ја носи својата одговорност во штимоти за да го искаже своето незадоволство, а во прашање на доминацијата тоа може да биде врзано со чувството на подредена улога во штимоти или дури за чувството да доаѓа до сопствена доминација заради доживување на пасивност кај другите. Како и да е, ова прашање бара договор пред самиот тренинг, но со тоа не мора да биде завршено и со тоа исклучен простор дека за тоа се разговара подоцна за време на тренингот.*

## **Искажани и неискажани очекувања од тренерот**

*Доколку имама потреба и очекувам да ме поддржат за време на фаџилијацијата на работилница, лесно може да ми се случи при недостапот на поддршка да го обвинам штимоти за тоа, бидејќи тоа се "подразбира". Како и при работата о група, ни во штимоти истиот не се подразбира, секој ќе има свое видување на работите и лесно може да дојде до недоразбирања и разочарувања. Моите очекувања се моја одговорност, доколку ги изнесам идентичниот има заедничка одговорност, што не значи дека секогашите ќе бидат исполнети. Во разговор со другите и моите очекувања и потреби можат да се изменат.*

## **Неискажани потреби**

"Не еди на своите потреби" е правило за работата кое често има групата сама го воспоставува на почетокот на тренингот. Искажувањето на сопствените потреби подразбира превземање на одговорностите од сопствена страна и тимска работата. Незадоволството секогаше чувствува и се одразува врз атмосфера на работата, зато ми се чини дека е важно во тимот да постапи отвореност во однос на искажување на потребите и секако срменост на целиот тим да се носи со тоа.

## **Различни сфаќања на улогата на тренерскиот тим**

Постојат различни сфаќања за улогата на тренерскиот тим кои се поврзани со различните начини да се освртаат сопствените потреби за меѓусебна поддршка. Ако под лојалност се подразбира поддршка во однос на воздржување од претиврекување во текот на работилница, тоа штоа за мене се коси со принципот на почитување на различни мислења. Тренерскиот тим не мора да размислува исто за да би функционирал добро, ако разликите во тимот не можат да се прифаати тоа штоа да себара од учесниците. Ако би тоа премолчел своето мислење само заради тоа да не би претивречил на колегата/колешката од тимот тоа би значело дека во некоја рака се одрекнувам од својата одговорност за текот на работата, заради представување на лажна хармонија во тимот.

Мислам дека е мошне важно однапред да се разговара за разбирање на улогите во тимот и улогата на тренерот, доколку се планира соработка. При тоа ми се чини дека е најважно сите тоа да се чувствуваат добро, неситано и отворено.

## **Чувство на нерамноправна распределба на одговорностите**

Тренерскиот тим во текот на подготвките одлучува за распределбата на одговорностите. Бројот на вежбиите кои ќе води тренерот за мене нема значење на по固然а или помала важност, но тоа може да биде многу важно. За првичната распределба на одговорностите исто така важи правило за флексибилност. Доколку, во текот на тренингот, ми се јави чувство дека имам по固然а одговорност ќе тоа тематизирам тоа во рамките на тимот, поставувањето на тоа прашање е моја одговорност, бидејќи мое чувство не мора да важи и за другите. Исто така, доколку чувствувам нерамноправност заради чувство дека другите членови на тимот имаат по固然а одговорност, на мене остануваат тоа да тоа да кажам, а на целиот тим тоа прашање да тој размотри и евентуално одново да ги подели одговорностите.

Поискусните членови на тимот не можат да сочедаат обемот на одговорностите кои другите можат да тој превземат, но имаат одговорност, како и другите, да тој кажат она што тоа мислат, па дури тоа и да е сомнеж во способноста на другите член од тимот да води работилница која му/и е малку позната. Сомнеж не мора да значи недоверба.

## **Недостаток на поддршка од страна на колегите во тимот**

Голема поддршка од страна на тимот се дава преку присасство и комуникација (вербално и невербално). Членот на тимот кој фацилитира често имаши не може да даде сопствено мислење бидејќи изгледало како вовлекување во дискусијата а со тоа би бил/била оневозможен да фацилитира. Вклучување на останатите членови од тимот дава поддршка во модерирања на работилница, помага да се отворат заеднички

*Припремениите важни прашиња. Чувството на недосегајок на поддршка секако би го изложил на дневниот соштетен на штимот, би објасnil какв поддршка очекувам и каква ми недосегајасува.*

*Договарањето на невербалниите знакови помеѓу штимот со кои се сигнализира желба за вклучување може да биде надоместено со искуството во заедничката работна која дава шанса да се регулира меѓусебната поддршка.*

# ЦНА

## Центар за ненасилна акција

Центар за ненасилна акција е разгранок на германската мировна организација Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion - KURVE Wustrow. Го сочинуваат канцеларијата во Сараево која постои од септември 1997 и канцеларијата во Белград која постои од септември 2001.

### ***Цели на активностите на ЦНА***

Основни цели на работата на ЦНА се: придонес на изградбата на мир, развој на цивилна свест и култура на ненасилна толеранција. По пат на тренинзи (семинари) од ненасилна трансформација на конфликти се тежнее кон развој на политичката свест на учесниците на тренинзите и пренесување на вештини за ненасилна разврска на конфликти. Главна целна група за активностите на Центарот се активистите на невладините организации од БиХ и од поширокиот регион на поранешна Југославија, на тој начин воспоставувајќи врски меѓу различни краеви на Балканот и помагајќи го процесот на разградување на предрасудите и воспоставување на комуникација. Покрај тоа, ЦНА води тренинзи од ненасилство и со други целни групи, потенцијални мултипликатори, како на пример со просветни работници и со новинари.

Во овој миг, ЦНА директно соработува со многубројни поединци и организации од БиХ, Хрватска, Србија, Македонија, Косово и другите делови на Европа.

Главни активности на ЦНА ги сочинуваат тренинзи поделени во три категории:

Основни тренинзи од ненасилна разработка на конфликти во траење од десет дена, за луѓе од територија на поранешна Југославија.

Тренинг-програм за тренери од ненасилна разработка на конфликти, за лица што сакаат да се занимаваат со слична работа на територија на поранешна Југославија. Петмесечната програма се состои од два десетдневни тренинзи и еден тродневен со два придружни советодавни состанока меѓу нив.

Специјални тренинзи по барање (на пр. покуси тренинзи на тема тимска работа, ненасилна комуникација и сл.)

Во април 2000 година ЦНА спроведе пилот-проект "За мир и ненасилство" на английски јазик, вклучувајќи и други земји од Балканскиот Полуостров (Албанија, Бугарија, Грција, Романија, Турција и земјите на поранешна Југославија), со цел да ги испита потребите за овој вид работа и можноста за ширење на активностите на другите земји на Југоисточна Европа.

Покрај семинари, ЦНА спроведува активности и индивидуални советувања на групи и поединци во поглед на составување и спроведување тренинзи од ненасилство во организациска смисла.

# Литература

- Aufstehen gegen Kulturen der Gewalt**, Beispiel Türkei, DFG-VK-Bildungswerk NRW, Komzi Verlag 1997
- Budimo prijatelji**, Ladislav Bognar, Maja Uzelac, Aida Bagić, MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja, Zagreb 1997
- Community Conflict Skills**, Mari Fitzduff, 1998
- Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe I - Spiele und Übungen**, Jamie Walker, Cornelsen Scriptor 1995
- Games for Actors and Nonactors**, Augusto Boal, Routledge 1992
- Gewaltfrei Handeln**, Karl-Heinz Bittl, Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V., City Verlag 1993
- Igranje vatrom**, Nic Fine i Fiona Macbeth, Biblioteka Škola bez nasilja, Pokret za mir Pančevo 1998
- Learning to work with conflicts**, Christina Council of Sweden
- Mediation**, Vermittlung in konflikten, Christoph Besemer, Stiftung gewaltfreies leben und Werkstatt für gewaltfreie Aktion, Baden, Januar 1993
- Resource Pack for Conflict Transformation**, International Alert, November 1996
- Theater der Unterdrückten**, Augusto Boal, Edition Suhrkamp 1989
- Učionica dobre volje**, Grupa Most Beograd, 1995
- Wie die gruppe laufen lernt**, Langmaack, Braune-Krickau, Psychologie Verlags Union 1995
- Za damire i nemire, vrata prema nenasilju**, Maja Uzelac, , MALI KORAK - Centar za kulturu mira i nenasilja, Zagreb 1997
- 666 Spiele**, Ulrich Baer, Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung, 1994

## Dokumentacije treninga, Centar za nenasilnu akciju - Sarajevo:

- Zdravo Radovane! Kako si Mujo?** - Claudia Kukla, januar 1998
- „Zovi me loncem, ali me ne razbijaj"** - Ivana Franović, Nenad Vukosavljević, avgust 1998
- „Ja?"** - Ivana Franović, oktobar 1998
- „O-ruk!"** - Ivana Franović, Nenad Vukosavljević, januar 1999
- Conflict? Nonviolence?** - Cara Gibney, Emina Kopić, Ivana Franović, avgust 1999
- „Kaša-popara!"** - Sanja Dokić, Ivana Franović, Nenad Vukosavljević, decembar 1999
- Mrdni malo** - Adnan Hasanbegović, Dejan Videnović, Ivana Franović, Jasmin Redžepović - mart 2000
- P(L)INK**, Adnan Hasanbegović, Cara Gibney, Ivana Franović, Nenad Vukosavljević, maj 2000
- Ko vam je šef?**, Adnan Hasanbegović, Ivana Franović, jul 2000
- Ispao mi ZUB! Evo mi ga u rancu**, Adnan Hasanbegović, Ivana Franović, Nenad Vukosavljević, Milan Colić, avgust 2000

CIP – Каталогизација у публикацији  
Народна библиотека Србије, Београд

159.923.5(035)  
316.647.3/.5(035)

ВУКОСАВЉЕВИЋ , Ненад

Ненасилство? : прирачник за тренинзи од ненасилна разработка на конфликти : за работа со возрасни / Ненад Вукосављевић ; [превод од српски, босански, хрватски јазик Јасмина Тодоровска ; фотографии Ненад Вукосављевић, Ивана Франовић]. – Белград : Центар за ненасилна акција, 2001 (Белград : Стандард 2). – 169 стр. : илустр. ; 29 цм

Превод дела: Nenasilje?. – Тираж 500. – Стр. 3: Предговор за македонско издание / Сафет Балажи. – Библиографија: стр. [171].

ISBN 86-902539-1-2

а) Ненасилно понашање – Приручници б) Међуљудски односи – Приручници  
COBISS-ID 94663692